



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2022 бр. 6 / Viti 2022 nr. 6

3 Јуни 2022 / 30 Qershor 2022

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 6 / Viti 2022 nr. 6


30 Јуни 2022 / 30 Qershor 2022

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либериа / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2022 бр 6, 30 Јуни 2022 /

Viti 2022 nr. 6, 30 Qershor 2022

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

Ибуш Јусуфи, директор /
IBUSH JUSUFI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA
СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

главен уредник / kryeredaktor

ИБУШ ЈУСУФИ / IBUSH JUSUFI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nËl e vendimive pËr njohjen e tË drejtave tË pronËsisË industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

Национални патенти	2 – 64
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	4 – 7
Меѓународни патенти / Patenta ndËrkombËtar	8 – 9
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	10 – 55
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	56 – 64

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime pËr marka tregtare	65 – 150
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	66 – 114
Решенија на Трговски Марки / Vendime pËr marka tregtare	115 – 119
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	120 – 142
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	143 – 145
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kËrkesave, Regjistrimi i liçencËs, VazhdimËsi e vlefshmËrisË dhe NdËrprerje (Mbarim)	146 – 150

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	151 – 169
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	152 - 155
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	156 - 157
Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale	158 - 167
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	168 - 169

ЗАСТАПНИЦИ / PËRPAQËSUES

170



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



(11) 12416	(13) А	број 1, позиција 1) и брзина на движење на
(21) 2020/551	(22) 22/07/2020	четката (Нацрт број 1, позиција 2).
	(45) 30/06/2022	Пронајдокот има вградени сензори (Нацрт
(73) Давид Ношпал Бул.Св.Климент		број 1, позиција б) за заштита од
Охридски, бр.15/2-3, МК		пролизгување, нерамни површини,
(72) Давид Ношпал		завршеток на подлога за движење и судир со
(54) Автоматизиран чистач на		непредвидени објекти.
фотоволтачни панели		Напојувањето е преку самостоен извор на
(57)		електрична енергија со батериско
КРАТКА СОДРЖИНА НА СУШТИНАТА НА		складирање (Нацрт број 1, позиција 3).
ПРОНАЈДОКОТ - АПСТРАКТ-		Можна е далечинска контрола на процесите.
Назив на пронајдокот		Пронајдокот може да биде управуван од
Автоматизиран чистач на фотоволтаични		еден човек, а истиот може дневно да исчисти
панели		и до 400KW инсталирани површини од
Кратка содржина на пронајдокот		фотонапонски панели. Со едно движење
Автоматизираниот чистач на фотоволтаични		може да покрие површина од 2m и брзина до
панели има вграден програмибилен		10m/min.
контролер (Нацрт број 1, позиција 6) со		
драјвери за контрола на моторите за		
движењето и чистењето на панелите со		
протокот на вода под висок притисок (Нацрт		



(51) **A 23B 7/00**

(11) **12417**

(13) **A**

(21) **2021/393**

(22) 14/05/2021

(45) 30/06/2022

(73) **KISSAS, Dimitrios Mouzaki, 43060**

Karditsa, GR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **KISSAS, Dimitrios**

(54) **САД СО ТЕЧНОСТ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ
НА МАСЛИНКИ, КИСЕЛ ЗЕЛЕНЧУК И
СИРЕЊЕ**

(57) Пронајдокот се однесува на индустриско
производство и пакување на течност за

зачувување на маслинки, кисели краставички
и сирења за домашна употреба, кој поточно
обезбедува саламура за подобро зачувување
на маслинки, кисели краставички, зеленчуци
и сирења за употреба по зреење, од страна
на потрошувачот дома, по нивното купување,
и процес за правење на саламурата.
Придонесува на еколошката стапка за
намалување на потрошувачите од отпадните
производи (маслинки, кисели краставички и
сирења), како и во економијата на
домаќинствата.



(51) **F 04C 28/28**

(11) **12418**

(13) A

(21) **2021/807**

(22) 08/10/2021

(45) 30/06/2022

(86) 22/10/2019 PCT/CN2019/112469

(87) 22/10/2020 WO2020211318

(73) **CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD. Tianxin high-tech park Shifeng District Zhuzhou Hunan 412001, CN**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) FANG, Changzheng; LI, Dan; ZENG, Ping;
LI, Jinhui; XIE, Shichuan and GUO, Yingying

(54) **МЕТОД И СИСТЕМ ЗА УТВРДУВАЊЕ
ДЕФЕКТИ КАЈ КОМПРЕСОР СО ЗАВРТКИ**

(57) Метод и систем за утврдување дефекти кај компресор со завртки. Методот за утврдување дефекти ги опфаќа следните чекори: чекор А, следење дали запрел компресорот со завртки, а во случаи кога

компресорот со завртки запрел, продолжување со чекор Б; и чекор Б, во кој откако ќе помине одредено време од времето кога компресорот со завртки запрел, се открива дали нормално затворениот контакт на прекинувачот за притисок е исклучен, а ако нормално затворениот контакт на прекинувачот за притисок не е исклучен, се утврдува дека настанал дефект во компресорот со завртки. Кај методот и системот за утврдување дефекти кај компресор со завртки, со помош на постоечки уреди, состојбата на дефект на компресорот со завртки може навремено да се открие преку додавање во контролната единица функција за логично утврдување според принципот на работа на компресорот со завртки, при што таа е едноставна и сигурна, и го гарантира безбедното работење на моторот и возилото.



Слика 1



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **10165**

(73) **Valio Oy Meijeritie 6, 00370 Helsonki , FI**

(11) **12199**

(73) **DERMAPHARM AKTIENGESELLSCHAFT Landkreis München, Lil-Dagover-Ring 7, Grünwald, DE**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1789**

(73) **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheimam Rhein, DE**

(11) **1694**

(73) **Aventis Pharma S.A 20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, FR**

(11) **2128**

(73) **R.P.S. MECCANICA S.R.L. Via L.Menarini, 41 40054 BUDRIO(BOLOGNA), IT**

(11) **2410**

(73) **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH**

(11) **2478**

(73) **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE**

(11) **2724**

(73) **SHIRE CANADA INC. 2250 Alfred-Nobel Boulevard, Suite 500, Ville Saint-Laurent, Quebec H4S 2C9, CA**

(11) **3153**

(73) **adp Gauselmann GmbH Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE**

(11) **3362**

(73) **Ajinomoto Co., Inc. 15-1 Kyobashi 1-chome , Chuo-ku , Tokyo 104-8315 , JP**



(11) **3250**

(73) **UCB FARCHIM S.A. Z.I. Planchy Chemin de Croix Blanche, 10 C.P. 411, CH-1630 Bulle, CH**

(11) **3294**

(73) **Virochem Pharma Inc. 275 Armand-Frappier Blvd. Laval, Quebec H7V 4A7, CA**

(11) **3451**

(73) **Muller, Norbert Magnolienweg 8 81377 Munchen, DE**

(11) **3785**

(73) **Almirall, S.A. Ronda General Mitre 151 08022 Barcelona, ES**

(11) **3804**

(73) **United Resource Recovery Corporation 5396 North Blackstock Road Spartanburg, South Carolina 29303, US**

(11) **4513**

(73) **Pfizer Products Inc. Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US**

(11) **4987**

(73) **AbbVie Biotechnology Ltd Clarendon House, 2, Church Street HM 11 Hamilton / BM, BM**

(11) **4980**

(73) **BPB Limited Binley Business Park Coventry CV3 2TT, GB**

(51) **C 07C 49/697**(11) **12380**

(13) T1

(21) **2020/141**

(22) 25/02/2020

(45) 30/06/2022

(30) DK20120000811 19/12/2012 DK and
US201261739095P 19/12/2012 US

(96) 19/12/2013 EP13811511.8

(97) 12/02/2020 EP2943460

(73) **H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby,
DK**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје(72) **BRANDES, Sebastian and JACOBSEN,
Mikkel Fog**(54) **6-ХЛОРО-3-(ФЕНИЛ-D5)-ИНДЕН-1-ОН И
НЕГОВАТА УПОТРЕБА**(57) 1 Постапката за производство на
соединението (I)во кое што соединението (I) добиено од
реакција на 3-бромо-6-хлоро-инден-1-она со
4,4,5,5- тетраметил-2-d5-фенил-
[1,3,2]диоксаборолан.

има уште 13 патентни барања

(51) **A 21B 3/13, A 21D 8/06**(11) **12379**

(13) T1

(21) **2020/1022**

(22) 25/12/2020


(45) 30/06/2022

(30) AT20120050024 06/02/2012 AT

(96) 29/01/2013 EP13713716.2

(97) 14/10/2020 EP2811835

(73) **Hobel, Michael; Kraihamer, Norbert;
Augendopler, Peter and H.U.Privatstiftung
Feldweg 50 4063 Hörsching, AT; Augstraße 32
5163 Mattsee, AT; Grenzgasse 11 1130 Wien,
AT and Renngasse 1 1010 Wien, AT**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) **HOBEL, Michael; KRAIHAMER, Norbert and
AUGENDOPLER, Peter**(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА
ПЕКАРСКИ ПРОДУКТИ**(57) 1 Метод за произведување на пекарски
продукти во претходно дефинирана форма, при
што парче тесто се пече во затворена празнамодла (5) после затварањето во директна
сукцесија со доведување на топлина, при што
за време на печењето, парчето тесто
комплетно ја исполнува празната модла (5) со
истиснување на гасот, се карактеризира со тоа
што парчето тесто чија што тежина е
адаптирана во однос на капацитетот од
празната модла (5) и е применето за време на
растењето при печење со формирање на ситно
структурирана кора до сидот од модлата за
набивање на гас (17) кој што ја ограничува
празната модла (5), гасот е испразнет од
празната модла (5) во регионот на вдлабнатини
(8), што се обезбедени во сидот на модлата (7),
преку отвори за празнење на гасови (9),
вдлабнатините (8) одредуваат испакнувања на
пекарските продукти кои се проектирани зад
површинскиот регион и гасот е поместен во
вдлабнатините (8) поради растењето при
печење на парчето тесто.



(51) **C 07D 475/04, C 07D 487/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 43/00**

(11) **12381**

(13) **T1**

(21) **2021/364**

(22) **05/05/2021**

(45) **30/06/2022**

(30) **EP20130004050 14/08/2013 EP**

(96) **14/08/2014 EP17190279.4**

(97) **24/02/2021 EP2387460**

(73) **Merck & Cie Im Laternenacker 5 8200 Schaffhausen, CH**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **Moser, Rudolf; Groehn, Viola; Ammann, Thomas and Egger, Thomas**

(54) **ХЕМИСУЛФАТНА СОЛ НА 5,10-МЕТИЛЕН-(6R)-ТЕТРАХИДРОФолНА КИСЕЛИНА**

(57) **1 Фармацевтски состав којшто содржи хемисулфатна сол на 5,10-метилена-(6R)-тетрахидрофолна киселина во формата на лиофилизат.**

има уште 13 патентни барања



(51) **E 04B 1/00, E 04H 1/04, E 04H 1/00**

(11) **12390**

(13) T1

(21) **2021/643**

(22) 11/08/2021

(45) 30/06/2022

(30) AT20170050212 17/03/2017 AT

(96) 30/11/2017 EP17816386.1

(97) 19/05/2021 EP3596285

(73) **Zittmayr, Johannes Bernhardgutstraße 11 4470 Enns , AT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Zittmayr, Johannes

(54) **ГРАДЕЖЕН КОМПЛЕКС**

(57) 1 Градежен комплекс којшто се состои од повеќе катни згради со кружна форма (R) којшто содржи сектори (1) коишто гледано во рамнина се трапезоидни, формира регуларен многуаголен прстен и опфаќа двор којшто има складиштен простор (4), катовите (3) од наведените сектори се еднообразно изедначени еден во однос на друг во правецот на висината и се поврзани со складишниот простор (4) со премини (5) кои се протегаат попречно, наведениот складиштен простор има скалиште кои се движи во правец на искачувањето на катовите и имаат видина на искачувањето (a) помеѓу премините (5) кои кореспондираат со изедначеноста на катот (h),

се карактеризира со тоа што, во случај на згради со кружна форма (R) коишто содржат еднакво страничен многуаголен прстен, the меѓусебно идентичните згради со кружна форма (R) се поставени на темињата на многуаголник кој кореспондира со многуаголниот прстен, и, во случај на згради со кружна форма (R) содржи непарен број на многуаголни прстени, наведените згради со кружна форма се поставени наизменично, во секој случај изедначено под агол 180, на темињата на многуаголникот има двата повеќе темиња, ис со тоа што зградите со кружна форма (R) кои следуваат една по друга долж многуагоникот се поврзани со премини (6) кои се протегаат помеѓу катовите (3) на меѓусебно спротивните поврзувачки сектори со ореспондентните изедначени катови, каде што, помеѓу два поврзувачки сектори (1) од секоја зграда во форма на прстен (3), постојат повеќе сектори (1) коишто во случај на еднакво страничен многуаголни прстени кореспондираат со половина од бројот на темиња минус два и во случај на непарен број на многуаголни прстени кореспондираат со половина од бројот на темиња плус еден, минус два.

има уште 2 патентни барања



(51) **C 07D 405/12, C 07D 491/08, C 07D 417/12, C 07D 213/64, C 07D 401/12, C 07D 491/107, C 07D 409/12, C 07D 413/12, A 61K 31/444, A 61K 31/4412, A 61P 35/00**

(11) **12391**

(13) T1

(21) **2021/646**

(22) 12/08/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201161474821P 13/04/2011 US and US201161499595P 21/06/2011 US

(96) 13/04/2012 EP18200713.8

(97) 02/06/2021 EP3486234

(73) **Epizyme, Inc. 400 Technology Square, 4th Floor Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHESWORTH, Richard; KEILHACK, Heike; WARHOLIC, Natalie; KLAUS, Christine; SEKI, Masashi; SHIROTORI, Syuji; KAWANO, Satoshi; KNUTSON, Sarah Kathleen; KUNTZ, Kevin Wayne; DUNCAN, Kenneth William and WIGLE, Timothy James Nelson

(54) **АРИЛ-ИЛИ ХЕТЕРОАРИЛ-**

СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗЕН СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение со Формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба во третман или спречување на клеточно пролиферативно нарушување:

Каде што

X1 е N или CR11;

X2 е N или CR13;

Z е NR7R8, OR7, S(O)nR7, или CR7R8R14, каде што n е 0, или 2;

секој од RR5, R9 и R10, независно, е H или C1-C6 алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил; секој од R2, R3 и R4, независно, е -Q1-Тво кој


Q1 е врска или C1-C3 алкил врска, опционално заменет со хало, цијано, хидроксил или C1-C6 алкокси, и T1 е H, хало, хидроксил, COOH, цијано или RSво кои RS1 е C1-C3 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкоксил, C(O)O-C1-C6 алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5 или 6-член хетероарил, и RS1 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составен од хало, хидроксил, оксо, COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил и 5 или 6-член хетероарил; R6 е C6-C10 арил или 5- или 6-член хетероарил, од кои секоја е евентуално супституирана со еден или повеќе -Q2-T2, каде што Q2 е врска или C1-C3 алкил-врска, опционално супституиран со хало, цијано, хидроксил или C1-C6 алкокси, а T2 е H, хало, цијано, -ORa, -NRaRb, -(NRaRbRc)+A-, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)ORa, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, или RS2, во кои секој од Ra, Rb и Rc, независно е H или RS3, A- е фармацевтски прифатлив анјон, секој од RS2 и RS3, независно, е C1-C6 алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член хетероарил, или Ra и Rb, заедно со N атомот на кој се прикачени, формираат 4 до 12-член хетероциклоалкилен прстен кој има 0 или 1 дополнителен хетероатом, и секој од RS2, RS3 и 4 до 12-член хетероциклоалкил прстен формиран од Ra и Rb, е опционално супституиран со еден или повеќе -Q3-T3, каде што Q3 е врска или C1-C3 алкил-поврзувач, секој опционално супституиран со хало, цијано, хидроксил или C1-C6 алкокси, и T3 е избран од групата составена од хало, цијано, C1-C6 алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 5- или 6-член

хетероарил, ORd, COORd, -S(O)2Rd, -NRdRe и -C(O)NRdRe, секој од Rd и Re независно е H или C1-C6 алкил, или -Q3-T3 е оксо; или два соседни -Q2-T2, заедно со атомите на кои се прикачени, формираат прстен со 5- или 6-член прстен, опционално што содржи 1-4 хетероатоми избрани од N, O и S и евентуално супституирани со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хало, хидроксил, COOH, C(O)OC1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил; R7 е -Q4-T4, во кој Q4 е врска, C1-C4 алкил врска, или C2-C4 алкенил врска, секоја врска е опционално супституирана со хало, цијано, хидроксил или C1-C6 алкокси, а T4 е H, хало, цијано, NRfRg, -ORf, -C(O)Rf, -C(O)ORf, -C(O)NRfRg, -C(O)NRfORg, -NRfC(O)Rg, -S(O)2Rf, или RS4, во кој секој од Rf и Rg, независно е H или RS5, секој од RS4 и RS5, независно е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член хетероарил, и секој од RS4 и RS5 е опционално супституиран со еден или повеќе -Q5-T5, каде што Q5 е врска, C(O), C(O)NRk, NRkC(O), S(O)2, или C1-C3 алкил поврзувач, Rk е H или C1-C6 алкил, а T5 е H, хало, C1-C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 5- или 6-член хетероарил, или S(O)qRq во кој q е 0, или 2 и Rq е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член хетероарил, и T5 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составен од хало, C1-C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино,

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, и 5- или 6-член хетероарил, освен кога T5 е H, хало, хидроксил или цијано; или -Q5-T5 е оксо; секој од R8, R1R12 и R13, независно, е H, хало, хидроксил, COOH, цијано, RS6, ORS6 или COORS6, во кој RS6 е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, или ди-C1-C6 алкиламино, и RS6 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино и ди-C1-C6 алкиламино; или R7 и R8, заедно со N атомот на кој се прикачени, формираат 4 до 11-член хетероциклоалкилен прстен кој има 0 до 2 дополнителни хетероатоми, или R7 и R8, заедно со C атомот на кој се прикачени, формираат C3-C8 циклоалкил или 4 до 11-член хетероциклоалкил прстен со 1 до 3 хетероатоми, и секој од 4 до 11-член хетероциклоалкил прстени или C3-C8 циклоалкил формиран од R7 и R8 е опционално супституиран со еден или повеќе -Q6-T6, каде што Q6 е врска, C(O), C(O)NRm, NRmC(O), S(O)2, или C1-C3 алкил поврзувач, Rm е H или C1-C6 алкил, и T6 е H, хало, C1-C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 5- или 6-член хетероарил, или S(O)pRp во кој p е 0, или 2 и Rp е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член хетероарил, и T6 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хало, C1-C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член

хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил, освен кога T6 е H, хало, хидроксил или цијано; или -Q6 -T6 е оксо; и R14 е отсутен, H, или C1-C6 алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-

C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, amino, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил. има уште 14 патентни барања



(51) **F 16B 23/00, F 16B 45/00, F 16B 35/04**

(11) **12392**

(13) T1

(21) **2021/647**

(22) 12/08/2021

(45) 30/06/2022

(30) DE201920102552U 07/05/2019 DE

(96) 29/04/2020 EP20172083.6

(97) 30/06/2021 EP3736459

(73) **J.D. Theile GmbH & Co. KG Letmather Straße 26 58239 Schwerte, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **ZHANG, Xiu Wei and KRESIC, Ivan**


(54) **ТОЧКА НА ПРИЦВРСТУВАЊЕ**

(57) 1 Точка на прицврстување (1) којашто содржи долен дел (2), навоен шраф (5) којшто содржи глава на шрафот (7) за поврзување со точката на прицврстување (1) кон објект којшто треба да биде осигуран или опслужен на тој начин, и горен дел (2) поврзан со долниот дел и кој може да ротира во однос на долниот дел (2) околу надолжната оска на навојниот шраф (5), со средство за поврзување за поврзување на

средството за прицврстување или средството за притисок, наведениот горен дел (3) е прилагодлив во аксијален правец во однос на долниот дел (2) во правец на повратната сила на повратна пружина (18) или склоп на повратна пружина, кадешто, во прва позиција, долниот дел (3) може слободно да ротира во однос на долниот дел (2), и во втора позиција горниот дел (3) создава торзионен завртен ефект на навојниот шраф (5), кадешто главата на шрафот (7) содржи најмалку една надворешна ротациона контура, и горниот дел (3) изведува најмалку една комплементарна ротациона контура, којашто, како последица на аксијално разместување на горниот дел (3) надвор од својата прва позиција во својата втора позиција, може да биде поместен во зафат со ротационата контура на долниот дел (2), кадешто долниот дел (2) содржи лежишно тело (4), којшто редоследно содржи две лежишни површини (14, 15), оддалечени еден од друг во аксијален правец и свртени кон

надворешноста во радијален правец, на чијшто површини на лежиштето (14, 15) на горниот дел (3) се монтирани во радијален правец кога е во

работна позиција.
има уште 8 патентни барања



(51) **С 07К 16/18, А 61К 39/395, А 61Р 29/00**

(11) **12394**

(13) T1

(21) **2021/648**

(22) 13/08/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201261592837P 31/01/2012 US;

US201261644038P 08/05/2012 US and

US201261692925P 24/08/2012 US

(96) 30/01/2013 EP18201823.4

(97) 11/08/2021 EP3453723

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MACDONALD, Lynn; GAO, Min; MORRA, Marc R; ALESSANDRI-HABER, Nicole M and LaCROIX-FRALISH, Michael L**

(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ ASIC1 И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Молекула на нуклеинска киселина која кодира антитело или негов антиген-врзувачки

фрагмент која што специфично се врзува за киселински сензибилен јон на канал 1 (ASIC1), каде што антителото или антиген-врзувачкиот фрагмент содржи три тешко ланчани комплементарно одредувачки региони (HCDRHCDR2, HCDR3) три лесно ланчани комплементарно одредувачки региони (LCDRLCDR2 and LCDR3) кој се содржани во рамките соодветните секвенци на тешко и лесно ланчаниот варијабилан регион (HCVR and LCVR), каде што:

(a) HCDR1 содржи SEQ ID NO: 36;

(b) HCDR2 содржи SEQ ID NO: 38;


(c) HCDR3 содржи SEQ ID NO: 40;

(d) LCDRI содржи SEQ ID NO: 44;

(e) LCDR2 содржи SEQ ID NO: 46; and

(f) LCDR3 содржи SEQ ID NO: 48.

има уште 7 патентни барања



(51) **C 07K 14/47, C 12N 9/12**

(11) **12395**

(13) T1

(21) **2021/651**

(22) 16/08/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201461946280P 28/02/2014 US

(96) 27/02/2015 EP19179287.8

(97) 19/05/2021 EP3608334

(73) **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via Zamboni, 33, Bologna, IT**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CIANI, Elisabetta and LACCONE, Franco


(54) **ТАТК-CDKL5 ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ, СОСТАВИ, ФОРМУЛАЦИИ, И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Рекомбинантна нуклеинска киселина назначено со тоа, што содржи:

CDKL5 секвенца на нуклеинска киселина, каде што CDKL5 секвенцата на нуклеинска киселина кодира CDKL5 полипептидна секвенца, каде што CDKL5 полипептидната секвенца содржи СЕК ИД БР: 2 или СЕК ИД БР: 16; и

ТАТк секвенца на нуклеинска киселина, каде што ТАТк секвенцата на нуклеинска киселина кодира ТАТк полипептидна секвенца, каде што ТАТк полипептидната секвенца има 90% до 100% идентичност на секвенца со СЕК ИД БР: 4 и каде што ТАТк секвенцата на нуклеинска киселина е оперативно споена со CDKL5 секвенцата на нуклеинска киселина и/или ТАТк полипептидната секвенца е оперативно споена со CDKL5 полипептидната секвенца.

има уште 12 патентни барања



Нацрт 1

(51) F 01K 25/10, F 01K 11/02

(11) 12396

(13) T1

(21) 2021/654

(22) 16/08/2021

(45) 30/06/2022

(30) IT201700070318 23/06/2017 IT

(96) 22/06/2018 EP18742603.6

(97) 26/05/2021 EP3642458

(73) EXERGY INTERNATIONAL S.R.L

Via Santa Rita, 14 21057 Olgate Olona, IT

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SPADACINI, Claudio

(54) ПОСТРОЈКА ЗА РАНКИНОВ ЦИКЛУС И ПРОЦЕС ЗА РЕГАСИФИКАЦИЈА НА ТЕЧЕН ГАС

(57) 1 Постројка за Ранкинов циклус за регасификација на течен гас, која содржи: Ранкинов систем за затворена јамка (2) кој

содржи најмалку:

еден испарувач (5);

експанзивна турбина (6; 6', 6'') со доведен отвор (10; 10', 10''), одводен отвор (11; 11', 11'') и најмалку еден помошен излез (12, 13, 14; 12', 13', 14'');

генератор (7) оперативно поврзан со експанзивната турбина (6; 6', 6'');

кондензатор (8);

пумпа (9);


проводници конфигурирани да го поврзуваат испарувачот (5), на експанзивната турбина (6; 6', 6''), кондензаторот (8) и пумпата (9) согласно со затворениот циклус во кој работна течност (WF) циркулира;

извор (3) на течен гас (LG) на криогена температура, при што изворот (3) на течниот гас (LG) е оперативно поврзан со кондензаторот (8) за превземање на топлина од

работната течност (WF) кој излегува од експанзивна турбина (6; 6', 6'') за да се претвори течниот гас (LG) во гасовита состојба; извор (4) на грејната течност (HF) на повисока температура од криогената температура, при што изворот (4) на грејната течност (HF) е оперативно поврзан со испарувачот (5) за да се пренесе топлината во работната течност (WF) што доаѓа од кондензаторот (8); се карактеризира со тоа што експанзивната турбина (6; 6', 6'') е радијално центрифугална, при што најмалку еден наведен помошен излез (12, 13, 14; 12', 13', 14'') е поставен помеѓу

последователни фази на споменатата експанзивна турбина (6; 6', 6''); и во тоа што кондензаторот (8) е со повеќе нивоа и содржи најмалку две кондензациони комори (25, 26, 27, 28), при што долната комора (25) од наведените најмалку две кондензациони комори (25, 26, 27, 28) е поврзана со одводниот отвор (11; 11'') и горната комора (26, 27, 28) од наведените најмалку две кондензациони комори (25, 26, 27, 28) е поврзана со најмалку еден помошен излез (12, 13, 14; 12', 13', 14''). има уште 14 патентни барања

сл. 1



(51) **A 61K 31/133, A 61K 31/4709, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 9/46, A 61P 31/00, A 61P 31/04**

(11) **12403**

(13) T1

(21) **2021/838**

(22) 21/10/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201462014786P 20/06/2014 US

(96) 19/06/2015 EP19165084.5

(97) 04/08/2021 EP3581180

(73) **Melinta Subsidiary Corp. 44 Whippany Road, Suite 280 Morristown, NJ 07960, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) LI, Danping

(54) **АНТИМИКРОБНИ СОСТАВИ СО СРЕДСТВА ЗА ШУМЛИВО РАСТВОРАЊЕ**


(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи:

(а) дериват на хинолонска карбоксилна киселина или негова фармацевтски прифатлива сол или естер; и

(б) средство за шумливо растворање; каде што споменатиот дериват на хинолонска карбоксилна киселина одговара на следното соединение (A),



или негова фармацевтски прифатлива сол или естер; и
 каде што споменатото средство за шумливо растворање содржи мешавина од натриум бикарбонат, натриум дихидроген фосфат и лимонска киселина.
 има уште 14 патентни барања



(51) C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P 3/06

(11) 12402

(13) T1

(21) 2021/840

(22) 21/10/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201662319980P 08/04/2016 US and
 US201762453110P 01/02/2017 US

(96) 07/04/2017 EP17719107.9

(97) 13/10/2021 EP3439689

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
 Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MURPHY, Andrew J.; GUSAROVA, Viktoria
 and GROMADA, Jesper


(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
 ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА СО ANANGPTL8
 ИНХИБИТОР И ANANGPTL3 ИНХИБИТОР

(57) 1 Ангиопоетин-сличен протеин 8

(ANGPTL8) инхибитор за употреба во постапка за лекување на пациент којшто страда од хиперлипидемија во комбинација со инхибитор на ангиопоетин-сличен протеин 3 (ANGPTL3), кадешто ANGPTL8 инхибитор е антителио или негов антиген-сврзувачки фрагмент којшто специфично се врзува за ANGPTL8 и содржи тешка низа CDR1 (HCDR1) којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 2, HCDR2 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 3, HCDR3 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 4, лесна низа CDR1 (LCDR1) којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 6, LCDR2 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 7, и LCDR3 којашто ја

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 8; и ANGPTL3 инхибитор е антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент којшто специфично се врзува за ANGPTL3 и содржи HCDR1 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 1HCDR2 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 12, HCDR3 којашто ја има аминокиселинската

секвенца на SEQ ID NO: 13, LCDR1 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 15, LCDR2 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 16, и LCDR3 којашто ја има аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 17. има уште 9 патентни барања



(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61K 31/537, A 61P 25/24, A 61P 25/00**

(11) **12404**

(13) T1

(21) **2021/866**

(22) 03/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) EP20170206152 08/12/2017 EP

(96) 06/12/2018 EP18826510.2

(97) 25/08/2021 EP3720855

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein ,
DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) CECI, Angelo; WIEDENMAYER, Dieter;
GIOVANNINI, Riccardo; DORNER-CIOSSEK,
Cornelia; PFAU, Roland; DAHMANN, Georg and
KUSSMAUL, Lothar

(54) **ИМИДАЗОПИРИДИН ДЕРИВАТИ И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК**

(57) 1 Соединение со формула A
во којшто

1 претставува фенил којшто е опционално
супституиран со 1 до 3 супституенти избран од
групата составена од флуоро, хлоро, метил,
етил, циклопропил, F2HC-, FH2C-, F3C-;
R2 претставува водород, метил;



R3 претставува водород, флуоро.

има уште 23 патентни барања

(51) **A 61K 31/135, A 61P 25/18, A 61P 43/00, A 61P 25/22, A 61P 25/24, A 61P 25/00, A 61P 25/20**

(11) **12405**

(13) T1

(21) **2021/867**

(22) 04/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) JP2013190066 13/09/2013 JP

(96) 12/09/2014 EP14793319.6

(97) 25/08/2021 EP3043785


(73) **National University Corporation Chiba University 1-33, Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 267-8522, JP**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) HASHIMOTO, Kenji

(54) **АПЛИКАЦИЈА НА R-КЕТАМИН И НЕГОВА СОЛ КАКО МЕДИКАМЕНТИ**


(57) 1 R(-)-кетамин или негова фармаколошки прифатлива сол за употреба во третманот на депресивен синдром, третманот содржи администрирање R(-)-кетамин или неговата фармаколошки прифатлива сол на субјект, назначено со тоа, што субјектот е дијагностициран дека има депресивен синдром, во количина ефективна за третирање на депресивниот синдром, каде што R(-)-кетаминот или неговата фармаколошки прифатлива сол не содржи S(+)-кетамин или негова фармаколошки прифатлива сол, и каде што депресивниот синдром ја придружува депресијата кај деца или возрасни, опсесивно-компулсивно нарушување или посттрауматско стресно нарушување.
има уште 13 патентни барања



[Нацрт 2А]



[Нацрт 2Б]



(51) C 07D 403/14, C 07D 487/10, C 07D 487/04,
C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04, C
07D 497/10, C 07D 407/14, A 61K 31/5513, A 61K

31/5377, A 61K 31/4704, A 61K 31/436, A 61P
35/00

(11) 12412

(13) T1

(21) 2021/868

(22) 04/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) EP20160150717 11/01/2016 EP

(96) 16/12/2016 EP16812377.9

(97) 25/08/2021 EP3402792


(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORSCH, Dieter; ESDAR, Christina; WUCHERER-PLIETKER, Margarita; MUZERELLE, Mathilde; BURGDORF, Lars; CZODROWSKI, Paul and TSAKLAKIDIS, Christos

(54) **КИНОЛИН-2-ОН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединенија со формулата I



во коешто

XX2, X3, X4 секој, независно еден од друг, означува CH или N,

Y означува N или CH,

Q означува H или CH3,

R1 означува H, F, Cl, Br, CN, CH3, CF3 или OCH3,

R2 означува H, F или Cl,

R3 означува фенил, нафтил, пиридил, пиримидинил, кинолинил, изокинолинил, индолил, индазолил, тиофенил, дихидроизоиндолил или бензимидазолил, секој од нив е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со Hal, CN, NO2, A, (CR4)nOR4, (CR4)nN(R4)2, (CR4)nS(O)mR4, (CR4)nCON(R4)2, (CR4)nCOHet, (CR4)nSO2N(R4)2, (CR4)nSO2Het, (CR4)nN(R4)2, (CR4)nhet, O(CR4)nCOHet, (CR4)nO(CR4)nHet, (CR4)nN(R4)(CR4)nHet, (CR4)nCON(R4)(CR4)nHet, (CR4)nCON(R4)(CR4)nN(R4)2,

(CR4)nN(R4)COA, (CR4)nN(R4)COHet',

(CR4)nOCус и/или (CR4)nCOOR4,

R4 означува H или A',

A означува неразгранет или разгранет алкил со 1-10 C-атоми, каде што два соседни јаглероди атоми може да формираат двојна врска и/или еден или два не-соседни CH- и/или CH2-групи може да бидат заменети со N-, O- и/или S-атоми и каде што 1-7 H-атоми може да бидат заменети со R5, или цикличен алкил којшто има 3-7 C атоми,

A' означува неразгранет или разгранет алкил со 1-6 C-атоми, каде што еден или два не-соседни CH- и/или CH2-групи може да бидат заменети со O-атоми,

Сус означува циклобутил, циклопентил или циклохексил, секој од нив е несупституиран или моно- или дисупституиран со A, Hal, OR4, N(R4)2, Het', (CR4)nO(CR4)nHet', CON(R4)2 и/или =O,

R5 означува F, Cl или OH,

Het означува пиролидинил, морфолинил, пиперидинил, пиперазинил, [1,4]-диазепанил, оксазолидинил, хексахидро-пироло[3,4-с]пиролил, 2-окса-6-аза-спиро[3.4]октанил, 2-окса-6-аза-спиро[3.5]нонанил, 2-окса-7-аза-спиро[3.5]нонанил, 2,5-диока-8-аза-спиро[3.5]нонанил, оксетанил, 2-окса-5-аза-спиро[3.4]октанил, 2-окса-6-азаспиро[3.3]хептанил, 3-аза-бицикло[3.1.0]хексанил, 2-окса-7-азаспиро[3.5]нонанил, изоксазолидинил, азетидинил, 2,6-дiazаспиро[3.4]октанил, хексахидро-пироло[3,4-b]пиролил, тетраhydroфуранил или изотиазолидинил, секој од нив е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со A, Hal, OR4, OCOA, COA, (CR4)nN(R4)2, (CR4)nHet', (CR4)nO(CR4)nHet', CON(R4)2, COHet', (CR4)nS(O)mR4, и/или =O, Het' означува пиролидинил, морфолинил, пиперидинил, оксетанил, тетраhydroфуранил, тетраhydroпиранил, пиридил, пирозолил или

пиперазинил, секој од нив е несупституиран или моно - или дисупституиран со A, Hal, OR₄, N(R₄)₂ и/или =O, Hal означува F, Cl, Br или I, n означува 0, 2 или 3, m означува 0, 1 или 2,

под услов да само еден или два од XX₂, X₃, X₄ може да означува N, и негови фармацевтски прифатливи соли, таутомери и стереоизомери вклучувајќи негови смеси во сите односи. има уште 12 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61P 35/00**

(11) **12414**

(13) T1

(21) **2021/869**

(22) 04/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201662416602P 02/11/2016 US

(96) 01/11/2017 EP17808224.4

(97) 08/09/2021 EP3535298

(73) **Jounce Therapeutics, Inc. 780 Memorial Drive Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SAZINSKY, Stephen and MABRY, George Robert, III

(54) **Антитела за PD-1 и нивни употреби**

(57) 1 Изолирано моноклонално антитело коешто се врзува за човечка програмиран смрт 1 (PD-1), кадешто антителото содржи (a) HCDR1 којшто ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 21; (b) HCDR2 којшто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 22; (c) HCDR3 којшто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 23; (d) LCDR1 којшто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 25; (e) LCDR2 којшто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 26; и (f) LCDR3 којшто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 27. има уште 18 патентни барања



Сл. 1

(51) **A 24B 15/24, A 24B 13/00**(11) **12415**

(13) T1

(21) **2021/870**

(22) 04/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201213423519 19/03/2012 US

(96) 19/03/2013 EP13715073.6

(97) 13/10/2021 EP2827727

(73) **R. J. Reynolds Tobacco Company****401 North Main Street Winston-Salem, North Carolina 27101-3804, US**(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје(72) BYRD, Crystal Dawn Hege; PU, Yan;
GERARDI, Anthony Richard and RHOADES, JR.,
Charles Bradford(54) **ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА
ЕКСТРАКТИРАНА ПУЛПА ОД ТУТУН И
ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗРАБОТЕНИ ОД
НЕА**(57) 1 Постапка за производство на тутунска
композиција за употреба во тутунски производ,
каде што тутунската композиција се

карактеризира со намалена концентрација на бензо[а]пирен, која опфаќа:

мешање на екстрактирана пулпа од исушен тутунски материјал кој има прва концентрација на бензо[а]пирен со суперкритичен јаглерод диоксид за да се обезбеди хомоген контакт помеѓу екстрактираната пулпа и суперкритичниот јаглерод диоксид, каде што притисокот при кој се изведува мешањето е околу 10 МПа или поголем;

одржување на хомоген контакт во тек на време и на температура кои се доволни за формирање на обработена пулпа од тутун со втора концентрација на бензо[а]пирен која е пониска од првата концентрација на бензо[а]пирен; и

раздвојување на обработена пулпа од тутун од преостанатиот екстракт на суперкритичен јаглерод диоксид кој опфаќа компоненти на тутунски материјал кои се растворливи во суперкритичниот јаглерод диоксид.

има уште 19 патентни барања




FIG. 1

(51) **C 07D 405/14, C 07D 417/00, C 07D 401/10,
C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 419/00, C
07D 409/14, C 07D 411/14, C 07D 413/00, A 61K
31/4427, A 61P 19/00**(11) **12387**

(13) T1

(21) **2021/874**

(22) 05/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201662364620P 20/07/2016 US

(96) 18/07/2017 EP17830463.0


(97) 20/10/2021 EP3487851

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel ,
CH**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) WANG, Xiaoyang; DILLON, Michael Patrick; USSELMANN, Peggy; LI, Jialiang; ARISTA, Luca; BABU, Sreehari; BIAN, Jianwei; CUI, Kai; LATTMANN, Rene; LIAO, Lv; LIZOS, Dimitrios; RAMOS, Rita; STIEFL, Nikolaus Johannes; ULLRICH, Thomas; WAYKOLE, Liladhar Murlidhar; WEILER, Sven; ZHANG, Yubo; ZHOU, Yizong and ZHU, Tingying

(54) **АМИНОПИРИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО СЕЛЕКТИВНИ ALK-2 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение коешто е 2-амино-N-(4-хидроксибицикло[2.2.2]октан-1-ил)-5-(4-(3-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-3-азабицикло[3.1.0]хексан-1-ил)фенил)никотинамид, или негова фармацевтска прифатлива сол. има уште 8 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) A 61K 31/787, A 61K 38/43, A 61P 19/04, A 61P 29/00

(11) 12398

(21) 2021/875

(30) RU2015152036 04/12/2015 RU

(13) T1

(22) 08/11/2021

(45) 30/06/2022

(96) 09/11/2016 EP16871127.3

(97) 15/09/2021 EP3384917

(73) Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" Ul. Sosnovaya Moskovskaya obl., Podolsk 142143, RU

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) NEKRASOV, Arkadii Vasilevich;

KARAPUTADZE, Temuri Musaevich; MEDVEDEV,


Sergei Alekseevich; KOZUKOV, Alexander

Vladimirovich and KARAPUTADZE, Nino

Temurievna

(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНЈУГАТ НА ХИЈАЛУРОНИДАЗА СО ДЕРИВАТИ НА ПОЛИЕТИЛЕНИПИПЕРАЗИН И УПОТРЕБА НА ПРОИЗВЕДЕНИОТ КОНЈУГАТ

(57) 1 Метод за подготовка на активен конјугат на ензим хијалуронидаза со кополимер кој содржи N-оксид 1,4-етилен пиперазин и (N-карбоксиметил)-1,4-етилен пиперазиниум халогенид со употреба на азиден метод на конјугација, чистење, концентрирање и разрежување или сушење со замрзнување, се карактеризира со тоа што конјугацијата се прави со употреба на кополимер растворлив во вода, кој е кополимер N-оксид 1,4-етилен пиперазин, хидразид на (N-карбоксиметил)-1,4-етилен пиперазиниум и 1,4-етилен пиперазин со општа формула




каде n се движи од 40% до 90% од вкупниот број единици; m се движи од 3 до 20% од вкупниот број единици;

m се движи од 3 до 40 % од вкупниот број единици;


$$n + m + l = 100 \%,$$

добиеен од поли-1,4-етилен пиперазин по пат на

оксидација, алкилација и хидразинолиза, при што оксидацијата се изведува со водород пероксид во присуство на уреа, при што алкилацијата се изведува со алкил естри на халооцетна киселина, при што чекорите на алкилација и хидразинолиза се комбинираат. има уште 10 патентни барања



Сл. 1



Сл. 2

(51) H 05H 1/16, H 05H 1/12, H 05H 1/14, G 21B 1/00, G 21B 1/05, G 21B 1/1G 21D 7/00

(11) 12401

(13) T1

(21) 2021/876

(22) 08/11/2021

(45) 30/06/2022

(30) US201562255258P 13/11/2015 US and US201662309344P 16/03/2016 US

(96) 13/11/2016 EP16865181.8

(97) 29/09/2021 EP3357067

(73) TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling Foothill Ranch, CA 92610, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје


(72) GONZALEZ, Jesus Antonio Romero

(54) СИСТЕМИ И ПОСТАПКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА НА FRC ПЛАЗМА

(57) 1 Постапка за стабилизација на реверзно конфигурирано поле (FRC) на плазма која што се состои од чекори на: формирање на FRC плазма позиционирана по должина на надолжната оска на затворена комора (100) соседно на средната рамнина на затворената комора (100) со формирање на FRC магнетно поле околу ротирачката плазма во

затворената комора (100), и стабилизирање на FRC плазмата во радијална насока нормална на надолжната оска за позиционирање на FRC плазмата аксисиметрично околу надолжната оска со подесување на применето магнетно поле создадено во комората (100) со струјни симетрични компоненти за индицирање на радијална стабилност и аксијална нестабилност во FRC плазмата; се карактеризира со тоа што

FRC плазмата се стабилизира во аксијална насока по должина на надолжната оска со создавање на први и втори радијални магнетни полиња, кдешто првите и вторите радијални магнетни полиња се во интеракција со FRC плазмата за да аксијално ја поместат FRC плазмата до позиција кадешто FRC плазмата е аксисиметрична околу средната рамнина. има уште 14 патентни барања



(51) C 07K 16/28

(11) 12408

(21) 2022/1

(13) T1

(22) 03/01/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201662290831 P 03/02/2016 US

(96) 02/02/2017 EP17703376.8

(97) 22/12/2021 EP34110402

(73) Amgen Inc. and Amgen Research (Munich) GmbH One Amgen Center Drive, Thousand

Oaks, California 91320-1799, US and

Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RAUM, Tobias; HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter; WOLF, Andreas; MUENZ, Markus; BROZY, Johannes; FRIEDRICH, Matthias; RATTEL, Benno; BOGNER, Pamela and POMPE, Cornelius

(54) **КОНСТРУКТИ НА ВСМА И CD3
БИСПЕЦИФИЧНО Т-КЛЕТКИ АКТИВИРАЧКО
АНТИТЕЛО**

(57) 1 Конструкт на едноланчано антитело што содржи:


- прв домен што се врзува за ВСМА,
- втор домен што се врзува за вонклеточен епитоп на човекот и/или Масаса CD3ε ланецот;

и


- трет домен што содржи два полипептидни мономери, секој содржи зглоб, CH2 домен и CH3 домен, назначено со тоа, што наведените два полипептидни мономери се фузирани еден со друг преку пептиден поврзувач.
- има уште 18 патентни барања

Нацрт 1


а) Конструкт на биспецифично едноланчано Fc антитело




б) Конструкт на биспецифично HeteroFc антитело



в) Конструкт на биспецифично X-тело



д) Фузиран конструкт на биспецифичен човечки албумин



(51) C 07H 19/20, C 07H 19/06, C 07H 19/10, C 07H 19/16, A 61K 31/7068, A 61K 31/7072, A 61K 31/7076, A 61K 31/708, A 61P 31/14

(11) 12409

(13) T1

(21) 2022/2

(22) 03/01/2022

(45) 30/06/2022

(30) 17189097 01/09/2017 EP

(96) 31/08/2018 EP18759138.3

(97) 08/12/2021 EP3676276

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) TAHRI, Abdellah; RABOISSON, Pierre Jean-

Marie Bernard; JONCKERS, Tim Hugo Maria and

BONFANTI, Jean-François

(54) СПИРОТИЕТАН НУКЛЕОЗИДИ


(57) 1 Соединение со формулата (I')




или негова стереоизомерна форма, каде што

База е селектиран од групата составена од (Б-1), (Б-2), (Б-3а), (Б-3б), (Б-4) и (Б-5)


База е селектиран од групата составена од (Б-1), (Б-2), (Б-3а), (Б-3б), (Б-4) и (Б-5)




(Б-1)




(Б-2)




(Б-3а)



(Б-3б)






(Б-4)



(Б-5)


каде што R е водород или C1-балкил; и R1 е селектиран од групата составена од




група со формулата (а-1), група со формулата (а-2), група со формулата (а-3), и група со

водород,

формулата (а-4)




(a-1)



(a-2)



(a-3)



(a-4),

каде што

R4 и R7 се секој независно селектиран од групата составена од водород, фенил, нафтил, хинолинил, изохинолинил, и пиридил, секој од истите е опционално супституиран со 2, или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C1-С6алкокси, хидрокси, и NR16R16'; или

R4 и R7 се секој независно индолил, опционално супституиран на неговиот азотен атом со C1-С6алкил или C1-С6алкилоксикарбонил и/или на кој било достапен јаглероден атом со 2, или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C1-С6алкокси, хидрокси, и NR17R17';

R5, R5', R10 и R10' се секој независно селектиран од групата составена од водород, C1-С6алкил, бензил, и фенил; или R5 и R5', или R10 и R10', заедно со јаглеродниот атом на кој тие се прикачени формираат C3-С7циклоалкандиол или 3- до 7-член хетероцикличен прстен што содржи еден кислороден атом;

R6 е селектиран од групата составена од C1-С10алкил, C3-С7циклоалкил, фенил и фенил-С1-С6алкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-С6алкил- е опционално супституирана со 2 или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хидрокси, C1-С6алкокси, и NR18R18';

R8 е —OR19 или —NR20R20';

R9 е селектиран од групата составена од C1-С6алкил, фенил, и фенил-С1-С6алкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-С6алкил- е опционално супституирана со 2

или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хало и C1-С6алкилокси;


R11 е селектиран од групата составена од водород, C1-С10алкил, C3-С7циклоалкил, фенил или фенил-С1-С6алкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-С6алкил- е опционално супституирана со 2 или 3 супституенти секој независно селектиран од групата составена од хидрокси, C1-С6алкокси, и NR23R23';

R19 е селектиран од групата составена од C1-С6алкил, C3-С7циклоалкил, оксетанил, (C1-С6алкокси)C1-С6алкил-, —CH2-O-(C=O)C1-С6алкил, и —CH2-O-(C=O)OC1-С6алкил;

R20 е селектиран од групата составена од водород, C1-С6алкил, и C3-С7циклоалкил; и R20' е селектиран од групата составена од C1-С6алкил, C3-С7циклоалкил, и (C1-С6алкокси)C1-С6алкил-; или

—NR20R20' заедно формираат азетидинил, пиролидинил или пиперидинил прстен, секој од истите може да е опционално супституиран со група составена од хидрокси, C1-С6алкил, C1-С6алкилокси, и (C=O)-OR21 каде што R21 е селектиран од групата составена од C1-С10алкил, C3-С7циклоалкил, фенил и фенил-С1-С6алкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-С6алкил- е опционално супституирана со 2 или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хидрокси, C1-С6алкокси, и NR22R22';

R2 е водород или група со формулата (б)




(b),

каде што


R12 е селектиран од групата составена од C1-

Сбалкил, фенил, и фенил-С1-Сбалкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-Сбалкил- е опционално супституирана со 2 или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хало и С1-Сбалкилокси; или

R1 и R2 се врзани да формираат двовалентен радикал со формулата (ц-1) или (ц-2)



(c-1)



(c-2),

каде што

R13 и R13' се секој независно селектиран од групата составена од водород, С1-Сбалкил, бензил, и фенил; или

R13 и R13', заедно со јаглеродниот атом на кој тие се прикачени формираат С3-С7циклоалкандиол или 3- до 7-член хетероцикличен прстен што содржи еден кислороден атом;

R14 е селектиран од групата составена од С1-С10алкил, С3-С7циклоалкил, фенил и фенил-С1-Сбалкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-Сбалкил- е опционално супституирана со 2 или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хидрокси, С1-Сбалкокси, и NR24R24';

R15 е —OR25 или —NR26R26', каде што R25 е селектиран од групата составена од водород; С1-Сбалкил; С1-С3алкил супституирано со 2 или 3 супституенти секој независно селектиран од групата составена од фенил, нафтил, С3-С7циклоалкил, хидроксил и С1-Сбалкилокси; С3-С7циклоалкил; (С1-Сбалкокси)С1-Сбалкил-; -CH2-O-(C=O)С1-Сбалкил; -CH2-O-(C=O)ОС1-Сбалкил; 3- до 7-член хетероцикличен прстен што содржи еден кислороден атом; и Ar; каде што

Ar е селектиран од групата составена од

фенил, нафтил, хинолинил, изохинолинил, и пиридил, секој од истите е опционално супституиран со 2, или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хало, С1-Сбалкил, С2-Сбалкенил, С1-Сбалкокси, хидрокси, и NR27R27'; или

Ar е индолил, опционално супституиран на неговиот азотен атом со С1-Сбалкил или С1-Сбалкилоксикарбонил и/или на кој било достапен јаглероден атом со 2, или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хало, С1-Сбалкил, С2-Сбалкенил, С1-Сбалкокси, хидрокси, и NR28R28';

R26 е селектиран од групата составена од водород, С1-Сбалкил, и С3-С7циклоалкил; и R26' е селектиран од групата составена од С1-Сбалкил, С3-С7циклоалкил, и (С1-Сбалкокси)С1-Сбалкил-; или

—NR26R26' заедно формираат азетидинил, пиролидинил или пиперидинил прстен, секој од истите може да е опционално супституиран со група составена од хидрокси, С1-Сбалкил, С1-Сбалкилокси, и (C=O)-OR27 каде што R27 е селектиран од групата составена од С1-С10алкил, С3-С7циклоалкил, фенил и фенил-С1-Сбалкил-, каде што фенил половината во фенил или фенил-С1-Сбалкил- е опционално супституирана со 2 или 3 супституенти, секој независно селектиран од групата составена од хидрокси, С1-Сбалкокси, и NR29R29'; R16, R16', R17, R17', R18, R18', R22, R22', R23, R23', R24, R24', R27, R27', R28, R28', R29 и R29' се секој независно селектиран од водород и С1-Сбалкил; и

R3 е селектиран од групата составена од водород, хало, метил, CH2Cl, CH2F и N3. или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 403/06, C 07D 401/10, C 07D 401/06, C 07D 279/12, C 07D 417/06, C 07D 211/22, C 07D 207/08, C 07D 413/06, C 07D 265/30, A 61K 31/54A 61K 31/54, A 61K 31/5377, A 61K 31/5375, A 61K 31/497, A 61K 31/4523, A 61K 31/445, A 61K 31/40, A 61K 31/4427, A 61P 7/06

(11) 12410

(13) T1

(21) 2022/4

(22) 03/01/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201862769196P 19/11/2018 US;

201962821314P 20/03/2019 US;

201962848773P 16/05/2019 US and

201962883313P 06/08/2019 US

(96) 18/11/2019 EP19818401.2

(97) 29/12/2021 EP3880654

(73) Global Blood Therapeutics, Inc.

181 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LI, Zhe


(54) 2-ФОРМИЛ-3-

ГИДРОКСИФЕНИЛОКСИМЕТИЛ

СОЕДИНЕНИЕ СПОСОБНО ЗА

МОДУЛИРАЊЕ НА ХЕМОГЛОБИН

(57) 1 Соединение со формула I:



I,


или изотопно збогатен аналог, стереоизомер, смеса на стереоизомери, или нивна фармацевтска прифатлива сол, каде што:

X е CH или N;

Y е CH или N;

Z е отсутен, CH₂, O, или S; и

R1 е моно-хидрокси-(C1-4 алкил), ди-хидрокси-(C1-4 алкил), -CH₂CH₂OCH₃, -CH₂CH₂CN, или



има уште 35 патентни барања

(51) A 61K 31/405, A 61K 31/506, A 61K 9/00, A 61K 8/66, A 61K 8/49, A 61K 8/39, A 61K 8/19, A 61K 47/26, A 61K 38/48, A 61K 47/02, A 61K 47/18, A 61P 25/00, A 61P 19/02, A 61P 13/00, A 61P 5/00, A 61P 29/00, A 61P 27/02, A 61Q 19/08

(11) 12411

(13) T1

(21) 2022/5

(22) 04/01/2022

(45) 30/06/2022

(30) PCT/EP2016/062085 27/05/2016 EP

(96) 26/05/2017 EP20152386.7

(97) 05/01/2022 EP3679946

(73) Ipsen Biopharm Limited and Galderma

Holding SA Unit 9, Ash Road, Wrexham

Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF

, GB and Rue d'Entre-deux-Villes, 10, 1814 La Tour-de-Peilz, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) STAHL, Ulf; JARSTAD, Anders; FRIIS, Anna; GURELL, Ann; AGREN, Barbro; EDSTROM, Emilia and PICKETT, Andrew

(54) ТЕЧНА НЕУРОТОКСИН ФОРМУЛАЦИЈА СТАБИЛИЗИРАНА СО ТРИПТОФАН ИЛИ ТИРОЗИН

(57) 1 Течен состав што содржи протеински неуротоксин, сурфактанс, аминокиселина селектирана од триптофан и тирозин, пуфер што содржи натриум, хлорид и фосфат јони, назначено со тоа, што наведениот течен состав има рН помеѓу 5.5 и 8, каде што наведениот состав е ослободен од протеини од животинско потекло, и

каде што наведениот течен состав е стабилен за период од 2 месеци на 2-8 °C.

има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/4184, A 61K 31/573, A 61K 47/40, A 61K 9/10, A 61P 27/02**

(11) **12413**

(13) T1

(21) **2022/7**

(22) 04/01/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201662427737 P 29/11/2016 US

(96) 29/11/2017 EP17851871.8

(97) 01/12/2021 EP3548091

(73) **Oculis SA EPFL Innovation Park, Building D Route J-D. Colladon 1015 Lausanne, CH**

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) LOFTSSON, Thorsteinn and FULOP, Zoltan

(54) **ПРИПРЕМА НА ЦВРСТИ КОМПЛЕКСИ НА ЦИКЛОДЕКСТРИН ЗА ОФТАЛМОЛОШКА ИСПОРАКА НА АКТИВНА ФАРМАЦЕВТСКА СОСТОЈКА**

(57) 1 Офталмолошка композиција која опфаќа, во офталмолошки прифатлива подлога:

цврст комплекс кој опфаќа дексаметазон и γ-циклодекстрин,

каде што таа композиција опфаќа или

(i) помалку од 1%, поодредено помалку од 0,8 мас.% на било кој производ кој не е доброволно воведен во композицијата според ова откривање туку е генериран *in situ* во тек на производството на таа композиција, во однос на масата на дексаметазонот, или,

(ii) помалку од 0,5%, поодредено помалку од 0,3%, уште поодредено помалку од 0,2 мас.% на дексаметазон енол алдехид во однос на масата на дексаметазонот.

има уште 14 патентни барања




Fig. 1

(51) В 01D 53/94, В 01J 21/08, В 01J 23/22, В 01J 23/30, В 01J 37/08, В 01J 35/10, В 01J 37/02, В 01J 37/03, В 01J 37/04, В 01J 21/06, В 01J 35/00

(11) 12388

(13) Т1

(21) 2022/132

(22) 03/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 20090533414 31/07/2009 US

(96) 07/09/2010 EP10803976.9

(97) 15/12/2021 EP2459310

(73) Tronox LLC 3301 NW 150th St Oklahoma City, OK 73134, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHAPMAN, David, M.


(54) СТАБИЛИЗИРАНА СИЛИКА СО УЛТРА СИТНА АНАТАЗА ТИТАНИА, ВАНАДИА

КАТАЛИЗАТОРИ, И МЕТОДИ ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО


(57) 1 Помошен материјал на катализатор, се состои од:

честички на анатаза титаниа кои се состојат од ≥ 85 wt% сува тежина на TiO_2 и повеќе од 0% и ≤ 10 wt% сува тежина од SiO_2 , каде што SiO_2 се состои од атоми на силициум кои се барем 50% во Q3, Q2, Q1 и Q0 координативна околина, и каде што преку 50% од SiO_2 е во форма на мали нано честички со дијаметар < 5 nm како што е видно преку скенирачка електронска микроскопија или преку трансмисиона електронска микроскопија.

има уште 17 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) A 61K 31/437, A 61K 31/519, A 61P 25/28

(45) 30/06/2022

(11) 12382

(13) Т1

(30) 201762445022 P 11/01/2017 US and

(21) 2022/153

(22) 14/03/2022

201762555298 P 07/09/2017 US

(96) 11/01/2018 EP18702839.4

(97) 22/12/2021 EP3570834

(73) **Alkermes, Inc.****852 Winter Street Waltham, MA 0245US**


(74) Владимир Стојановски, адвокат

ул. Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје

(72) FULLER, Nathan, Oliver and LOWE, John, A., III

(54) **БИЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА**

(57) 1 Соединение од формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 7 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395**(11) **12383**

(13) T1

(21) **2022/154**

(22) 14/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 20110177658 16/08/2011 EP;

201161523861 P 16/08/2011 US;

201261647539P 16/05/2012 US and

201261654097 P 01/06/2012 US

(96) 14/08/2012 EP12747923.6


(97) 09/02/2022 EP2744515

(73) **MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7
82152 Planegg, DE**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) STEIDL, Stefan; WINDERLICH, Mark;
KROHN, Susanne; ROJKJAER, Lisa and
AMERSDORFER, Jutta(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО АНТИ-
CD19 АНТИТЕЛА И АЗОТЕН МУСТАРД**

(57) 1 Синергистичка комбинација на антитело специфично за CD19 и бендамустин за употреба во лекувањето на не-Хоџкиновиот лимфом, хронична лимфоцитична леукемија или акутна лимфобластна леукемија, каде што антителото содржи варијабилна тешка низа на секвенцата

EVQLVESGGGLVKPGGSLKLSAASGYTFTSYV
MHWVRQAPGKGLEWIGYINPYNDG
TKYNEKFQGRVTISSDKSISTAYMELSSLRSED
AMYVCARGTYYYGTRVFDYWGQG TLTVSS
(SEQ ID NO: 10) и варијабилна лесна низа насеквенцата
DIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRSSKSLQNVNG
NTYLYWFQKPGQSPQLLIYRMSN
LNSGVPDRFSGSGSGTEFTLTISSELPEDFAVYY
CMQHLEYPITFGAGTKLEIK (SEQ ID NO: 11) и
тешка низа на константен домен на секвенцата
има уште 15 патентни барања

Cytotoxicity of MOR00208 and BEN alone and in combination



(51) E 06B 3/267, E 06B 3/263, E 06B 3/62, B 29B 7/74, B 29C 44/38, B 29C 44/18, B 29C 44/60

(11) 12384

(13) T1

(21) 2022/156

(22) 15/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 20140100336 16/06/2014 GR

(96) 16/06/2015 EP15747524.5

(97) 22/12/2021 EP3609666

(73) Tzika, Asimo and Tzika, Soultana
M. Alexander Str. 92 552 36 Thessaloniki
, GR and M. Alexander Str. 92 552 36
Thessaloniki, GR

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Tzika, Asimo and Tzika, Soultana

(54) **УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА
ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА ИЗОЛАЦИЈАТА ВО ПРОФИЛИ КОИ СЕ
УПОТРЕБУВААТ ВО ВРАТИ, ПРОЗОРИ И
СРОДНИ УПОТРЕБНИ ПРЕДМЕТИ**


(57) 1 Уред приспособен за испорака на
полиуретанска пена за подобрување на
изолацијата во комора која се формира помеѓу

пар профилни делови од термички изолиран
склоп или поставка на профил на рамка што се
користи во врати, прозорци и сродни предмети,
споменатите парови профилни делови (222;
332) се меѓусебно поврзани со пар членови за
поврзување на полиамидниот профил (23, 24;
33, 34) последователно, споменатата комора
(25, 35) е ограничена со сидовите на соседните
профилни делови (222; 332) и членовите за
поврзување на полиамидниот профил (23, 24;
33, 34), кои содржат:

член за снабдување со изолационен материјал
(1) кој се состои од две независни цевки (8, 9)
кои испорачуваат две различни состојки (А, Б)
на изолациониот материјал и цевка за довод на
воздух (7), споменатите две цевки (8, 9) ги
испорачуваат различните состојки (А, Б) на
изолациониот материјал и споменатата цевка
за довод на воздух (7) кои се споени надолжно
по должината на комората (25, 35) на термички
изолираниот склоп или поставка на профил на
рамка што е предмет на полнење со
споменатиот изолационен материјал;
член за формирање и празнење на полиуретан
(2) кој содржи неповратен вентил (3)
прилагоден да го спречи обратниот проток на

споменатите состојки (А, Б), преграда за мешање (4) каде што споменатите состојки (А, Б) се мешаат и формираат изолационен материјал од полиуретанска пена и млазница за испорака на полиуретан (5), споменатиот член за формирање и празнење на полиуретан (2) е приспособен да прима однапред одреден проток на споменатите две состојки (А, Б) испорачани од споменатите цевки (8, 9) и на воздух испорачан преку споменатата цевка за довод на воздух (7), проточни низ споменатиот неповратен вентил (3) во споменатиот оддел за мешање (4), споменатата млазница за испорака на полиуретан (5) е поставена на предниот крај на споменатиот член за формирање и празнење на полиуретан (2) и е прилагодена да ја испушта полиуретанската пена во споменатата комора (25, 35) истовремено како што споменатиот член за формирање и празнење на полиуретан (2) се движи наназад со однапред одредена брзина од едниот до другиот крај на должината на склопот или профил на рамката; се карактеризира со тоа што споменатиот уред понатаму содржи аранжман кој управува со параметрите на неведениот полиуретан кои формираат состојки (А, Б) вклучувајќи ги контејнерите (13, 14) континуирано исполнети со наведените состојки, пумпите се приспособени да ги пумпаат состојките од соодветните резервоари (112) и да ги полнат споменатите контејнери (13, 14) со споменатите состојки (А, Б) и пумпи (15) приспособени да ги испорачуваат споменатите состојки (А, Б) до споменатите цевки (8, 9) и единицата за електроника и кола (16), и централна единица за обработка (20)

прилагодена да прима податоци за амбиенталните услови за температура и влажност и за димензиите на споменатите комори (25, 35) и за должината на поставката на профилот што го прима изолациониот материјал и соодветно прилагодување на количината од состојките (А, Б) на изолациониот материјал што се доставува до споменатиот член за снабдување со изолационен материјал (1) со опсег за добивање на изолационен производ од полиуретанска пена со избрана густина; споменатиот член за снабдување со изолационен материјал (1) е сместен во кукиште (1а) и е приспособен да се лизга нанадвор од споменатото кукиште (1а) и да се движи линеарно по споменатата комора (25, 35) на термички изолиран склоп или поставка на профил на рамката; споменатиот член за снабдување со изолационен материјал (1) и споменатиот член за формирање и празнење на полиуретан (2) се приспособени да вршат тродимензионално поместување со опсег на ориентирање на споменатата млазница за испорака на полиуретан (5) централно во комората (25, 35) што е предмет на полнење со полиуретански изолационен материјал и во таа спомената млазница за испорака на полиуретан (5) е обезбедена со ротирачки капацитет преку лак од -45° до $+45^{\circ}$ со опсег на усогласување во надолжната насока на склопот или поставката на профил на рамка што е предмет на полнење со изолационен материјал од полиуретанска пена. има уште 8 патентни барања



(51) **С 08J 11/04, В 32В 27/08, В 32В 27/32**

(11) **12385**

(13) T1

(21) **2022/157**

(22) 15/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 102020102459 31/01/2020 DE;

102020103009 06/02/2020 DE and

102020103362 11/02/2020 DE

(96) 13/08/2020 EP20190861.3

(97) 16/02/2022 EP3858608

(73) **KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH
Reichsstraße 78 58840 Plettenberg, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RIEKER, Frank

(54) **ФОЛИИ ЗА ПАКУВАЊЕ ИЗРАБОТЕНИ
ОД РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТИКА**

(57) 1 Повеќеслојна пластична фолија (1),
особено повеќеслојна пластична композитна

фолија, базирана на пластичен рециклат
(рециклирана пластика),

- каде што пластичната фолија (1) содржи
слоевит композит од најмалку три филмски
слоеви (1a, 1b, 1c) врзани еден за друг, особено
врзани и/или коекструдирани со помош на
коекструзија,


- каде што пластичната фолија (1) и/или
композитот на слојот го опфаќа првиот
надворешен филмски слој (1a) и вториот
надворешен филмски слој (1c) и слојот од
носечки филм (1b) распореден помеѓу првиот
надворешен слој на фолијата (1a) и вториот
надворешен слој на фолијата (1c),

- каде што пластичната фолија (1) има
содржина на пластичен рециклат од најмалку
80% по тежина (% по тежина), врз основа на
пластичната фолија (1),

- каде што пластичната фолија (1) содржи
барем суштински само една единечна пластика

со оцена според DIN EN ISO 11469, наведената пластична оцена има чистота од најмалку 90% по тежина,
- каде што односот на дебелини на слојот на првиот надворешен слој на фолија (1a) / слој на носечка фолија (1b) / вториот надворешен слој

на фолија (1c) варира во опсег од 10 - 35 : 40 – 60 : 10 - 35,
со најмалку два слоја на фолија (1a, 1b, 1c) секој со различни механички својства.
има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 295/13, C 07D 211/16, C 07D 211/14, C 07D 295/185, A 61K 31/495, A 61K 31/45, A 61K 31/445, A 61K 9/14**

(11) **12386**

(13) T1

(21) **2022/158**

(22) 15/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201562271137 P 22/12/2015 US;
201562271146 P 22/12/2015 US; 201562271160 P 22/12/2015 US; 201562271179 P 22/12/2015 US; 201562271200 P 22/12/2015 US;
201662338474 P 18/05/2016 US and
201662413345 P 26/10/2016 US
(96) 22/12/2016 EP16831870.7

(97) 22/12/2021 EP3394030



(73) **Modernatx, Inc. 200 Technology Square Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) BENENATO, Kerry E. and BUTCHER, William

(54) **СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА ИНТРАКЛЕТОЧНА ИСПОРАКА НА СРЕДСТВА**

(57) 1 Соединение со формула (I) или формула (Ib):



или негова сол или изомер, при што прстенот A е



t е 1 или 2;

A1 и A2 се секој поединечно независно избрани од CH или N;

A6 и A7 се секој поединечно независно избрани од CH или N, каде што барем еден од A6 и A7 е N;

Z е CH₂ или отсутен, каде што кога Z е CH₂, испрекинатите линии (1) и (2) секоја претставуваат единечна врска; и кога Z е отсутен, испрекинатите линии (1) и (2) се отсутни;

RR₂, R₃, R₄, и R₅ се независно избрани од групата која се состои од C₅-20 алкил, C₅-20 алкенил, -R''MR', -R''YR'', -YR'', и -R''OR''; секој M е независно избран од групата која се состои од -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -C(O)N(R')-, -N(R')C(O)-, -C(O)-, -C(S)-, -C(S)S-, -

SC(S)-, -CH(OH)-, -P(O)(OR')O-, -S(O)₂-, арил група и хетероарил група; каде што кога соединението е со формула (I6), тогаш M не е -OC(O)O-;

XX₂, и X₃ се независно избрани од групата која се состои од врска, -CH₂-, -(CH₂)₂-, -CHR-, -CHY-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -C(O)-CH₂-, -CH₂-C(O)-, -C(O)O-CH₂-, -OC(O)-CH₂-, -CH₂-C(O)O-, -CH₂-OC(O)-, -CH(OH)-, -C(S)-, и -CH(SH)-;

X₄ и X₅ се независно избрани од групата која се состои од -CH₂-, -(CH₂)₂-, -CHR-, -CHY-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -C(O)-CH₂-, -CH₂-C(O)-, -C(O)O-CH₂-, -OC(O)-CH₂-, -CH₂-C(O)O-, -CH₂-OC(O)-, -CH(OH)-, -C(S)-, и -CH(SH)-;

секој Y е независно C₃-6 карбоцикл;


секој R* е независно избран од групата која се состои од C₁-12 алкил and C₂-12 алкенил;

секој R е независно избран од групата која се состои од C₁-3 алкил и C₃-6 карбоцикл;


секој R' е независно избран од групата која се состои од C₁-12 алкил, C₂-12 алкенил, и H; и

секој R'' е независно избран од групата која се состои од C₃-12 алкил и C₃-12 алкенил;

каде што кога соединението е со формула (I), и кога прстенот A е




кога прстенот А е



тогаш

- i) барем еден од XX2, и X3 не е -CH2-; и/или
 - ii) барем еден од RR2, R3, R4, и R5 е -R"MR';
 - и
- кога соединението е со формула (I) и прстенот А е




и XX2, и X3 се секој -CH2, тогаш
барем еден од A1 и A2 е N, RR2, R3, R4 и R5 се
независно избрани од групата која се состои од
C6-20 алкил and C6-20 алкенил, и


тогаш

- i) RR2, R3, R4, и R5 се истите, каде што R1 не е C12 алкил, C18 алкил, или C18 алкенил;
 - ii) само еден од RR2, R3, R4 и R5 е избран од C6-20 алкенил;
 - iii) барем еден од RR2, R3, R4, и R5 имаат различен број на јаглеродни атоми од барем еден друг од RR2, R3, R4, и R5;
 - iv) RR2, и R3 се избрани од C6-20 алкенил, и R4 и R5 се избрани од C6-20 алкил; или
 - v) RR2, и R3 се избрани од C6-20 алкил, и R4 и R5 се избрани од C6-20 алкенил.
- има уште 27 патентни барања

СЛИКА 1
Цело тело Лус израз





Цело тело Лус израз



СЛИКА 2

СЛИКА 3



(51) C 07D 401/04, C 07D 491/048, C 07D 471/04, C 07D 403/04, C 07D 401/14, C 07D 495/04, A 61K 31/55, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 31/00, A 61P 29/00

(11) 12389

(13) T1

(21) 2022/159

(22) 15/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201610296748 06/05/2016 CN;
201610589219 25/07/2016 CN; 201610965360
04/11/2016 CN; 201710020298 12/01/2017 CN
and 201710054038 24/01/2017 CN

(96) 04/05/2017 EP17792495.8

(97) 16/02/2022 EP3453707

(73) Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.

F2, 5 Building 576 Libing Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area
Shanghai 201203, CN


(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) GAO, Daxin; WANG, Yuxun; CHEN, Shoujun
and YANG, Heping

(54) **ДЕРИВАТ НА БЕНЗАЗЕПИН, ПОСТАПКА
НА НЕГОВА ПРИМЕНА, НЕГОВА
ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА И
УПОТРЕБА**


(57) 1 Соединение на формулата (I), негов
стереоизомер, стабилен изотопен дериват или

негова фармацевтски прифатлива сол;



во која, L претставува -C(O)-, -C(S)- или -S(O)₂-;
L1 претставува врска;


R е избрано од групата која ја сочинуваат R-1 до R-19:



соекое R7 и R7a е независно избрано од групата која ја сочинуваат водород, халоген, алкил, халоалкил, алкенил, алкинил, Cy-L2-Cy-SRd, -ORd, -C(O)ORd, -C(O)Rd, -C(O)NRdRe, -C(O)NRdS(O)₂Re, -C(=NH)Re, -C(=NH)NRdRe, -S(O)₂Re и -S(O)₂NRdRe; каде што е тој алкил, алкенил или алкинил несупституиран или супституиран на било која положба со еден или

повеќе од еден супституент избран од групата која ја сочинуваат -CN, -NO₂, -SRd, -ORd, -OC(O)Rd, -OC(O)ORd, -OC(O)NRdRe, -C(O)ORd, -C(O)Rd, -C(O)NRdRe, -C(O)NRdS(O)₂Re, -NRdRe, -NRdC(O)Re, -N(Rd)C(O)ORe, -N(Rd)C(O)NRdRe, -NRdC(=NH)Re, -NRdC(=NH)NRdRe, -NRdS(O)₂Re, -NRdS(O)₂NRdRe, -N(Rd)C(O)N(Rd)S(O)₂Re, -

S(O)1-2Re, -S(O)2NRdRe, -S(O)(=NCN)Re, -S(O)(=NRd)Re, -S(O)(=NSO2Rd)Re, -S(O)2N(Rd)C(O)Re, -S(O)2N(Rd)C(O)NRdRe, -P(O)(ORd)2, -OP(O)(ORd)2 или -B(ORd)2; или R7 претставува



секое R8 независно претставува водород, халоген, алкил, халоалкил, халоалкокси, алкенил, алкинил, Cy-L2-Cy-CN, -NO2, -SRd, -ORd, -OC(O)Rd, -OC(O)ORd, -OC(O)NRdRe, -C(O)ORd, -C(O)Rd, -C(O)NRdRe, -C(O)NRdS(O)2Re, -C(=NH)Re, -C(=NH)NRdRe, -NRdRe, -NRdC(O)Re, -N(Rd)C(O)ORe, -N(Rd)C(O)NRdRe, -NRdS(O)2Re, -NRdC(=NH)Re, -NRdC(=NH)NRdRe, -S(O)1-2Re, -S(O)2NRdRe и -NRdS(O)2NRdRe; каде што е тој алкил, алкенил или алкинил несупституиран или супституиран на било која положба со еден или повеќе од еден супституент избран од групата која ја сочинуваат -CN, -NO2, -SRd, -ORd, -OC(O)Rd, -OC(O)ORd, -OC(O)NRdRe, -C(O)ORd, -C(O)Rd, -C(O)NRdRe, -C(O)NRdS(O)2Re, -NRdRe, -NRdC(O)Re, -N(Rd)C(O)ORe, -N(Rd)C(O)NRdRe, -NRdC(=NH)Re, -NRdC(=NH)NRdRe, -NRdS(O)2Re, -NRdS(O)2NRdRe, -N(Rd)C(O)N(Rd)S(O)2Re, -S(O)1-2Re, -S(O)2NRdRe, -S(O)2N(Rd)C(O)Re или -S(O)2N(Rd)C(O)NRdRe;

секое n независно претставува 2 или 3; L2 претставува врска, C2-6 алкенилен, C2-6 алкинилен, или -(CRa1Rb1)m-;

секое Cy1 независно претставува циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил; каде што тоа Cy1 е несупституирано или селективно супституирано на било која положба со еден или повеќе од еден супституенти избрано од групата која ја сочинуваат халоген, алкил, халоалкил, халоалкокси, хидроксиалкил, аминокислота, алкенил, алкинил, -CN, -NO2, -SRd2, -ORd2, -OC(O)Rd2, -OC(O)ORd2, -

OC(O)NRd2Re2, -C(O)ORd2, -C(O)Rd2, -C(O)NRd2Re2, -NRd2Re2, -NRd2C(O)Re2, -N(Rd2)C(O)ORe2, -N(Rd2)C(O)NRd2Re2, -NRd2S(O)2Re2, -NRd2C(=NH)Re2, -NRd2C(=NH)NRd2Re2, -S(O)1-2Re2, -S(O)2NRd2Re2 и -NRd2S(O)2NRd2Re2; RR2 и R3 се независно избрани од групата која ја сочинуваат водород, деутеријум, или алкил; или, R2 и R3 заедно со атомот C на кој се прицврстени, формираат C3-8 циклоалкил или 3- до 8-членски хетероциклоалкил; R4, R5 и R6 се независно избрани од групата која ја сочинуваат водород, деутеријум, халоген, amino, цијано, нитро, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 хидроксиалкил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, фенил или 5- до 6-членски хетероарил; RA е избрано од -ORd1 или -NRd1Re1; RB претставува -NRd1Re1; секое Ra1 и Rb1 е независно избрано од групата која ја сочинуваат водород, деутеријум, халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5- до 6-членски хетероарил, C3-8 циклоалкил C1-6 алкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил C1-6 алкил, фенил C1-6 алкил или 5- до 6-членски хетероарил C1-6 алкил; каде што е C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, C6-10 арил или 5- до 6-членски хетероарил несупституиран или супституиран на било која положба со 1 до 3 супституенти избрани од групата која ја сочинуваат халоген, хидроксил, amino, карбоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 алкокси и C1-6 халоалкокси; или Ra1 и Rb1 заедно со атомот C на кој се прицврстени, формираат C3-8 циклоалкил или 3- до 8-членски хетероциклоалкил; секое Rd, Re, Rd1 и Re1 е независно избрано

од групата која ја сочинуваат водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5- до 6-членски хетероарил, C3-8 циклоалкил C1-6 алкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил C1-6 алкил, фенил C1-6 алкил или 5- до 6-членски хетероарил C1-6 алкил; каде што е Rd, Re, Rd1 или Re1 несупституирано или супституирано на било која положба со 1 до 3 супституенти избрани од групата која ја сочинуваат халоген, хидроксил, amino, карбоксил, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 алкиламино, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил и C2-6 алкинил; или, Rd и Re, или Rd1 и Re1 заедно со N атомот на кој се прицврстени, формираат 3- до 8-членски хетероциклоалкил; каде што тој хетероцикл понатаму може да опфаќа 1 до 3 хетероатоми избрани од групата која ја сочинуваат N, O и S; каде што хетероциклоалкилот е несупституиран или супституиран на било која положба со 1 до 3 супституенти избрани од групата која ја сочинуваат халоген, amino, хидроксил, карбоксил, цијано, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-3 алкил, amino


C1-3 алкил, -ORd2, -OC(O)Rd2, - OC(O)ORd2, - OC(O)NPd2Re2, -C(O)ORd2, -C(O)Rd2, - C(O)NRd2Re2, -NRd2Re2, - NRd2C(O)Re2, - N(Rd2)C(O)ORe2, -N(Rd2)C(O)NRd2Re2, - NRd2S(O)2Re2, - NRd2C(=NH)Re2, - NRd2C(=NH)NRd2Re2, -NRd2S(O)2NRd2Re2, - S(O)1-2Rd2 и - S(O)2NRd2Re2; секое Rd2 и Re2 е независно избрано од групата која ја сочинуваат водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5- до 6-членски хетероарил, C3-8 циклоалкил C1-6 алкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил C1-6 алкил, фенил C1-6 алкил или 5- до 6-членски хетероарил C1-6 алкил; каде што е Rd2 или Re2 несупституирано или супституирано на било која положба со 1 до 3 супституенти избрани од групата која ја сочинуваат халоген, хидроксил, amino, карбоксил, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 алкиламино, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил и C2-6 алкинил; или, Rd2 и Re2 заедно со N атомот на кој се прицврстени, формираат 3- до 8-членски хетероциклоалкил; секое m претставува 2, 3, 4, 5, или 6. има уште 12 патентни барања

(11) **12393** (13) T1
(21) **2022/160** (22) 15/03/2022
(45) 30/06/2022
(30) 201161474362 P 12/04/2011 US
(96) 12/04/2012 EP19178858.7
(97) 15/12/2021 EP3567124
(73) **Verinata Health, Inc. 5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, US**
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(72) RAVA, Richard P.; RHEES, Brian K. and BURKE, John P.
(54) **РАЗРЕШУВАЊЕ НА ФРАКЦИИ НА ГЕНОМИ КОРИСТЕЈЌИ БРОЕЊЕ НА ПОЛИМОРФИЗМИ**

(57) 1 Метода за проценување на фракцијата на фетална ДНК во ДНК добиена од телесна течност на бремена индивидуа, методата содржи:
(а) порамнување или на друг начин мапирање секвенци на ДНК сегмент добиени од секвенционирање на ДНК во телесната течност до еден или повеќе назначени полиморфизми на референтна секвенца, каде што порамнувањето или на друг начин мапирањето се изведува користејќи компјутерски апарат програмиран да мапира секвенци на нуклеинска киселина до едниот или повеќето од назначените полиморфизми;
(б) одредување на алелични фреквенции од мапираните секвенци на ДНК сегмент за барем

еден од назначените полиморфизми;
 (ц) класифицирање на барем едниот назначен полиморфизам базирано на комбинација од зигозитетот на бремената индивидуа и зигозитетот на фетусот; и
 (д) проценување на фракцијата на фетална ДНК во ДНК добиена од бремената индивидуа користејќи ги алеличните фреквенции одредени во (б) во врска со класификацијата на зигозитети од (ц),
 каде што (б)-(д) се изведуваат на еден или повеќе процесори кои работат според програмски инструкции за одредувањето,

класифицирањето и проценувањето; и
 каде што класифицирањето во (ц) го класифицира барем едниот назначен полиморфизам во една од следниве комбинации: (и) бремената индивидуа е хомозиготна и фетусот е хомозиготен, (ии) бремената индивидуа е хомозиготна и фетусот е хетерозиготен, (иии) бремената индивидуа е хетерозиготна и фетусот е хомозиготен, и (ив) бремената индивидуа е хетерозиготна и фетусот е хетерозиготен.
 има уште 11 патентни барања



(51) **C 07C 255/49, C 07D 401/14, C 07D 487/04, C 07D 471/10, C 07D 471/04, C 07D 401/04, C 07D 519/00, C 07D 417/04, C 07D 417/06, C 07D 417/14, A 61K 31/513, A 61K 31/5517, A 61K 31/545, A 61P 35/00**

(11) **12397**

(13) T1

(21) **2022/161**

(22) 16/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201462020886 P 03/07/2014 US

(96) 29/06/2015 EP15814038.4

(97) 09/02/2022 EP3164380


(73) **Celgene Qanticele Research, Inc. 9393 Towne Centre Drive, Suite 110 San Diego, CA 92121, US**

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) KANOUNI, Toufike; CHEN, Young K.; STAFFORD, Jeffrey Alan; NIE, Zhe and VEAL, James Marvin

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ЛИЗИН СПЕЦИФИЧНА ДЕМЕТИЛАЗА-1**

(57) 1 Соединение со структурата со Формула (I), или негова фармацевтски прифатлива сол, при што,



(I)

W1 и W2 се независно избрани од N, C-H, или

C-F;

X е избран од водород, опционално супституиран алкил, опционално супституиран циклоалкил, опционално супституиран хетероциклил, опционално супституиран циклоалкилалкил, опционално супституиран хетероциклилалкил, опционално супституиран аралкил, опционално супституиран хетероарилалкил, опционално супституиран арил, или опционално супституиран

хетероарил;

Y е избран од водород, халоген, опционално супституиран алкил, или опционално супституиран циклоалкилалкил; и

Z е избран од опционално супституирана група избрана од N-хетероциклил, -O-хетероциклилалкил, -N(H)-хетероциклилалкил, -N(H)-алкил, -N(Me)-алкил, или -N(Me)-хетероциклилалкил.

има уште 15 патентни барања

(51) **C 07D 277/82, C 07D 417/12, A 61K 31/496, A 61K 31/5377, A 61K 45/06, A 61K 31/454, A 61K 31/428, A 61K 38/05, A 61P 25/00, A 61P 25/28**

(11) **12399**

(13) T1

(21) **2022/162**

(22) 16/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201562127684 P 03/03/2015 US

(96) 26/02/2016 EP16759303.7

(97) 29/12/2021 EP3265448


(73) **Biohaven Therapeutics Ltd. 215 Church Street New Haven, CT 06510, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BIAN, Haiyan; WROBEL, Jay Edward;
REITZ, Allen B.; PELLETIER, Jeffery Claude and
SMITH, Garry Robert

(54) **РИЛУЗОЛ ПРОЛЕКОВИ И НИВНА
УПОТРЕБА**


(57) 1 Соединение со формула:




вклучувајќи ги неговите енантиомери, дијастереомери, хидрати, солвати и фармацевтски прифатливи соли, при што: R23 е избран од група која се состои од H, CH3, CH2CH3, CH2CH2CH3, CH2CCH, CH(CH3)2, CH2CH(CH3)2, CH(CH3)CH2CH3, CH2OH, CH2OCH2Ph, CH2CH2OCH2Ph, CH(OH)CH3, CH2Ph, CH2(циклохексил), CH2(4-OH-Ph), (CH2)4NH2, (CH2)3NHC(NH2)NH, CH2(3-индол), CH2(5-имидазол), CH2CO2H, CH2CH2CO2H, CH2CONH2, и CH2CH2CONH2;

има уште 3 патентни барања

Слика 1: Крива на време на концентрација за пример 125 и ослободен рилузол преку интравенозно и орално внесување.



Слика 2: Студија на меланом (C8161) ксенографт кај гол глушец со пример 125 и рилузол даден орално (RIL=Рилузол).



(51) **A 61H 33/14, A 61H 35/00, A 61M 35/00**(11) **12400**

(13) T1

(21) **2022/163**

(22) 16/03/2022

(45) 30/06/2022

(96) 24/12/2019 EP19219593.1

(97) 26/01/2022 EP3842092

(73) **Derma art d.o.o. Obrtna Ulica 24 8250 Brezice, SI**(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1000, Скопје

(72) Truden, Maja and Vezoja, Daniel

(54) **УРЕД ЗА ТРАНСКУТАНА АПЛИКАЦИЈА
НА ЈАГЛЕРДОКСИД**(57) 1 Уред (1) за транскутана апликација на
јаглерод диоксид за третман на хронични рани
или невропатија што содржи најмалку:

- терапевтска комора (2) која содржи барем дел
за прием на дел од телото на пациентот на кој
треба да се примени јаглерод диоксидот,
- систем за дистрибуција на CO₂ (4), кој содржи

- прва цевка (41) со прв вентил (41а) за
снабдување со CO₂ од резервоар (6) или
резервоар,
- втора цевка (42) со втор вентил (42а) за
вшмукување на воздухот надвор од комората
(2);

- најмалку еден резервоар (6) за складирање на
CO₂ соодветно поврзан со системот за
дистрибуција на CO₂ (4) или по можност со
резервоар (44),

се карактеризира со тоа што уредот (1)
понатаму содржи:

- влезна/излезна цевка (3) што ја поврзува
комората (2) со систем за дистрибуција на CO₂,
при што влезната/излезната цевка е поврзана
со комората (2) со соодветен елемент или
вентил (7);


- и со тоа што системот за дистрибуција на CO₂
(4) се состои од куќиште:

при што првата и втората цевка се
комбинирани во влезната/излезната цевка (3)
спротиводно од вентилите; а системот (4)
понатаму се состои од:

- барем еден уред за обезбедување
проток на воздух низ споменатите вентили и
влезна/излезна цевка, по можност вентилатор
(43) или пумпа;
 - по можност барем еден уред за мерење
на протокот на воздух (41'b, 42'b, 42"b) за
мерење на протокот на воздух низ вентилот на
влезната/излезната цевка или преку кој било
вентил;
 - по можност резервоар (44) за CO₂, каде
што се складира на притисок од 1 до 5 бари,
поврзан со втората цевка (42);
 - излезна цевка (5) за водење на
искористениот воздух од комората низ сидот до
надворешната средина на зградата каде што е
инсталиран уредот; и
- и со тоа што влезната/излезната цевка е
споена со комората (2) со вентил за капа (7), кој
содржи:

- ротирачки дел (72);
 - по можност шајбна (73);
 - заптивка (74); и
 - статичен дел (71) прилагоден за
воведување во влезната/излезната цевка;
 - каде што ротирачкиот дел (72) има два
отстранливи делови, кои се навртуваат на
своето место од внатрешноста на комората,
заптивката (74) е инсталирана во статичниот
дел (71), додека шајбната (73) спречува
ротација на комората, кога ротирачкиот дел (72)
е навртен на своето место со статичниот дел
(71), и каде што ротирачкиот дел (72) и
статичниот дел (71) имаат соодветен профил,
кои можат да се закочат така што истекување
на воздух се спречува.
- има уште 13 патентни барања

НАЦРТИ



Слика 1

(51) A 61K 35/74, A 61P 11/06, A 61P 35/00, A 61P 25/28, A 61P 29/00, A 61P 1/00, A 61P 19/02

(11) 12406

(13) T1

(21) 2022/164

(22) 16/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 20150010467 15/06/2015 GB and 20150020501 20/11/2015 GB

(96) 15/06/2016 EP19196804.9

(97) 16/02/2022 EP3650033

(73) 4D Pharma Research Limited Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen AB25 2ZS, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin and RAFTIS, Emma

(54) **СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ**

(57) 1 Состав којшто содржи бактериски вид којшто има геном со барем 90% идентичност на секвенца на SEQ ID NO: 2 за употреба во постапка за лекување или заштитување на алергиска астма, еозинофилна астма или хипер-реактивност на дишни патишта поврзана со астма.

има уште 14 патентни барања



(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **12407**

(13) T1

(21) **2022/165**

(22) 17/03/2022

(45) 30/06/2022

(30) 201562250095P 03/11/2015 US

(96) 01/11/2016 EP16862773.5

(97) 12/01/2022 EP3370768

(73) **Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **WU, Sheng-Jiun; SANTULLI-MAROTTO, Sandra; VERONA, Raluca; POWERS, Gordon;**


SABINS, Nina Chi; DEANGELIS, Nikki A.; WIEHAGEN, Karla R.; FERRANTE, Catherine and UBANI, Enrique-Zudaire

(54) **АНТИТЕЛА КОИ ШТО СПЕЦИФИЧНО СЕ ВРЗУВААТ ЗА PD-1 И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1. Изолирано антагонистичко антитело коешто специфично се врзува за PD-1 или негов антиген-сврзувачки дел, коешто содржи тешка низа на варијабилан регион (VH) на SEQ ID NO: 48 и лесна низа на варијабилан регион (VL) на SEQ ID NO: 56.

има уште 14 патентни барања

Слика 1А



ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8A61K31/5377	8C07D277/82	12399	T1
8A61P25/00	8C07D277/82	12399	T1
8C07D417/12	8C07D277/82	12399	T1
8A61K31/7076	8C07H19/06	12409	T1
8C07H19/10	8C07H19/06	12409	T1
8C07H19/20	8C07H19/06	12409	T1
8C07K16/22	8A61K39/00	12402	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	12394	T1
8C07D417/06	8C07C255/49	12397	T1
8A61K31/133	8A61K31/4709	12403	T1
8A61K31/40	8C07D207/08	12410	T1
8A61K31/445	8C07D207/08	12410	T1
8A61K31/541	8C07D207/08	12410	T1
8A61P7/06	8C07D207/08	12410	T1
8A61K47/26	8A61K38/48	12411	T1
8A61P35/00	8C07D413/14	12412	T1
8C07D403/14	8C07D413/14	12412	T1
8E06B3/62	8B29C44/38	12384	T1
8B32B27/32	8B32B27/08	12385	T1
8C08J11/04	8B32B27/08	12385	T1
8A61K31/445	8C07D211/14	12386	T1
8C07D419/00	8C07D401/10	12387	T1
8B01J21/08	8B01J21/06	12388	T1
8C07D409/12	8C07D213/64	12391	T1
8C07D491/08	8C07D213/64	12391	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	12406	T1
8C07K16/18	8A61K39/395	12407	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	12407	T1
8A21B3/13	8A21B3/13	12379	T1

8A61K31/7072	8C07H19/06	12409	T1
8A61K31/708	8C07H19/06	12409	T1
8A61H35/00	8A61M35/00	12400	T1
8A61M35/00	8A61M35/00	12400	T1
8G21B1/00	8G21B1/05	12401	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	12402	T1
8A61K39/395	8C07K16/18	12394	T1
8C07D401/14	8C07C255/49	12397	T1
8C07D417/14	8C07C255/49	12397	T1
8A61K9/00	8A61K31/4709	12403	T1
8A61K31/4523	8C07D207/08	12410	T1
8C07D211/22	8C07D207/08	12410	T1
8C07D403/06	8C07D207/08	12410	T1
8A61K38/48	8A61K38/48	12411	T1
8A61Q19/08	8A61K38/48	12411	T1
8A61K31/5377	8C07D413/14	12412	T1
8A61K47/40	8A61K9/10	12413	T1
8A61P27/02	8A61K9/10	12413	T1
8B29B7/74	8B29C44/38	12384	T1
8A61K31/45	8C07D211/14	12386	T1
8A61K31/495	8C07D211/14	12386	T1
8C07D401/10	8C07D401/10	12387	T1
8B01J37/03	8B01J21/06	12388	T1
8B01J37/08	8B01J21/06	12388	T1
8C07D491/107	8C07D213/64	12391	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	12404	T1
8A61P25/00	8A61K31/135	12405	T1
8A61P25/20	8A61K31/135	12405	T1
8A61P19/02	8A61K35/74	12406	T1
8A61K31/519	8C07D475/04	12381	T1

8C07D487/14	8C07D475/04	12381	T1
8A61K31/787	8A61K38/43	12398	T1
8A61K31/428	8C07D277/82	12399	T1
8A61P31/14	8C07H19/06	12409	T1
8G21D7/00	8G21B1/05	12401	T1
8H05H1/16	8G21B1/05	12401	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	12414	T1
8C07D401/04	8C07C255/49	12397	T1
8C07D471/04	8C07C255/49	12397	T1
8C07D413/06	8C07D207/08	12410	T1
8A61P27/02	8A61K38/48	12411	T1
8A61K31/4704	8C07D413/14	12412	T1
8A61K9/10	8A61K9/10	12413	T1
8A61K9/14	8C07D211/14	12386	T1
8C07D211/14	8C07D211/14	12386	T1
8C07D413/00	8C07D401/10	12387	T1
8B01J35/00	8B01J21/06	12388	T1
8A61P29/00	8C07D401/04	12389	T1
8C07D417/12	8C07D213/64	12391	T1
8F16B23/00	8F16B45/00	12392	T1
8A61P25/24	8C07D471/04	12404	T1
8A61P25/18	8A61K31/135	12405	T1
8A61P25/22	8A61K31/135	12405	T1
8A61P25/24	8A61K31/135	12405	T1
8A61P43/00	8A61K31/135	12405	T1
8A61P29/00	8A61K35/74	12406	T1
8A21D8/06	8A21B3/13	12379	T1
8A61P35/00	8C07D475/04	12381	T1
8H05H1/12	8G21B1/05	12401	T1
8A24B13/00	8A24B13/00	12415	T1
8A61K31/545	8C07C255/49	12397	T1
8C07C255/49	8C07C255/49	12397	T1
8C07D471/10	8C07C255/49	12397	T1
8A61K9/20	8A61K31/4709	12403	T1
8A61K31/497	8C07D207/08	12410	T1
8A61K31/5377	8C07D207/08	12410	T1
8C07D401/10	8C07D207/08	12410	T1
8A61K8/66	8A61K38/48	12411	T1
8A61K9/00	8A61K38/48	12411	T1
8A61K31/436	8C07D413/14	12412	T1
8C07D497/10	8C07D413/14	12412	T1

8A61K31/573	8A61K9/10	12413	T1
8B29C44/60	8B29C44/38	12384	T1
8B32B27/08	8B32B27/08	12385	T1
8C07D417/00	8C07D401/10	12387	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	12389	T1
8E04H1/00	8E04H1/00	12390	T1
8A61K31/4412	8C07D213/64	12391	T1
8A61P35/00	8C07D213/64	12391	T1
8C07D405/12	8C07D213/64	12391	T1
8F16B45/00	8F16B45/00	12392	T1
8F01K25/10	8F01K11/02	12396	T1
8A61P1/00	8A61K35/74	12406	T1
8A61P11/06	8A61K35/74	12406	T1
8C07C49/697	8C07C49/697	12380	T1
8A61K38/43	8A61K38/43	12398	T1
8A61K31/496	8C07D277/82	12399	T1
8A61K38/05	8C07D277/82	12399	T1
8A61K45/06	8C07D277/82	12399	T1
8C07H19/06	8C07H19/06	12409	T1
8H05H1/14	8G21B1/05	12401	T1
8A61P3/06	8A61K39/00	12402	T1
8A61P29/00	8C07K16/18	12394	T1
8C12N9/12	8C07K14/47	12395	T1
8A61P35/00	8C07C255/49	12397	T1
8C07D519/00	8C07C255/49	12397	T1
8A61K31/54	8C07D207/08	12410	T1
8A61K47/02	8A61K38/48	12411	T1
8A61P19/02	8A61K38/48	12411	T1
8C07D403/04	8C07D413/14	12412	T1
8A61K31/437	8A61K31/437	12382	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	12383	T1
8E06B3/263	8B29C44/38	12384	T1
8E06B3/267	8B29C44/38	12384	T1
8C07D295/13	8C07D211/14	12386	T1
8C07D401/12	8C07D401/10	12387	T1
8C07D401/14	8C07D401/10	12387	T1
8C07D409/14	8C07D401/10	12387	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	12389	T1
8C07D403/04	8C07D401/04	12389	T1
8C07D491/048	8C07D401/04	12389	T1
8A61K31/444	8C07D213/64	12391	T1

8C07D401/12	8C07D213/64	12391	T1
8C07D413/12	8C07D213/64	12391	T1
8F01K11/02	8F01K11/02	12396	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	12404	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	12407	T1
8C12N15/13	8A61K39/395	12407	T1
8A61P19/04	8A61K38/43	12398	T1
8A61P25/28	8C07D277/82	12399	T1
8A61H33/14	8A61M35/00	12400	T1
8G21B1/11	8G21B1/05	12401	T1
8A24B15/24	8A24B13/00	12415	T1
8C07D487/04	8C07C255/49	12397	T1
8A61K31/4709	8A61K31/4709	12403	T1
8A61P31/00	8A61K31/4709	12403	T1
8C07D207/08	8C07D207/08	12410	T1
8C07D401/06	8C07D207/08	12410	T1
8C07D417/06	8C07D207/08	12410	T1
8A61K31/405	8A61K38/48	12411	T1
8A61K47/18	8A61K38/48	12411	T1
8A61K8/39	8A61K38/48	12411	T1
8A61P13/00	8A61K38/48	12411	T1
8A61P29/00	8A61K38/48	12411	T1
8C07D407/14	8C07D413/14	12412	T1
8A61K31/4184	8A61K9/10	12413	T1
8A61P25/28	8A61K31/437	12382	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	12383	T1
8B29C44/38	8B29C44/38	12384	T1
8B01D53/94	8B01J21/06	12388	T1
8B01J21/06	8B01J21/06	12388	T1
8B01J23/22	8B01J21/06	12388	T1
8B01J23/30	8B01J21/06	12388	T1
8B01J37/04	8B01J21/06	12388	T1
8F16B35/04	8F16B45/00	12392	T1
8A61P35/00	8A61K35/74	12406	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	12407	T1
8A61P29/00	8A61K38/43	12398	T1
8C07D277/82	8C07D277/82	12399	T1
8A61K31/7068	8C07H19/06	12409	T1
8G21B1/05	8G21B1/05	12401	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	12414	T1
8A61K31/513	8C07C255/49	12397	T1

8C07D279/12	8C07D207/08	12410	T1
8A61K31/506	8A61K38/48	12411	T1
8A61K8/49	8A61K38/48	12411	T1
8A61P25/00	8A61K38/48	12411	T1
8A61K31/5513	8C07D413/14	12412	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	12412	T1
8C07D417/14	8C07D413/14	12412	T1
8C07D487/04	8C07D413/14	12412	T1
8C07D487/10	8C07D413/14	12412	T1
8A61K31/519	8A61K31/437	12382	T1
8B29C44/18	8B29C44/38	12384	T1
8C07D411/14	8C07D401/10	12387	T1
8B01J35/10	8B01J21/06	12388	T1
8A61K31/55	8C07D401/04	12389	T1
8A61P31/00	8C07D401/04	12389	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	12389	T1
8C07D495/04	8C07D401/04	12389	T1
8E04B1/00	8E04H1/00	12390	T1
8E04H1/04	8E04H1/00	12390	T1
8A61K31/537	8C07D471/04	12404	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	12408	T1
8A61P43/00	8C07D475/04	12381	T1
8C07D475/04	8C07D475/04	12381	T1
8A61K31/454	8C07D277/82	12399	T1
8C07H19/16	8C07H19/06	12409	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	12395	T1
8A61K31/5517	8C07C255/49	12397	T1
8C07D417/04	8C07C255/49	12397	T1
8A61K9/46	8A61K31/4709	12403	T1
8A61P31/04	8A61K31/4709	12403	T1
8A61K31/4427	8C07D207/08	12410	T1
8A61K31/5375	8C07D207/08	12410	T1
8C07D265/30	8C07D207/08	12410	T1
8A61K8/19	8A61K38/48	12411	T1
8A61P5/00	8A61K38/48	12411	T1
8C07D211/16	8C07D211/14	12386	T1
8C07D295/185	8C07D211/14	12386	T1
8A61K31/4427	8C07D401/10	12387	T1
8A61P19/00	8C07D401/10	12387	T1
8C07D405/14	8C07D401/10	12387	T1
8B01J37/02	8B01J21/06	12388	T1



8A61P37/00	8C07D401/04	12389	T1
8C07D471/04	8C07D401/04	12389	T1
8C07D213/64	8C07D213/64	12391	T1

8A61P25/00	8C07D471/04	12404	T1
8A61K31/135	8A61K31/135	12405	T1
8A61P25/28	8A61K35/74	12406	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61K 35/74	MK/P/2022/0164	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 1/00	MK/P/2022/0164	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 11/06	MK/P/2022/0164	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 35/00	MK/P/2022/0164	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 25/28	MK/P/2022/0164	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 29/00	MK/P/2022/0164	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 19/02	MK/P/2022/0164	T1
Alkermes, Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2022/0153	T1
Alkermes, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2022/0153	T1
Alkermes, Inc.	A 61K 31/519	MK/P/2022/0153	T1
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	C 12N 9/12	MK/P/2021/0651	T1
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	C 07K 14/47	MK/P/2021/0651	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2022/0001	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 31/428	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 31/454	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	C 07D 417/12	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	C 07D 277/82	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61P 25/28	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61P 25/00	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 31/496	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 31/5377	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 38/05	MK/P/2022/0162	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 45/06	MK/P/2022/0162	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 25/24	MK/P/2021/0866	T1



Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 25/00	MK/P/2021/0866	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/537	MK/P/2021/0866	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/437	MK/P/2021/0866	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 471/04	MK/P/2021/0866	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	A 61K 31/513	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	A 61K 31/545	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	A 61K 31/5517	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07C 255/49	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 519/00	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 417/04	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 417/06	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 417/14	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 471/10	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 487/04	MK/P/2022/0161	T1
Celgene Quanticel Research, Inc.	C 07D 401/14	MK/P/2022/0161	T1
Derma art d.o.o.	A 61H 33/14	MK/P/2022/0163	T1
Derma art d.o.o.	A 61M 35/00	MK/P/2022/0163	T1
Derma art d.o.o.	A 61H 35/00	MK/P/2022/0163	T1
EXERGY INTERNATIONAL S.R.L	F 01K 11/02	MK/P/2021/0654	T1
EXERGY INTERNATIONAL S.R.L	F 01K 25/10	MK/P/2021/0654	T1
Epizyme, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 213/64	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 401/12	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 405/12	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 413/12	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 417/12	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 491/08	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 491/107	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	A 61K 31/444	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	A 61K 31/4412	MK/P/2021/0646	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 409/12	MK/P/2021/0646	T1
Galderma Holding SA	A 61P 5/00	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61Q 19/08	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61P 27/02	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61P 25/00	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61P 19/02	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61P 13/00	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 9/00	MK/P/2022/0005	T1



Galderma Holding SA	A 61K 8/66	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 8/49	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 8/39	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 8/19	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 47/26	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 47/18	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 47/02	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 38/48	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 31/506	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61K 31/405	MK/P/2022/0005	T1
Galderma Holding SA	A 61P 29/00	MK/P/2022/0005	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 417/06	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 413/06	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 403/06	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 401/10	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 401/06	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 279/12	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 265/30	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 211/22	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 207/08	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61P 7/06	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/541	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/54	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/5377	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/5375	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/497	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4523	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/445	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/40	MK/P/2022/0004	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4427	MK/P/2022/0004	T1
H. Lundbeck A/S	C 07C 49/697	MK/P/2020/0141	T1
Hobel, Michael	A 21B 3/13	MK/P/2020/1022	T1
Hobel, Michael	A 21D 8/06	MK/P/2020/1022	T1
J.D. Theile GmbH & Co. KG	F 16B 45/00	MK/P/2021/0647	T1
J.D. Theile GmbH & Co. KG	F 16B 35/04	MK/P/2021/0647	T1
J.D. Theile GmbH & Co. KG	F 16B 23/00	MK/P/2021/0647	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0165	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2022/0165	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/18	MK/P/2022/0165	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2022/0165	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 12N 15/13	MK/P/2022/0165	T1



Janssen Pharmaceutica NV	C 07H 19/20	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07H 19/16	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07H 19/10	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07H 19/06	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 31/14	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/708	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/7076	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/7068	MK/P/2022/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/7072	MK/P/2022/0002	T1
Jounce Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2021/0869	T1
Jounce Therapeutics, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2021/0869	T1
KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH	B 32B 27/08	MK/P/2022/0157	T1
KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH	C 08J 11/04	MK/P/2022/0157	T1
KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH	B 32B 27/32	MK/P/2022/0157	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61K 31/133	MK/P/2021/0838	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61P 31/00	MK/P/2021/0838	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61K 9/46	MK/P/2021/0838	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61K 9/20	MK/P/2021/0838	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61K 9/00	MK/P/2021/0838	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61P 31/04	MK/P/2021/0838	T1
Melinta Subsidiary Corp.	A 61K 31/4709	MK/P/2021/0838	T1
Merck & Cie	A 61K 31/519	MK/P/2021/0364	T1
Merck & Cie	A 61P 35/00	MK/P/2021/0364	T1
Merck & Cie	A 61P 43/00	MK/P/2021/0364	T1
Merck & Cie	C 07D 475/04	MK/P/2021/0364	T1
Merck & Cie	C 07D 487/14	MK/P/2021/0364	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/5513	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/5377	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/4704	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/436	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 403/04	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 497/10	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 487/10	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 487/04	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 417/14	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 413/14	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 407/14	MK/P/2021/0868	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 403/14	MK/P/2021/0868	T1
Modernatx, Inc.	C 07D 211/14	MK/P/2022/0158	T1
Modernatx, Inc.	A 61K 31/445	MK/P/2022/0158	T1



Modernatx, Inc.	C 07D 295/13	МК/Р/2022/0158	T1
Modernatx, Inc.	C 07D 211/16	МК/Р/2022/0158	T1
Modernatx, Inc.	C 07D 295/185	МК/Р/2022/0158	T1
Modernatx, Inc.	A 61K 9/14	МК/Р/2022/0158	T1
Modernatx, Inc.	A 61K 31/495	МК/Р/2022/0158	T1
Modernatx, Inc.	A 61K 31/45	МК/Р/2022/0158	T1
MorphoSys AG	C 07K 16/28	МК/Р/2022/0154	T1
MorphoSys AG	A 61K 39/395	МК/Р/2022/0154	T1
National University Corporation Chiba University	A 61P 25/24	МК/Р/2021/0867	T1
National University Corporation Chiba University	A 61P 25/22	МК/Р/2021/0867	T1
National University Corporation Chiba University	A 61P 25/20	МК/Р/2021/0867	T1
National University Corporation Chiba University	A 61P 25/18	МК/Р/2021/0867	T1
National University Corporation Chiba University	A 61P 25/00	МК/Р/2021/0867	T1
National University Corporation Chiba University	A 61K 31/135	МК/Р/2021/0867	T1
National University Corporation Chiba University	A 61P 43/00	МК/Р/2021/0867	T1
Novartis AG	C 07D 413/00	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 417/00	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 419/00	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 411/14	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 409/14	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 405/14	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 401/14	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 401/12	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	C 07D 401/10	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	A 61K 31/4427	МК/Р/2021/0874	T1
Novartis AG	A 61P 19/00	МК/Р/2021/0874	T1
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm"	A 61P 29/00	МК/Р/2021/0875	T1
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm"	A 61P 19/04	МК/Р/2021/0875	T1
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm"	A 61K 38/43	МК/Р/2021/0875	T1
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm"	A 61K 31/787	МК/Р/2021/0875	T1
Oculus SA	A 61K 9/10	МК/Р/2022/0007	T1
Oculus SA	A 61K 47/40	МК/Р/2022/0007	T1
Oculus SA	A 61K 31/573	МК/Р/2022/0007	T1
Oculus SA	A 61P 27/02	МК/Р/2022/0007	T1
Oculus SA	A 61K 31/4184	МК/Р/2022/0007	T1
R. J. Reynolds Tobacco Company	A 24B 13/00	МК/Р/2021/0870	T1
R. J. Reynolds Tobacco Company	A 24B 15/24	МК/Р/2021/0870	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/18	МК/Р/2021/0648	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 29/00	МК/Р/2021/0648	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395	МК/Р/2021/0648	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22	МК/Р/2021/0840	T1



Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 3/06	MK/P/2021/0840	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2021/0840	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	A 61K 31/55	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	A 61P 29/00	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	A 61P 31/00	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	A 61P 37/00	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	C 07D 495/04	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	C 07D 401/14	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	C 07D 403/04	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	C 07D 471/04	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	C 07D 491/048	MK/P/2022/0159	T1
Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd.	C 07D 401/04	MK/P/2022/0159	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21B 1/00	MK/P/2021/0876	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21B 1/05	MK/P/2021/0876	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21B 1/11	MK/P/2021/0876	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21D 7/00	MK/P/2021/0876	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/12	MK/P/2021/0876	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/14	MK/P/2021/0876	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/16	MK/P/2021/0876	T1
Tronox LLC	B 01J 37/04	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 37/08	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 37/03	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 37/02	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 35/10	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 35/00	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 23/30	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01D 53/94	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 21/06	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 21/08	MK/P/2022/0132	T1
Tronox LLC	B 01J 23/22	MK/P/2022/0132	T1
Tzika, Soultana	E 06B 3/62	MK/P/2022/0156	T1
Tzika, Soultana	E 06B 3/267	MK/P/2022/0156	T1
Tzika, Soultana	E 06B 3/263	MK/P/2022/0156	T1
Tzika, Soultana	B 29C 44/60	MK/P/2022/0156	T1
Tzika, Soultana	B 29C 44/38	MK/P/2022/0156	T1
Tzika, Soultana	B 29C 44/18	MK/P/2022/0156	T1
Tzika, Soultana	B 29B 7/74	MK/P/2022/0156	T1
Zittmayr, Johannes	E 04B 1/00	MK/P/2021/0643	T1
Zittmayr, Johannes	E 04H 1/04	MK/P/2021/0643	T1
Zittmayr, Johannes	E 04H 1/00	MK/P/2021/0643	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2021/738 (220) 01/07/2021
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за услуги и трговија
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица ул. Младинска бр. 277,
Струмица, МК
(540)

**BLACK IS WHITE, WHITE IS
BLACK**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; маркетинг студии;
маркетинг истражување
кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); услуги за советување за
здравјето; здравствена заштита;
медицинска помош

(210) ТМ 2021/739 (220) 01/07/2021
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за услуги и трговија
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица ул. Младинска бр. 277,
Струмица, МК
(540)

Black Whitening

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; маркетинг студии;
маркетинг истражување
кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); услуги за советување за

здравјето; здравствена заштита;
медицинска помош

(210) ТМ 2021/1158 (220) 09/11/2021
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за услуги **ИНТЕРЦЕРТ**
**ДООЕЛ Скопје ул. Железничка бр. 44/2-
10, 1000, Скопје, МК**

(740) Темелкоски Васко ул. Железничка
бр. 44/2-10, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, сива

(531) 26.13.25;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 услуги за едукативни
сертификации, обезбедување обуки и
едукативни проверки
кл. 42 сертификација (управување со
квалитет); испитување на услугите за
сертификација на квалитетот или
стандардите

(210) ТМ 2021/1178 (220) 12/11/2021
(442) 30/06/2022

(731) **FoundCenter Investment GmbH Alle,
No.59B, Berlin 10437, DE**

(740) Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6,
1000, Скопје
(540)



(591) сина, сива

(531) 26.03.23;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување и маркетинг, објавување на рекламни текстови, анализа на истражувањата на пазарот; креирање, пишување, уредување, објавување и дистрибуција на рекламен материјал, вклучително и текстови, визуелни материјали и содржини, подготовка на аудиовизуелни презентации за цели во огласување; продукција, постпродукција, уредување, објавување и дистрибуција на рекламни материјали, изнајмување и купување на одсечоци за огласување на сите средства и медиуми за комуникација; услуги за рекламни агенции, особено поврзано со: телекомуникации, услуги за кабелски телевизии, комуникација со мобилни телефони, комуникација преку компјутерски терминали, комуникација преку мрежа од оптички влакна, комуникација преку компјутер, давање на информации од подрачјето на телекомуникациите, давање на услуги на телекомуникациски канали за купување, давање на комуникациски врски со глобални компјутерски мрежи, изнајмување на телекомуникациска опрема, услуги за поврзување преку телекомуникациски системи, телеконференција, телеграф, телетекст, видеотекст, пренос на дигитални датотеки, пренос на честитки преку интернет, говорна пошта, телеграм, платформи и портали и посредување преку други медиуми, фиксна телефонија, овозможување пристап до широкопојасни телекомуникациски услуги, услуги во безжична комуникација, овозможување на пристап до телевизија преку интернет протокол, овозможување на пристап до интернет, електронска пошта и текстуални

пораки, пружање на помош на давателите на мрежни услуги, особено за наем, изнајмување и управување со времето наменето за пристап до мрежите, податоците и базите со податоци, давање на телекомуникациски услуги со управување со мрежи, овозможување електронски комуникации, услуги за усмерување и поврзување со телекомуникации

кл. 38 услуги за кабелските телевизии, комуникација преку мобилни телефони, комуникација преку компјутерски терминали, комуникација преку мрежа од оптички влакна, комуникација преку компјутер, пренос преку факсимил, давање на информации од подрачјето на телекомуникациите, давање на услуги на телекомуникациски канали за купување, давање на комуникациски врски со глобални компјутерски мрежи, изнајмување на телекомуникациска опрема, услуги за поврзување преку телекомуникациски системи, телеконференција, телеграф, телетекст, видеотекст, пренос на дигитални датотеки, пренос на честитки преку интернет, овозможување на пристап до интернет, електронска пошта и текстуални пораки, пружање на помош на давателите на мрежни услуги, особено за наем, изнајмување и управување со времето наменето за пристап до мрежите, податоците и базите со податоци, давање на телекомуникациски услуги со управување со мрежи, овозможување електронски комуникации, услуги за усмерување и поврзување со телекомуникации; консултантски и советодавни услуги во врска со наведените услуги кои се даваат по пат на телекомуникациски мрежи

кл. 41 пружање на филмските и

телевизиските програми кои не можат да се преземат преку посебна услуга на посебно барање (pay per view) и продукција на радиски и телевизиски програми; консултантски услуги во врска со продукција на филм и музика; подготовка и производство на телевизиска и радиска продукција; пружање на филмските и телевизиските програми кои не можат да се преземат преку посебна услуга на посебно барање со плаќање; давање на информации за филмови; пружање на средства и објекти за приказ на филмови, приредби и представи, музички и наставни програми; пружање на забавни услуги во облик на видео филмови
 кл. 42 научни, технолошки и консултантски услуги на подрачјето на телекомуникациите, пружање на техничка поддршка (советување) на подрачјето на телекомуникациите; советодавни услуги во врска со телекомуникациската технологија
 кл. 45 услуги за друштвени мрежи, онлајн услуги за друштвени мрежи

(210) ТМ 2021/1294 (220) 13/12/2021
 (442) 30/06/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
ДЕКА ГРУП НМК ДООЕЛ Скопје ул.
Казанџиска бр. 35-3/27, Чаир, 1000,
Скопје, МК
 (540)

EXIT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров;
 производи од тутун; пури, цигари,
 цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
 тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут,
 кретек цигари; тутун во прав; замени за
 тутун (кои не се користат во медицински
 цели); електронски цигари; производи од

тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) ТМ 2022/19 (220) 17/01/2022
 (442) 30/06/2022

(731) Друштво за производство,
 трговија и услуги СЕГМЕНТ ДООЕЛ
Скопје ул. 18 бр. 8 Трубарево, 1000,
Скопје, МК

(740) Зоран Арсиќ ул. 18 бр. 8 Трубарево,
 1000, Скопје

(540)

Aminalon

Аминалон

(531) 27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) ТМ 2022/20 (220) 17/01/2022
 (442) 30/06/2022

(300) 97068330 11/10/2021 US

(731) **International Automotive Oversight Bureau Michigan-based non-profit corporation**

26200 Lahser Road, Suite 320 Southfield, Michigan 48033, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.03.15;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 развој и управување со стандард кој пропишува унифицирани услови, практики и методи за гаранција за квалитет во областите на автомобилски дизајн, развој, производство, инсталации и сервисирање; управување и надгледување на глобален стандард за шема за регистрација; обезбедување услуги за гаранција за квалитет во областите на автомобилски дизајн, развој, производство, инсталации и сервисирање; и развој, управување и одржување на централизирана база со податоци со информации за помош при управување со глобален стандард за шема за регистрација

(210) **TM 2022/21** (220) 17/01/2022
(442) 30/06/2022

(300) 97063997 07/10/2021 US

(731) **International Automotive Oversight Bureau Michigan-based non-profit corporation 26200 Lahser Road, Suite 320 Southfield, Michigan 48033, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

IAOB INTERNATIONAL AUTOMOTIVE OVERSIGHT BUREAU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 развој и управување со стандард кој пропишува унифицирани услови, практики и методи за гаранција за квалитет во областите на автомобилски дизајн, развој, производство, инсталации и сервисирање; управување и надгледување на глобален стандард за шема за регистрација; обезбедување услуги за гаранција за квалитет во областите на автомобилски дизајн, развој, производство, инсталации и сервисирање; и развој, управување и одржување на централизирана база со податоци со информации за помош при управување со глобален стандард за шема за регистрација

(210) **TM 2022/22** (220) 18/01/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Домазетовска бр. 38, Драчево, Кисела Вода, 1000, Скопје, МК**

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ ул.
Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, светло сина, темно сина, сива, златна, светло кафена

(531) 02.01.03;02.01.22;02.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кертрици со видео игри, мемориски картички за машини за видео игри, компјутерски програми, снимени, компјутерски програми за играње, компјутерски програми (софтвер што може да се симнува од интернет)

кл. 28 машини за видео-игри, апарати за аркадни видеоигри, преносливи видео-игри со екран од течен кристал, игри, друштвени игри, игри со чипови, апарати за игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори

кл. 41 услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, забава

кл. 42 давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, давање простор за веб (интернет) страници, креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на интернет (услуги на информатичка технологија), компјутерско програмирање, изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање компјутерски програми, програмирање компјутерски системи

(210) ТМ 2022/23 (220) 18/01/2022

(442) 30/06/2022

(731) Друштво за информатички услуги
АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје ул.
Домазетовска бр. 38, Драчево, Кисела
Вода, 1000, Скопје, МК

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ ул.
Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, светло сина, темно сина, сива,
златна, светло кафена

(531) 02.01.22;02.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кертрици со видео игри, мемориски картички за машини за видео игри, компјутерски програми, снимени, компјутерски програми за играње, компјутерски програми (софтвер што може да се симнува од интернет)

кл. 28 машини за видео-игри, апарати за аркадни видеоигри, преносливи видео-игри со екран од течен кристал, игри, друштвени игри, игри со чипови, апарати за игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори

кл. 41 услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, забава

кл. 42 давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, давање простор за веб (интернет) страници, креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на интернет (услуги на информатичка технологија), компјутерско програмирање, изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање компјутерски програми, програмирање компјутерски системи

(210) ТМ 2022/24

(220) 18/01/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Друштво за информатички услуги
АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје ул.
Домазетовска бр. 38, Драчево, Кисела
Вода, 1000, Скопје, МК**

(740) **ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ ул.
Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)**



(591) црна, светло сина, темно сина, сива,
златна, светло кафена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кертриџи со видео игри, мемориски
картички за машини за видео игри,
компјутерски програми, снимени,
компјутерски програми за играње,
компјутерски програми (софтвер што може
да се симнува од интернет)

кл. 28 машини за видео-игри, апарати за
аркадни видеоигри, преносливи видео-
игри со екран од течен кристал, игри,
друштвени игри, игри со чипови, апарати
за игри различни од оние адаптирани за
користење со надворешни екрани или
монитори

кл. 41 услуги на игри што се обезбедуваат
он-лајн од една информатичка мрежа,
забава

кл. 42 давање информации за
компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници, давање простор
за веб (интернет) страници, креирање и
дизајнирање за други на индекси на

информации засновани на интернет
(услуги на информатичка технологија),
компјутерско програмирање, изнајмување
компјутерски програми, изработка на
компјутерски програми, инсталирање
компјутерски програми, програмирање
компјутерски системи

(210) **ТМ 2022/25**

(220) 18/01/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Здружение за промоција и работа
на проекти за планинско трчање,
експедиции, алпинизам и други
адреналински спортови во природа
„ТРЕКС“ Скопје ул. Ибе Паликуќа бр. 17,
1000, Скопје, МК**

(540)



(591) нијанси на зелена, црна

(531) 06.01.02;25.01.19;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; рекламни огласи; објавување
рекламни текстови; промоција и
рекламирање на спортски настани и
фестивали; маркетинг на настани и
активности; изготвување на рекламни
материјали; брошури, флаери, сувенири
кл. 41 образовни услуги; забава; спортски
и културни активности; организирање
фестивали во природа; организирање
фестивали на отворено; организирање на
спортски и планинарски активности;
организирање на културни и едукативни

настани; организирање на програми за обуки на млади; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); организирање изложби за културни или образовни цели; планирање забави; разонода; известување за рекреација; он-лајн публикување; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; услуги на спортски кампови; организирање и водење работилници [обука]; обука [тренирање]

(210) ТМ 2022/26 (220) 18/01/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје ул. Ибе Паликуќа бр. 17, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) светло сина, темно сина, бела

(531) 25.01.19;27.03.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламни огласи; објавување рекламни текстови; промоција и рекламирање на спортски настани и фестивали; маркетинг на настани и активности; изготвување на рекламни

материјали; брошури, флаери, сувенири кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности; организирање фестивали во природа; организирање фестивали на отворено; организирање на спортски и планинарски активности; организирање на културни и едукативни настани; организирање на програми за обуки на млади; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); организирање изложби за културни или образовни цели; планирање забави; разонода; известување за рекреација; он-лајн публикување; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; услуги на спортски кампови; организирање и водење работилници [обука]; обука [тренирање]

(210) ТМ 2022/27 (220) 18/01/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје ул. Ибе Паликуќа бр. 17, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) нијанси на зелена, црна

(531) 06.01.02;26.03.01;26.04.06;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски

работи; рекламни огласи; објавување рекламни текстови; промоција и рекламирање на спортски настани и фестивали; маркетинг на настани и активности; изготвување на рекламни материјали; брошури, флаери, сувенири кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности; организирање фестивали во природа; организирање фестивали на отворено; организирање на спортски и планинарски активности; организирање на културни и едукативни настани; организирање на програми за обуки на млади; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); организирање изложби за културни или образовни цели; планирање забави; разонода; известување за рекреација; он-лајн публикување; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; услуги на спортски кампови; организирање и водење работилници [обука]; обука [тренирање]

(210) **TM 2022/29** (220) 17/01/2022
(442) 30/06/2022

(731) **TD TECH LIMITED D15, 15/F, Building 9, no.9 Wangjing North Road, Chaoyang District, Beijing, CN**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.Васил Главинов бр. 3/1-1, 1000, Скопје (540)

TD Tech

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен; читачи (опрема за обработка на податоци); предаватели на електронски сигнали;

предавателни уреди (телекомуникации); модеми; носачи на податоци; интегрални кола; процесори (централни процесорски единици); телефонски предаватели; телефонски приемници; далечински прекинувачи; телефонски секретарки; опрема за мрежна комуникација; инструменти за оптички комуникации; радиотелефонски прибори кл. 38 испраќање пораки, телефонски услуги, изнајмување апарати за испраќање пораки, емитување видеозаписи, услуги за комуникација со мобилни телефони, услуги на пренесување конференции од далечина, пренос на информации и слики со помош на компјутер, комуникација преку оптички мрежи, изнајмување на телекомуникациска опрема, обезбедување на телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа кл. 42 спроведување на студии за технички проекти; контрола на квалитет; тестирање на материјали; индустриски дизајн; развој на проекти за изградба; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн и развој на софтвер за инстантно испраќање пораки; истражување и развој за други; дизајн и развој на уреди за безжичен пренос на податоци; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; обработка во облак (cloud computing)

(210) **TM 2022/35** (220) 20/01/2022
(442) 30/06/2022

(731) **QILU Pharma Spain SL Paseo de la Castellana, 40 - 8, 28046 Madrid, ES**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)

Cefepim QILU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2022/36** (220) 20/01/2022

(442) 30/06/2022

(731) **QILU Pharma Spain SL Paseo de la Castellana, 40 - 8, 28046 Madrid, ES**

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

Irinotekan QILU

(591)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2022/99** (220) 04/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, сива, бела

(531) 26.04.17; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури и полу-готови производи направени од овие материјали; железа за конструкција; подлоги и зенгии од обични метали за градба; обични метали во форма на чинија, шипка, стап, профил, табли и плочи; производи и материјали од обични метали кои се употребуваат за складирање, виткање, пакување и наменети за заштита, контејнери од метал (складирање, транспорт), градби од метал, рамки од метал за градби, шипки од метал за градби, метални кутии, контејнери за пакување од метал, алуминумска фолија, огради направени од метал, заштитни огради за патишта од метал, метални туби, контејнери за складирање од метал, метални контејнери за транспорт на производи, скали од метал; врати, прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи од метал; железарија за врати; ситна железарија од метал; штрафови од метал; шајки; завртки од метал; навртки од метал; колчиња од метал; луспи од метал; клинови од метал; метални синџири; тркалца за мебел од метал; фитинзи од метал за мебел; индустриски метални тркала; рачки за врати од метал; рачки за прозори од метал; шарки од метал; метални резина; метални катанци; метални клучеви за катанци; метални прстени; метални

макари

кл. 17 материјали за изолација, запирање и запечатување; изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки)

кл. 19 градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, кои се вклучени во оваа класа; неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив

кл. 35 групирање, во полза на други, на разни производи, имено обични метали и нивни легури и полу-готови производи направени од овие материјали, железа за конструкција, подлоги и зенгии од обични метали за градби, обични метали во форма на чинија, шипка, стап, профил, табли и плочи, производи и материјали од обични метали кои се употребуваат за складирање, виткање, пакување и наменети за заштита, контејнери од метал (складирање, транспорт), градби од метал, рамки од метал за градби, шипки од метал за градби, метални кутии, контејнери за пакување од метал, алуминумска фолија, огради направени од метал, заштитни огради за патишта од метал, метални

туби, контејнери за складирање од метал, метални контејнери за транспорт на производи, скали од метал, врати, прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи од метал, железарија за врати, ситна железарија од метал, штрафови од метал, шајки, завртки од метал, навртки од метал, колчиња од метал, лушпи од метал, клинови од метал, метални синџири, тркалца за мебел од метал, фитинзи од метал за мебел, индустриски метални тркала, рачки за врати од метал, рачки за прозори од метал, шарки од метал, метални резиња, метални катанци, метални клучеви за катанци, метални прстени, метални макари, материјали за изолација, запирање и запечатување, изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки), градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив; овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи, такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, аутлети за големопродажба, преку средства од

електронски медиуми или преку каталози
за порачки преку пошта

(210) **TM 2022/100** (220) 04/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Друштво за производство,
трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО
Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3,
Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела

(531) 26.04.17;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 материјали за изолација, запирање
и запечатување; изолациони бои,
изолациони ткаенини, изолациони траки и
ленти, изолаторски навлаки за
индустриска машинерија, изолаторски
соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени
за запечатување (освен за дихтунзи за
мотори, цилиндри и шајбни за водоводни
цевки)

кл. 19 градежни материјали (како готови
производи) направени од бетон, гипс,
глина, грнчарска глина, камен, мермер,
дрво, пластика и синтетички материјали за
градба, конструкција, наменети за
конструкција на патишта, кои се вклучени
во оваа класа; неметални градби,
неметални материјали за градба, столбови

што не се од метал, за далноводи,
заштитни огради што не се од метал;
природни и синтетички премази во форма
на панели и табли, кои се градежни
материјали; премаз за битуменски
импрегниран картон за конструкција на
покрив; битуменски премази за
конструкција на покрив
кл. 35 групирање, во полза на други, на
разни производи, имено обични метали и
нивни легури и полу-готови производи
направени од овие материјали, железа за
конструкција, подлоги и зенгии од обични
метали за градби, обични метали во
форма на чинија, шипка, стап, профил,
табли и плочи, производи и материјали од
обични метали кои се употребуваат за
складирање, виткање, пакување и
наменети за заштита, контејнери од метал
(складирање, транспорт), градби од метал,
рамки од метал за градби, шипки од метал
за градби, метални кутии, контејнери за
пакување од метал, алуминумска фолија,
огради направени од метал, заштитни
огради за патишта од метал, метални
туби, контејнери за складирање од метал,
метални контејнери за транспорт на
производи, скали од метал, врати,
прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и
фитинзи од метал, железарија за врати,
ситна железарија од метал, штрафови од
метал, шајки, завртки од метал, навртки од
метал, колчиња од метал, лушпи од
метал, клинови од метал, метални
синџири, тркалца за мебел од метал,
фитинзи од метал за мебел, индустриски
метални тркала, рачки за врати од метал,
рачки за прозори од метал, шарки од
метал, метални резиња, метални катанци,
метални клучеви за катанци, метални
прстени, метални макари, материјали за
изолација, запирање и запечатување,
изолациони бои, изолациони ткаенини,

изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки), градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив; овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи, такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, аутлети за големопродажба, преку средства од електронски медиуми или преку каталози за порачки преку пошта

(210) ТМ 2022/101 (220) 04/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, бела

(531) 26.04.17;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 материјали за изолација, запирање и запечатување; изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки)

кл. 19 градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, кои се вклучени во оваа класа; неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив

кл. 35 групирање, во полза на други, на разни производи, имено обични метали и нивни легури и полу-готови производи направени од овие материјали, железа за конструкција, подлоги и зенгии од обични метали за градби, обични метали во форма на чинија, шипка, стап, профил, табли и плочи, производи и материјали од

обични метали кои се употребуваат за складирање, виткање, пакување и наменети за заштита, контејнери од метал (складирање, транспорт), градби од метал, рамки од метал за градби, шипки од метал за градби, метални кутии, контејнери за пакување од метал, алуминумска фолија, огради направени од метал, заштитни огради за патишта од метал, метални туби, контејнери за складирање од метал, метални контејнери за транспорт на производи, скали од метал, врати, прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи од метал, железарија за врати, ситна железарија од метал, штрафови од метал, шајки, завртки од метал, навртки од метал, колчиња од метал, лушпи од метал, клинови од метал, метални синџири, тркалца за мебел од метал, фитинзи од метал за мебел, индустриски метални тркала, рачки за врати од метал, рачки за прозори од метал, шарки од метал, метални резиња, метални катанци, метални клучеви за катанци, метални прстени, метални макари, материјали за изолација, запирање и запечатување, изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки), градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и

табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив; овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи, такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, аутлети за големопродажба, преку средства од електронски медиуми или преку каталози за порачки преку пошта

(210) **TM 2022/102** (220) 04/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **HELLO MYMODA GİYİM VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ATAKENT
MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK NO:
3 /1 İÇ KAPI NO: 73 KÜÇÜKÇEKMECCE,
İSTANBUL, TR**

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
(540)

MYMODA 

(591) црна, бела
(531) 12.01.22;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи

(210) **TM 2022/113** (220) 08/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **МАРК-МАРКЕТ ул.9 бр. 33А,
Илинден, МК**
(540)


Markovski

(591) златна
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) ТМ 2022/125 (220) 09/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) БИС ОИЛ ДОО Скопје ул. 1721 бр.
31, с. Глумово, Сарај, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, црна
(531) 27.05.17;27.05.23;29.01.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, услуги при продажба
на недвижности
кл. 36 работи поврзани со недвижности
кл. 37 градежни работи, проектирање,
изградба на згради, надзор

(210) ТМ 2022/126 (220) 09/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) БИС ОИЛ ДОО Скопје ул. 1721 бр.
31, с. Глумово, Сарај, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, црна
(531) 27.05.17;27.05.23;29.01.03

551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, услуги при продажба
на недвижности

кл. 36 работи поврзани со недвижности

кл. 37 градежни работи, проектирање,
изградба на згради, надзор

(210) ТМ 2022/127 (220) 10/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АСЕСКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт
бр. 17, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) сина, црна
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови;
машини а сметање и опрема за обработка
на податоци; компјутери; компјутерски
софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 38 телекомуникации
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив;
индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) ТМ 2022/128 (220) 10/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa****Stanojevića 14, 11000, Belgrade, RS**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

Секој момент е посебен со CHiPSY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 храна за ужина (грицки) и чипс на база на компири; храна за ужина (грицки) и чипс на база на соја; храна за ужина (грицки) и чипс на база на зеленчук; храна за ужина (грицки) и чипс на база на јаткасти плодови; готова (спремна за јадење) храна за ужина (грицки) која се состои главно од компири и чипс, јаткасти плодови, производи од јаткасти плодови, семки, зеленчук или нивни комбинации, имено чипс од компири (potato chips), чипс од компири (potato chips), чипс од зеленчук, чипс од таро, чипс (crisps), грицки од свинско месо, грицки од говедско месо, грицки на база на соја, грицки и намази на база на мешунки, сосови, сирење; мешавини на грицки кои се состојат главно од компири и чипс од зеленчук, јаткасти плодови, производи од јаткасти плодови, семки, зеленчук или нивни комбинации

кл. 30 готова (спремна за јадење) храна за ужина (грицки) која се состои главно од житарки, пченка, жито или нивни комбинации, вклучувајќи чипс од пченка, чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс од ориз, оризови галети, крекери од ориз, крекери, переци, експандирани грицки, испукани пуканки, сосови за потопување за храна за ужина (грицки), салса сосови, снек барови; храна за ужина (грицки) и чипс на база на ориз; храна за ужина

(грицки) и снек барови на база на жито; сосови; храна за ужина (грицки) на база на житарки; ужина (закуска) со леб; храна за ужина (грицки) и чипс на база на пченка; храна за ужина (грицки) и чипс на база на брашно

(210) **TM 2022/132**

(220) 10/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **SAIC MOTOR CORPORATION****LIMITED ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563****SONG TAO ROAD, PILOT FREE TRADE****ZONE, SHANGHAI, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми, за преземање; компјутерски софтверски апликации, за преземање; станици за полнење на електрични возила; батерии, електрични, за возила; триаголници за предупредување за дефект на возилото; апарати за навигација за возила (вградени компјутери); црни кутии (снимачи на податоци); автоматски индикатори за низок притисок во гумите на возилата; преносни полначи за напојување; футроли за паметни телефони; полначи за мобилни телефони; рефлектирачки заштитни елеци

кл. 12 возила за движење по земја, воздух, вода или железница; електрични возила; автомобили; автомобили без возач (автономни автомобили);

ретровизори; цивилни беспилотни летала;
уреди за заштита од кражба за возила;
оски за тркала на возила; безбедносни
седишта за деца, за возила; тапаир за
возила

кл. 37 одржување и поправка на моторни
возила; сервисни станици за возила
(полнење гориво и одржување);
подмачкување на возила; полнење на
електрични возила; инсталација,
одржување и поправка на компјутерски
хардвер; инсталација, одржување и
поправка на машини; полнење на
батериите на возилото; балансирање на
гуми; инсталација и поправка на аларм за
провалници; миене возила

(210) ТМ 2022/139 (220) 08/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр.
134, Тетово, МК
(540)



(591) сина, зелена, портокалова, кафена,
бела

(531) 05.07.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на брашно

(210) ТМ 2022/140 (220) 08/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр.
134, Тетово, МК
(540)



(591) црвена, портокалова, зелена,
кафена, жолта, бела

(531) 08.07.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на брашно

(210) ТМ 2022/141 (220) 08/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр.
134, Тетово, МК
(540)



(591) светло и темна зелена, портокалова, кафена, жолта, бела

(531) 05.07.02;08.01.07;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(210) **TM 2022/142** (220) 08/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 134, Тетово, МК**

(540)



(591) портокалова, црвена, жолта, кафена, бела

(531) 05.07.02;08.01.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(210) **TM 2022/144** (220) 14/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Blueair AB Danderydsgatan 11 114 26 Stockholm, SE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

BLUEAIR PROTECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 прочистувач за воздух, апарати и инсталации за дезодорирање на воздух и прочистување на воздух; филтери за споменатите апарати и опрема; филтери (делови од инсталации во домаќинство)

(210) **TM 2022/145** (220) 14/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 Nr.13, Prishtina,R.Kosovo, --**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

AGORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо; екстракти од месо; хамбургер; конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук; пршута; сирење; помфрит; чипс од компири; пржени компири; млеко; биен кајмак од млеко (milkshake); туршија; краставци за туршија; кромид; супи; јајца

кл. 30 готови пици, топли и ладни сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за салата; леб; стапчиња од леб (солени), тесто и пасти припремени за консумирање во објекти или за носење; слатки, кекс, кек од сирење (cheesecake) и печени слатки; сушени пиперки за употреба како зачини; кафе, чај, какао и вештачко кафе, квасец, прашок за пецива, сол, оцет, сосови, зачини, ориз

кл. 43 услуги за ресторани, достава на пици и сендвичи, други јадења и пијалоци за консумирање во објекти или за носење

со себе (take away); услуги за ресторани кој
испорачуваат јадења и по домови

(210) **TM 2022/146** (220) 14/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 Nr.13, Prishtina, R.Kosovo, --**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта
(531) 27.05.04; 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо; екстракти од месо;
хамбургер; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук; пршута; сирење;
помфрит; чипс од компири; пржени
компири; млеко; биен кајмак од млеко
(milkshake); туршија; краставци за туршија;
кромид; супи; јајца
кл. 30 готови пици, топли и ладни
сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за
салата; леб; стапчиња од леб (солени),
тесто и пасти припремени за консумирање
во објекти или за носење; слатки, кекс, кек
од сирење (cheesecake) и печени слатки;
сушени пиперки за употреба како зачини;
кафе, чај, какао и вештачко кафе, квасец,
прашок за пецива, сол, оцет, сосови,
зачини, ориз

кл. 43 услуги за ресторани, достава на
пици и сендвичи, други јадења и пијалоци
за консумирање во објекти или за носење
со себе (take away); услуги за ресторани
кој испорачуваат јадења и по домови

(210) **TM 2022/147** (220) 14/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

LBX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, имено СУВ кросовер,
вклучително и СУВ кросовери со погон на
сите тркала, и нивните структурни делови

(210) **TM 2022/148** (220) 15/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје ул. Франце Прешерн бр.13, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) портокалова, црна, бела
(531) 26.11.05; 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 онлајн продажба на големо и мало
со: мебел, канцелариски мебел, училишен
мебел, дивани, полици, душеци, двоседи
(троседи), маси фотелји, столарија,
кревети, комоди, текстил и текстилни
производи, покривки за кревети и маси,
електронски уреди, алати, производи за
фитнес и здравје, нега и убавини, книги и
производи за деца, пијалоци и опрема,
obleka и спортска опрема, пијалоци и
храна, цигари, алкохолни и безалкохолни
пијалаци, кафе и чај, производи за
домаќинство, бела техника, техника, накит,
плаќање членарини, едукација, туризам
(туристички агенции, хотели и мотели),
транспорт, комуникациски услуги, гориво и



комунални услуги, достава на храна, програми на исхрана, продажба на вино, продажба на карти, здруженија и невладини организации, прехранбени производи, настани (културни настани и други влезници за настани), осигурување, комунални услуги, плаќање на сметки, додатоци за исхрана, спортски суплементи, медицински помагала, групно вложување (Crowdfunding), часовници, плаќање на паркинг, играчки, компјутерско рекламирање преку интернет; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги со: мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полици, душеци, двоседи (троседи), маси фотелји, столарија, кревети, комоди, текстил и текстилни производи, покривки за кревети и маси, електронски уреди, алати, производи за фитнес и здравје, нега и убавини, книги и производи за деца, пијалочи и опрема, облека и спортска опрема, пијалочи и храна, цигари, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кафе и чај, производи за домаќинство, бела техника, техника, накит, плаќање членарини, едукација, туризам (туристички агенции, хотели) и мотели, транспорт, комуникациски, услуги, гориво и комунални услуги, достава на храна, програми на исхрана, продажба на вино, продажба на карти, здруженија и невладини организации, прехранбени производи, настани (културни настани и други влезници за настани), осигурување, комунални услуги, плаќање на сметки, додатоци за исхрана, спортски суплементи, медицински помагала, групно вложување (Crowdfunding), часовници, плаќање на паркинг, играчки, компјутерско рекламирање преку интернет; промовирање на производи и услуги на др. лица преку обезбедување

купони, попусти, информации за спроведување на цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни веб страни на др. лица и информации за попусти што ќе бидат достапни на интернет страна
кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2022/150** (220) 14/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ISOSKIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2022/151** (220) 14/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

KOMGAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/153** (220) 15/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Димче Поповски ул. Елпида
Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола,
МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

MIKRODEL

(591) светло и темно сина

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни згради, панорамски и луксузни лифтови, лифтови за посебна намена, фасадни лифтови, теретни и малотеретни лифтови, хидраулични подигнувачки платформи; ремени за лифтови; синцири за лифтови [делови од машини]; апарати за управување со лифтови
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги; монтирање и поправање лифтови

(210) **TM 2022/154** (220) 15/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Димче Поповски ул. Елпида
Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола,
МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

DAKA
LIFT COMPANY

(591) црна, сина

(531) 27.01.05;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни згради, панорамски и луксузни

лифтови, лифтови за посебна намена, фасадни лифтови, теретни и малотеретни лифтови, хидраулични подигнувачки платформи; ремени за лифтови; синцири за лифтови [делови од машини]; апарати за управување со лифтови
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги; монтирање и поправање лифтови

(210) **TM 2022/155** (220) 15/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)

FUNGITER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба,

минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба
 кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

(210) **TM 2022/156** (220) 15/02/2022

(442) 30/06/2022

(731) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD**
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
 Скопје

(540)

CERIDOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски

додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба
 кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални

додатоци на храната, хранливи додатоци
за медицинска употреба

(210) **TM 2022/157** (220) 15/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD**
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)

ELAXA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток, алгинати како диететски
додатоци, протеини како диететски
додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски пијалаци за медицинска
употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци за медицинска употреба
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на: нутрацевтски
препарати за терапевтска или медицинска
употреба, фармацевтски производи,
диететски додатоци, диететски и хранливи

додатоци, хранлив додаток замена за
оброк за зголемување на енергија,
белковини како диететски додатоци, полен
како диететски додаток, прополис како
диететски додаток, протеини како
диететски додаток, ензими како диететски
додаток, лецитин како диететски додаток,
гликоза како диететски додаток, алгинати
како диететски додатоци, протеини како
диететски додатоци, казеин како диететски
додаток, диететски пијалаци за
медицинска употреба, диететски
супстанции за медицинска употреба,
матичен млеч како диететски додаток,
пченични никулци како диететски додаток,
ленено семе како диететски додаток,
диететски прехранбени производи за
медицинска употреба, минерални
додатоци на храната, хранливи додатоци
за медицинска употреба

(210) **TM 2022/158** (220) 15/02/2022
(442) 30/06/2022

(731) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD**
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)

HERPEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како

диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба
 кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

(210) ТМ 2022/173 (220) 18/02/2022
 (442) 30/06/2022

(731) Ана Арсовска ул., „Љубо Петровиќ“
 бр. 19, 1000, Скопје, МК

(740) Александар Целески ул., „4“ бр. 18-4,
 Сопиште, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, розева

(531) 26.03.22

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни наслаги; парфимерија, есенцијални масла; препарати за белење и други супстанции за употреба во перење; препарати за чистење, полирање, чистење и абразивни производи

кл. 16 хартија и картон; печатени материјали; материјал за книговез; фотографии; канцелариски материјал и канцелариски реквизити, освен мебел; лепила за канцелариски материјал или цели за домаќинство; материјали за цртање и материјали за уметници; четки за сликање; наставни и наставни материјали; пластични листови, филмови и кеси за завиткување и пакување, тип на печатачи, блокови за печатење
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со нив; индустриски анализи, индустриски истражувања и услуги за индустриски дизајн; услуги за контрола на квалитетот и автентикација; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2022/204 (220) 02/03/2022
 (442) 30/06/2022

(731) **CHONGQING WEIBO
COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,
LTD. No. 58, Meijia Road, Economic &
Technological Development Zone,
Chongqing, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

X Note

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 мобилни телефони; смартфони
(паметни телефони)

(210) **TM 2022/205** (220) 02/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **CHONGQING WEIBO
COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,
LTD. No. 58, Meijia Road, Economic &
Technological Development Zone,
Chongqing, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

X Fold

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 мобилни телефони; смартфони
(паметни телефони)

(210) **TM 2022/207** (220) 02/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(531) 26.11.01;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби, течност за плакнење
на уста, козметички избелувачи
кл. 21 четки за заби, интердентални
чистачи, конец за заби

(210) **TM 2022/208** (220) 02/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д. ул.,„Леце Котески“ бр.
23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(531) 09.07.19;11.01.21;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
рекламни огласи; објавување рекламни
текстови; рекламирање на рецепти за
готвење храна, преку сите видови
медиуми; објавување на рецепти за храна
преку веб-страница; претставување на
производи за рецепти за храна;
презентација на производи преку
комуникациски медиуми, за
малопродажба; собирање информации во
компјутерските бази на податоци;
комерцијални информации и советување

на потрошувачите

кл. 38 обезбедување услуги за онлајн форуми; форуми за споделување на рецепти за готвење храна; водење блог
кл. 41 образовни услуги; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; организирање натпревари и курсеви за готвење храна; објавување кулинарски текстови, текстови за здрав живот и исхрана, за забава и патување, рецепти за храна; организирање и водење работилници [обука] за готвење храна; продукција и организирање шоу програми за готвење храна; он-лајн публикување електронски книги и списанија за рецепти за храна; обезбедување електронски он-лајн публикации, коишто не може да се преземат; обезбедување он-лајн фотографии и видеа за готвење храна, коишто не може да се преземат

(210) ТМ 2022/209 (220) 02/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) Гостилница ФОНТАНА Семир
Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф
Палме бр.4, 1000, Скопје, МК
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000,
Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, сива, крем,
светло кафена
(531) 02.01.11;26.02.08
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 секаков вид на месо; кебапи
кл. 35 рекламирање; рекламирање преку социјални мрежи; рекламирање преку интернет; рекламирање преку телевизија; рекламирање преку радио; секаков вид на рекламирање што не е опфатен со горенаведените услуги
кл. 43 ресторани; служење храна и пијалоци; услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2022/210 (220) 02/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) Гостилница ФОНТАНА Семир
Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф
Палме бр.4, 1000, Скопје, МК
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000,
Скопје
(540)

ГОСТИЛНИЦА КЕБАПЧИЛНИЦА ФОНТАНА ОД 1957

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 секаков вид на месо; кебапи
кл. 35 рекламирање; рекламирање преку социјални мрежи; рекламирање преку интернет; рекламирање преку телевизија; рекламирање преку радио; секаков вид на рекламирање што не е опфатен со горенаведените услуги
кл. 43 ресторани; служење храна и пијалоци; услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2022/211 (220) 02/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) Гостилница ФОНТАНА Семир
Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф
Палме бр.4, 1000, Скопје, МК

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000,
Скопје

(540)

GOSTILNICA KEBAPCILNICA FONTANA SINCE 1957

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 секаков вид на месо; кебапи

кл. 35 рекламирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање преку
интернет; рекламирање преку телевизија;
рекламирање преку радио; секаков вид на
рекламирање што не е опфатен со
горенаведените услуги

кл. 43 ресторани; служење храна и
пијалоци; услуги за подготвување храна и
пијалоци

(210) **TM 2022/217** (220) 07/03/2022


(442) 30/06/2022

(731) **Yuga Labs, Inc 1430 S.Dxie Hwy, Ste.
105 1075 Coral Gables, FL 33146-3108, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.05.19;03.06.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; паметни
часовници; паметен накит; очила; наочари
за сонце; очила за виртуелна реалност;
слушалки; слушалки за на глава; сетови за
на глава за играње; компјутерски
периферни делови за играње; футроли за

компјутери, паметни телефони, слушалки,
слушалки за на глава и направи за играње;
знаци со диоди кои емитуваат светлина
(ЛЕД); неонски знаци; блокчеин; крипто
валути; хардверски паричник за
криптовалути; мултимедијални датотеки со
незаменливи единици (НФТ); музички
датотеки со незаменливи единици (НФТ);
датотеки со слики со незаменливи
единици (НФТ); видео датотеки со
незаменливи единици (НФТ); текстуални
датотеки со незаменливи единици (НФТ);
аудио датотеки со незаменливи единици
(НФТ); датотеки со слики, музика, звук и
мултимедија кои се верифицираат со
незаменливи единици (НФТ); електронски
публикации кои може да се симнуваат;
датотеки со дигитални слики, звук, видео и
мултимедија; компјутерска графика;
софтвер; блокчеин софтвер; дистрибуиран
леџер софтвер; софтвер за криптографија;
софтвер за користење со крипто валути;
софтвер за користење со дигитални
валути; софтвер за користење со
виртуелни валути; софтвер за ковање,
креирање и издавање на дигитални добра,
дигитални единици, крипто-единици;
услужни единици, незаменливи единици
(НФТ), дигитални единици за наплата,
крипто единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;
софтвер за гледање и обезбедување
пристап до дигитални добра, дигитални
единици, крипто единици, услужни
единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто
единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;
софтвер за дистрибуција, тргување,
складирање, испраќање, примање,
прифаќање и пренесување дигитални
добра, дигитални единици, крипто
единици, услужни единици, незаменливи

единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер за децентрализирани финансии; софтвер за креирање и извршување паметни договори; софтвер за развој на децентрализирани апликации; софтвер за снимање, управување, следење, и пренесување сопственички вложувања во децентрализирани автономни организации; софтвер за управување и владеење со децентрализирани автономни организации; софтвер за учество и гласање во децентрализирани автономни организации; софтвер за извршување и снимање финансиски трансакции; дистрибуиран леџер софтвер за користење при обработка на финансиски трансакции; софтвер за трансфер на електронски фондови; софтвер за користење како паричник за крипто валути; софтвер за користење како електронски паричник; софтвер за креирање и управување електронски паричници; софтвер за плаќање со дигитални валути и трансакции за размена; софтвер за управување и валидација на трансакции кои вклучуваат дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер за обработка на електронски плаќања; софтвер за игри; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за креирање НФТ; софтвер за управување и верификување трансакции на блокчеин; софтвер за развој на игри; алатки за развој на софтвер за игри; софтвер за блокчеин игри; софтвер за ископување на крипто валути; софтвер за фарми со крипто

валути; софтвер за договарање и спроведување аукции; софтвер за гласање; софтвер за социјално вмрежување; алатки за развој на софтвер; софтвер за креирање, управување и интеракција со онјалн заедница; софтвер за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки, графика, слики, звук и аудио визуелни содржини преку интернет и комуникациски мрежи; софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, емитување, поврзување, аотирање, искажување чувства, коментирање, гласање, вградување, пренесување и споделување или поинакво обезбедување електронски медиумски содржини или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; софтвер за обработка на слики, графика, звук, видео и текст; софтвер за собирање, управување, уредување, организирање, модификување, пренесување, споделување и складирање на податоци и информации; софтвер за пренесување, споделување, примање, симнување, прикажување, за интеракција и пренесување на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; софтвер за е-трговија; софтвер за е-трговија кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски деловни трансакции преку глобални компјутери интернет и комуникациски мрежи; софтвер за обработка на електронски трансакции; софтвер за организирање, пребарување и управување со настани; софтвер за

креирање сметки и одржување и управување со информации за финансиски трансакции на дистрибуирани леџери и корисник до корисник платежни мрежи; софтвер за користење при финансиско тргување; софтвер за користење при финансиска размена; софтвер за обезбедување автентификација на страните во финансиски трансакции; софтвер за одржување леџери за финансиски трансакции; софтвер за управување со криптографско обезбедување на електронски преноси преку компјутерски мрежи; софтвер за кодирање и овозможување безбеден пренос на дигитални информации преку интернет; софтвер за конверзија на валути

кл. 14 накит; имитација на накит; часовници; приврзаци за клучеви; алки за клучеви

кл. 16 печатени публикации; книги; магазини; слики; постери; канцелариски материјали, картички за размена

кл. 18 торби; ранци; куфери; паричници

кл. 24 ќебиња; постелнини

кл. 25 облека; шешири; капи; јакни; дресови; панталони; кошули; маици; џемperi; тренерки; чевли; марамии; патики; чорапи

кл. 27 черги, ќилими, простирки

кл. 28 играчки, игри и делови за играње; фигури за играње; плишани играчки; акциони фигури; топки; топки за кошарка; карти за играње; картички за размена; карти за игри; рачни единици за играње електронски, компјутерски, интерактивни и видео игри; направи за играње; мобилни направи за играње; машини за играње за забава; конзоли за играње; контролори за играње за компјутери и видео

игри; џојстици за компјутерски игри; џојстици за видеоигри; глумчиња за играње; тастатури за играње; скејтборд; скејтборд платформи

кл. 32 пиво, енергетски пијалаци, безалкохолни пијалаци, сокови

кл. 33 алкохолни пијалаци; вино, жестоки пијалаци, алкохоли, ликери, коктейли

кл. 35 малопродажни услуги; рекламни услуги; маркетинг услуги; истражување на пазарот; промотивни услуги; услуги на бизнис советување; олеснување на размена и продажба на производи и услуги преку компјутерски и комуникациски мрежи; обезбедување онлајн простории за спојување на купувачи со продавачи; обезбедување онлајн пазари; обезбедување онлајн пазар за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на дигитални производи автентифицирани со незаменливи единици (НФТ); обезбедување онлајн пазар за изнајмување, позајмување и трговија со дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување онлајн пазар за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување онлајн пазар за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување виртуелен пазар за купувачи и продавачи на дигитални

производи автентифицирани со незаменливи единици (НФТ); обезбедување виртуелен пазар за изнајмување, позајмување и трговија со незаменливи единици (НФТ); олеснување размена и продажба на услуги и производи од трети лица преку компјутерски и комуникациски мрежи; обезбедување онлајн пазари за продавачи на производи и/или услуги; аукциски услуги; гласачки услуги; промовирање на производи и услуги од други преку компјутерски и комуникациски мрежи

кл. 36 финансиски услуги; монетарни услуги; услуги на финансиски трансакции; услуги на финансиска размена; банкарски услуги; услуги на крипто валути; услуги на дигитални валути; услуги на електронски валути; услуги на виртуелни валути; услуги на размена на крипто валути; услуги на тргување со крипто валути; услуги на обработка на плаќања со крипто валути; услуги на електронски плаќања; услуги на електронски паричници; услуги на размена на валути; услуги на тргување со валути; услуги на обработка на плаќања; услуги на заеми; креирање и издавање на дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; дистрибуција, тргување, позајмување, размена, складирање и пренос на дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување финансиски информации; обезбедување информации во областите на дигитални

добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; финансиски работи, имено, финансиско управување, финансиско планирање, финансиско прогнозирање, управување со финансиски портфолија и финансиски анализи и советување; финансиски информации обезбедени преку електронски средства; брокерски услуги; услуги на постапување со валути; услуги на управување со инвестиции; услуги на плаќања при електронска трговија; услуги на верификација на плаќања базирани на блокчеин

кл. 38 комуникациски услуги; телекомуникации; услуги на емитување; услуги за електронски пораки; емитување на аудио, видео и дигитални медиумски содржини на интернет; емитување на електронски и видео игри; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување он-лајн форуми за пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници; емитување податоци; компјутерски потпомогнат пренос на информации и слики; обезбедување онлајн заеднички форум за корисниците да споделуваат и емитуваат информации, звук, видео, вести во реално време, забавни содржини и информации; обезбедување кориснички пристап до дигитални слики, текстови, звук, видео, игри, мултимедијални содржини, дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата и незаменливи единици (НФТ); електронски пренос на содржини и податоци од виртуелна и зголемена реалност

кл. 41 услуги на забава; продукција и дистрибуција на филмови, филмски

снимки, радио, телевизиски и Веб програми; продукција и пост-продукција на мултимедијални забавни содржини; обезбедување филмови, телевизиски серии, Вебкасти, аудиовизуелни и мултимедијални дела кои не може да се симнуваат преку интернет; продукција на звучни, видео и мултимедијални снимки; обезбедување онлајн електронски, компјутерски и видео игри; услуги на аркади со виртуелна реалност; услуги на игри со виртуелна реалност; електронски издавачки услуги; услуги на забава, имено, обезбедување интерактивна забава, игри, содржини и искуства со виртуелна реалност, зголемена реалност и измешана реалност; услуги на забава, имено, обезбедување онлајн опкружување со виртуелна реалност, зголемена реалност и измешана реалност; продукција на видеа со виртуелна реалност, зголемена реалност и измешана реалност за забавни цели; услуги на продукција и издавање на мултимедијална забава; организирање изложби, настани и конференции за забавни и културни цели

кл. 42 софтвер како услуга (СааС); платформа како услуга (ПааС); клауд компјутерски услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги за развој на компјутерски, електронски и видео игри; организација, управување и владеење со децентрализирани автономни организации (ДАОс); снимање, управување и следење на сопственички вложувања во децентрализирани автономни организации (ДАОс); дизајн и развој на децентрализирани апликации; развој и имплементација на паметни договори; услуги на информациска технологија; електронски публикации кои не може да се симнуваат; дигитални слики, аудио, видео и мултимедијални

датотеки кои не може да се симнуваат; компјутерска графика која не може да се симнува; софтвер кој не може да се симнува; блокчеин софтвер кој не може да се симнува; дистрибуиран леџер софтвер кој не може да се симнува; криптографски софтвер кој не може да се симнува; софтвер за користење со крипто валути кој не може да се симнува; софтвер за користење со дигитални валути кој не може да се симнува; софтвер за користење со виртуелни валути кој не може да се симнува; софтвер кој не може да се симнува за ковање, креирање и издавање дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за гледање и обезбедување пристап до дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за дистрибуција, тргување, складирање, испраќање, примање, прифаќање и пренесување дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за децентрализирани финансии; софтвер кој не може да се симнува за креирање и извршување паметни договори; софтвер кој не може да се симнува за развој на децентрализирани апликации; софтвер кој не може да се

симнува за снимање, управување, следење и пренесување сопственички вложувања во децентрализирани автономни организации; софтвер кој не може да се симнува за управување и владеење со децентрализирани автономни организации; софтвер кој не може да се симнува за учество и гласање во децентрализирани автономни организации; софтвер кој не може да се симнува за извршување и снимање финансиски трансакции; дистрибуиран леџер софтвер кој не може да се симнува за користење при обработка на финансиски трансакции; софтвер кој не може да се симнува за трансфер на електронски фондови; софтвер кој не може да се симнува за користење како паричник за крипто валути; софтвер кој не може да се симнува за користење како електронски паричник; софтвер кој не може да се симнува за креирање и управување електронски паричници; софтвер кој не може да се симнува за плаќање со дигитални валути и трансакции за размена; софтвер кој не може да се симнува за управување и валидација на трансакции кои вклучуваат дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за обработка на електронски плаќања; софтвер кој не може да се симнува за игри; софтвер кој не може да се симнува за виртуелна реалност; софтвер кој не може да се симнува за креирање НФТ; софтвер кој не може да се симнува за управување и верификување трансакции на блокчеин; софтвер кој не може да се симнува за

развој на игри; алатки кои не може да се симнуваат за развој на софтвер за игри; софтвер кој не може да се симнува за блокчеин игри; софтвер кој не може да се симнува за ископување на крипто валути; софтвер кој не може да се симнува за фарми со крипто валути; софтвер кој не може да се симнува за договарање и спроведување аукции; софтвер кој не може да се симнува за гласање; софтвер кој не може да се симнува за социјално вмрежување; алатки кои не може да се симнуваат за развој на софтвер; софтвер кој не може да се симнува за креирање, управување и интеракција со онлајн заедница; софтвер кој не може да се симнува за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; софтвер кој не може да се симнува за споделување датотеки; комуникациски софтвер кој не може да се симнува; софтвер кој не може да се симнува за испраќање и примање на електронски пораки, графика, слики, звук и аудио визуелни содржини преку интернет и комуникациски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, емитување, поврзување, аотирање, искажување чувства, коментирање, гласање, вградување, пренесување и споделување или поинакво обезбедување електронски медиумски содржини или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за обработка на слики, графика, звук, видео и текст; софтвер кој не може да се симнува за собирање, управување, уредување, организирање, модификување, пренесување, споделување и складирање

на податоци и информации; софтвер кој не може да се симнува за пренесување, споделување, примање, симнување, прикажување, за интеракција и пренесување на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; софтвер кој не може да се симнува за е-трговија; софтвер кој не може да се симнува за е-трговија кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски деловни трансакции преку глобални компјутери интернет и комуникациски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за обработка на електронски трансакции; софтвер кој не може да се симнува за организирање, пребарување и управување со настани; софтвер кој не може да се симнува за креирање сметки и одржување и управување со информации за финансиски трансакции на дистрибуирани леџери и корисник до корисник платежни мрежи; софтвер кој не може да се симнува за користење при финансиско тргување; софтвер кој не може да се симнува за користење при финансиска размена; софтвер кој не може да се симнува за обезбедување автентификација на страните во финансиски трансакции; софтвер за одржување леџери за финансиски трансакции; софтвер кој не може да се симнува за управување со криптографско обезбедување на електронски преноси преку компјутерски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за кодирање и овозможување безбеден пренос на дигитални информации преку интернет; софтвер кој не може да се симнува за конверзија на валути

кл. 43 ресторански услуги; услуги на барови; хотелски услуги

кл. 45 услуги на онлајн социјално

вмрежување; обезбедување услуги на автентификација за идентификација на лични податоци; услуги за верификација на идентитет; безбедносни услуги за податоци и информации; обезбедување онлајн заедница за купување, продавање, тргување и разговарање и размена на информации за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути

(210) ТМ 2022/218 (220) 07/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за трговија, транспорт и услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ АЗ ДООЕЛ
Скопје Бул. Партизански одреди бр. 72А/46, Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ АЗ

(531) 26.07.25;26.13.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
кл. 42 внатрешно уредување; проекти (технички проекти); градежно советување; дизањирање (индустриски дизајн), архитектура, инженерство; планирање за градби

(210) ТМ 2022/227 (220) 08/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**
Požarevac Đure Đakovića bb, 12 000,
Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, црна, црвена, жолта, бела,
 светло и темно кафена, портокалова

(531) 08.01.10;08.01.19;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 солени проиаводи направени од
 брашно, солени крекери, переци прелиени
 со чоколадо

(210) **TM 2022/228** (220) 08/03/2022
 (442) 30/06/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**
Požarevac Đure Đakovića bb, 12 000,
Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, црна, црвена, жолта, бела,
 кафена, розова

(531) 08.01.10;08.01.19;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 солени проиаводи направени од
 брашно, солени крекери, переци прелиени
 со чоколадо

(210) **TM 2022/230** (220) 09/03/2022
 (442) 30/06/2022

(731) **КОНЦЕПТ РОУМ ДООЕЛ Куманово**
ул. ЛЕНИНОВА 52 локал 1, Куманово,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црна, црвена

(531) 27.05.09;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање;
 огласување;промоција /продажба за трети
 лица/; on-line продажба за трети лица;
 поддршка за on-line продажба за трети
 лица;огласување по пат на електронска
 наредба; групирање во корист на други,
 овозможувајќи потрошувачите соодветно
 да ги гледаат и купуваат овие стоки;
 проучување на пазарот (маркетинг),
 објавување рекламни текстови, рекламни
 огласи (ширење на рекламни огласи),
 изнајмување рекламен простор, банери,
 односи со јавност, демонстрација на

производи, услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика; уметнички дела и украси изработени од материјали како дрво, стакло, восок, гипс или пластика, куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси, килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил, барање спонзорства, бизнис информации, компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, надворешно рекламирање, односи со јавноста, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица

кл. 42 услуги на дизајн на ентериери како и информации и советодавни услуги во врска со тоа

(210) **TM 2022/231** (220) 09/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Душица Љуботенска Лазарова and Никола Љуботенски ул. "Методија**

Шаторов Шарло“ бр.25-2/11, 1000, Скопје, МК and ул. "Ванчо Прке" бр.Д-2/A9, 2000, Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје (540)

BURENCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцеларски работи; услуги на увоз - извоз и трговија на големо и мало со: алкохолни пијалаци

(210) **TM 2022/232** (220) 10/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat Street, 1000, Sofia, BG**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје (540)



(591) сина, зелена, црна, бела
(531) 05.03.13;05.03.14;26.15.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 абразивни средства, аромати (есенцијални масла и екстракти), етерични екстракти, козметички производи, масти за козметичка употреба, парфемии, парфимерија, препарати за туширање за лична хигиена и дезодоранси (за тоалетна употреба), производи за чистење, средства за чистење за интимна лична хигиена (немедицински), тоалетни производи, фитокосметички препарати, шампони
кл. 5 нутрацевтски препарати за

терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: абразивни средства, аромати (есенцијални масла и екстракти), етерични екстракти, козметички производи, масти за козметичка употреба, парфеми, парфимерија, препарати за туширање за лична хигиена и дезодоранси (за тоалетна употреба), производи за чистење, средства за чистење за интимна лична хигиена (немедицински), тоалетни производи, фитокозметички препарати, шампони. нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како

диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

(210) ТМ 2022/233 (220) 10/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Антонио Стојановски and Марио Јелиќ ул. Димитрие Чуповски бр.74/2-11, 1000, Скопје, МК and ул. Димитар Гуштанов 426, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(531) 03.05.19;03.05.24;24.09.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; аудиовизуелни апарати и инструменти; дискови за снимање звук; компактни дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање, имено, аудио и аудиовизуелни снимки; ДВД-а и ЦД-а со музика; винил фонографски плочи со музика; музички звучни записи; музички видео записи;

дигитални музички звучни снимки што може да се преземат; музички фајлови за преземање

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; рекламни огласи; промоција, продукција и дистрибуција во областа на звучни и визуелни записи; менаџмент на изведувачки уметници; продажна промоција за други; промотивен маркетинг; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; организација на изложби за комерцијални или рекламни цели во областа на музиката; вршење промоции преку аудио-визуелни медиуми во областа на музиката; услуги за водење на е-трговија на мало со музички записи и публикации; услуги за он-лајн нарачки на снимени ЦД-а, ДВД-а и винил плочи; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, имено облека, обувки и капи, текстилни производи, аксесоари, фотографии, постери и други промотивни печатени материјали; водење на он-лајн продавница за подароци; барање спонзорства; промоција на стоки и услуги преку спонзорства на концерти и музички настани; преговарање за деловни договори за други; собирање информации во компјутерските бази на податоци

кл. 41 забава; спортски и културни активности; објавување на текстови од областа на музиката; забавни услуги, имено, организација и продукција на аудио и визуелни емисии, шоу програми, настапи во живо, концерти и снимки, поврзани со музика; продукција на музика; услуги за издавање музика; услуги за снимање во студио; услуги на компонирање музика; производство на звучни записи; продавање билети за концерти и музички настани; обезбедување информации во

врска со музика, музичка забава и настани преку глобална комуникациска мрежа; обезбедување на веб-страница со информации за забава од областа на музиката, музичката забава и музичките уметници; обезбедување онлајн забава, имено, обезбедување звучни и аудиовизуелни снимки од областа на музиката; обезбедување онлајн звучни снимки и аудиовизуелни снимки со музички изведби, што не се преземаат; обезбедување онлајн музика, што не се презема; обезбедување он-лајн фотографии и видеа, што не се преземаат; обезбедување електронски он-лајн публикации, што не се преземаат; изнајмување звучни записи; изнајмување аудио опрема

(210) ТМ 2022/234 (220) 10/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) Друштво за изведувачка уметност
МКС АРТ ДОО Скопје бул. АСНОМ бр. 142/3-1, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА,
АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје
ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-
локал 10, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела

(531) 24.17.12;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 музички датотеки што можат да се преземат; електронски музички партитури што може да се преземаат; електрични и електронски уреди за ефекти за музички инструменти; магнетни носачи на податоци; општити носачи на податоци; дискови за снимање звук; апарати за емитување звук; ленти за снимање звук; преносни снимачи на звук; апарати за репродукција на звук; апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; апликации за преземање со користење на мобилни уред

кл. 41 продукција на музика; услуги на компонирање музика; обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе; продукција на радио и телевизиски програми; изнајмување звучни записи; електронско издаваштво; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; изнајмување уметнички дела; организирање и водење концерти; обезбедување користење онлајн видео, кои не може да се преземат; услуги на оркестри; услуги на пишување сценарија; услуги на студија за снимање

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; утврдување автентичност на уметнички дела

(210) **TM 2022/235** (220) 10/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomia 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DEFEVIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати за превенција и третман на дефицит од витамин Д и остеопороза

(210) **TM 2022/236** (220) 09/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

RIOT GAMES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 наградни плочи од обични метали; кутии од обични метали; метални сандаци; метални идентификациски нараквици кои не се изработени од благородни метали; метални прстени; украсни значки изработени во главно од метал; статуи од обични метали; метални фигурички; фигурички од калај; трофеи од обични метали; прстени за клучеви; метални прстени за клучеви; трофеи
кл. 9 апликациски софтвер; аудио звучници; полначи на батерии; батерии; кациги за велосипеди; празни мемориски флеш картички; празни USB уреди; фотоапарати; футроли за мобилни телефони; процесори (централни единици за обработка на податоци) (компјутерски хардвер); приклучни станици за компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски глумчиња; компјутерски монитори; компјутери; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтвер за собирање, обработка, следење,

анализа, управување и известување за информации во врска со користењето и перформансите на софтвер, апликации, компјутерски и видео игри, веб-страници, виртуелни светови и аудио-визуелна содржина; компјутерски софтвер за собирање, обработка, анализа, управување и известување за информации во врска со онлајн активности, активности на интернет и веб-страници; компјутерски софтвер за дизајнирање, развој, измена и подобрување на компјутерски софтвер, апликации, компјутерски и видео игри, веб-страници и аудио-визуелни содржини; украсни магнети; дигитални материјали, имено, токени кои не се менуваат (NFTs); дигитални медиуми, имено, аудио-визуелни медиумски содржини од област на забава, музика, видео игри, играње на видео игри и натрелувања во видео игри, кои може да се преземат; дигитални медиуми, имено медиумски содржини од областа на забава, музика, музички видео записи, видео игри и играње на видео игри, кои може да се преземат; уреди за пренос (стриминг) на дигитални медиуми; дигитални ознаки; софтвер за компјутерски игри, кој може да се преземе; софтвер за видео игри, кој може да се преземе; софтвер за игри со проширена реалност кој може да се преземе; компјутерски софтвер за чување на екран кој може да се преземе; компјутерски софтвер кој може да се преземе за управување со трансакции користејќи blockchain технологија; компјутерски софтвер кој може да се преземе за трговија, гледање и управување со дигитално колекционерство, односно за уметност, целулоидни фолии за цртани филмови, слики, фотографии, картички за трговија и видео записи; софтвер за позадина за

компјутери кој може да се преземе; дигитални медиуми кои може да се преземат, имено, дигитално колекционерство создадено со софтверска технологија врз основа на blockchain; дигитална музика која може да се преземе; електронски публикации кои може да се преземат, имено, стрипови, графички романи, списанија, прирачници и билтени на поле на забава и видео игри; кинематографски филмови, телевизиски програми и други забавни програми со кратка форма од област на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика кои може да се преземат; музички датотеки кои може да се преземат; подкасти кои може да се преземат во поле на забава, музика, е-спорт и видео игри; софтвер за пренос (стриминг) на аудио-визуелни медиумски содржини по пат на интернет и на мобилни уреди; виртуелни производи кои може да се преземат; виртуелни производи кои може да се преземат, имено, компјутерски софтверски програми кои содржат ресурси во игра, токени и виртуелна валута за употреба во видео игри и виртуелни светови на мрежа; софтвер за преземање кој содржи виртуелна валута, имено, компјутерски програми кои содржат жетони во игра и валута за употреба на онлајн веб мрежи и мобилни видео игри; софтвер за игри за виртуелна реалност кој може да се преземе; дискови, ленти, кертриџи и оптички компакт дискови (ЦД-ROM), сите со софтвер за компјутерски игри или видео игри; електронски апарати за забава, имено, програми снимени на електронски кола за апарати за забава со екрани од течни кристали; слушалки-буџици; електронски приклучни станици; футроли за очила; очила; софтвер за игри; слушалки; слушалки за употреба со

компјутери; држачи за телефони во автомобили; интерактивен софтвер за игри; интерактивен забавен компјутерски софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за видео игри; леќи за камери за паметни телефони; магнетно кодирани картички за подарок; главни компјутери (mainframes компјутери); полначи на батерии за мобилни телефони; батерии за мобилни телефони; засилувачи на сигнал за мобилни телефони; мобилни телефони; моноподи за рачни дигитални електронски уреди, имено, камери, мобилни телефони, таблет компјутери; подлоги за компјутерски глумчиња; преносни компјутери; подкасти; телефонски припејд картички за повици, кои не се магнетно кодирани; однапред снимени компакт дискови кои содржат музика и филмски звучни записи; однапред снимени оптички и магнетооптички дискови кои содржат филмови, телевизиски програми и кратки забавни програми во форма на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика; однапред снимени видео дискови и DVD-а кои содржат филмови, телевизиски програми и кратки забавни програми во форма на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика; заштитни маски за мобилни телефони, таблети и лаптопи; батерии кои се полнат; снимен софтвер за игри со проширена реалност; снимен софтвер за видео игри; снимен софтвер за игри со виртуелна реалност; заштита за екрани за мобилни телефони; SD мемориски картички; паметни телефони; паметни часовници; софтвер за обезбедување емотикони; звучници; преносни звучни снимки; преносни видео записи; футроли за очила за сонце; очила за сонце; таблет компјутери; телефони;

касети за видео игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; безжични полначи; проширувачи на дomet на безжични мрежи
 кл. 14 нараквици за зголб на нога; bangles нараквици; нараквици (накит); накит за тело; украси за алки (привезоци) за клучеви; чокер ѓердани; часовници; цврсти нараквици за зглоб; копчиња за манжетни; обетки на штипка; обетки; накит; кутии за накит; привезоци (накит); торбички за накит; привезоци за клучеви; прстени за клучеви; украсни игли за ревери (накит); медалјони; огрлици; прстени за нос; привезоци (накит); накит за миленичиња; брош-игли; прстени како накит; шамар (slap) нараквици; пресувани ковани парички како сувенир; ремени за часовници; сатови; медали; ковани парички; колекционерски парички (монети); меморијални парички (монети); златни прачки и златници; златни кованици; непарични кованици
 кл. 16 годишници; уметнички репродукции; уметничка опрема; регистратори; празни дневници; обележувачи за книги; книги; кутии за торти; календари; каталози со производи за компјутерски игри; омоти за чековни картички; подметачи за чаши од хартија; стрипови; восочни бои; цртежи кои се копираат на подлога; цртежи; марамчиња за лице; кесички за подароци; кутии за подароци; хартија за виткање на подароци; графички романи; честитки, разгледници; честитки за празници; покани; joss хартија (духовни пари, ракотворби или листови од хартија направени со палење кои се вообичаени во кинеско обожавање на предците); списанија; мурали; држачи за картички со име; беџови со име; картички за подарок кои не се магнетно кодирани; салфети;

картички за белешки; блокови за белешки; бележници; романи; транспаренти (банери) од хартија; хартиени кеси; знамиња од хартија; хартиени декорации за забава; украсни хартиени знамиња; подметачи од хартија; прекривки за маси од хартија; корици за пасоши; пенкала; моливи; декоративни украси за врвот на моливот; кутии за пенкала и моливи; фотографски албуми; разгледници; постери; печатени публикации; печатени материјали; слики; при пејд телефонски картички за повици кои не се магнетно кодирани; подарок ваучери и при пејд картички; споменари; школска опрема (тетратки и прибор за пишување); канцелариски материјал и канцелариски прибор, освен мебел; стикери; водичи за стратегија за игри; привремени тетоважи (налепници); хартиени марамичиња; сликички за размена (колекционерски), кои не се за игри; едукативни картички (квиз картички); инструментите за пишување; блокови за пишување

кл. 18 повеќенаменски торби; спортски торби; ранци; торбици за носење на појас; торби за книги; актовки; кутии за визит картички; торби за носење; торбици за ковани пари; ланчиња за животни; козметички торбици кои се продаваат празни; костими за животни; торби за носење преку едно рамо; торбици кои се врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови; рачни торбици; футроли за клучеви; торби за опрема; поводници за животни; багаж; ознаки за багаж; курирски торби; чадори за сонце; џебни паричници; женски ташни; торби со една прерамка; несесери кои се продаваат празни; торби за пазарење (тоте торби); сандачи (багаж); чадори за дожд; торбици за околу појас; паричници со ланче; паричници; торбици за носење

околу зглоб

кл. 21 повеќенаменски преносни садови за домаќинство; бенто кутии; садови за пијалок; отворачи за шишиња; садови (чинии); керамички украси за торта; стаклени украси за торта; украси за торта од порцелан; канделабри (свекници); држачи за стапчиња за јадење; стапчиња за јадење; чешели; пудриери кои се продаваат празни; кутии за употреба во домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); садови за колачи; отварачи за чепови; козметички четкички; шољички; садови за маса (освен лажици, вилушки, ножеви); кујнски крпи; садови; стапчиња за јадење за еднократна употреба; шишиња за пијалок за спортови; матарки; чаши за пијалок; четкички за заби, електрични; керамички фигурички; стаклени фигурички; фигурички од порцелан; држачи за пијалок од синтетичка пена (навлаки); четки за коса; кофи за лед; ракавици за рерна; држачи за кујнски прибор; кутии за храна; шољи; хартиени чаши; хартиени чинии; касички "прасиња"; бокали; чинии; подметачи за тенџериња; сетови за сол и бибер; флаќачи на сонце; топлински изолирани шишиња; садови за чување на храна, топлински изолирани; топлински излолирани матарки; топлински изолирани кутии за ручек; четкички за заби; шољи за патување; вакум шишиња; подметачи за маса од винил; корпи за отпадоци; флаши за вода кои се продаваат празни

кл. 25 артикли за облека; покривала за глава; бандани; ремени (облека); капи за бејзбол; плетени капи; чизми; облека; капути; костими за употреба во игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; костими за Ноќ на вештерките; шешири; капи; спортски маици со качулка; облека за мали деца; јакни (облека); удобна облека за носење по дома; предмети кои се носат

околу врат (облека); панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марами, шалови; блузи, кошули; кондури; шорцеви; сукњи; облека за спиење; папучи; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; костими за капење; маици со кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици (облека); тренерки; долна облека

кл. 26 тока за ремен; копчиња; привезоци како додатоци за мобилен телефон; привезоци за кондури; украсни привезоци за ранци; додатоци за коса, имено, траки, шноли, машини, украсни чешли, штипки за коса, еластични гумички за коса, игли за коса, панделки, украсни гумички за коса обложени со текстил, гумички за коса; екстензии за коса; продолжетеоци на коса и перики; украсни налепници за јакни; украсни модни копчиња; украсни модни игли; привезоци за паричници и торби; додатоци за околувратник за миленици, имено привезоци; траки за медали; врвки за кондури (врзанти); патентни затварачи
кл. 28 акциони фигурички играчки и додатоци за нив; кукли полнети со топчиња; играчки кои се свиткуваат; друштвени игри; кукли со подвижна глава; игри со карти; игри со шах; украси за божиќни дрвца (освен слатки и електрични божиќни сијалички); фигурички за собирање; конзоли за компјутерски игри за рекреативно играње на игри; играчки за составување; карневалски маски; декоративни ветрокази (играчки); декоративни спинери кои се движат на ветер (играчки); игри со коцки; кукли и додатоци за нив; електронски акциони играчки; електронски уреди за игри; опрема што се продава како единица за играње игри со карти; електронски рачни единици за игри; играчки во облик на ликови од фантазија; игри и играчки;

слушалки посебно прилагодени за користење со играње на видео игри; тастатури за играње на игри; глумчиња за играње игри; сложувалки; музички играчки; салонски игри; пињати; карти за играње; плишани играчки; игри со играње на замислени улоги; игри за на маса; фигурички за игра; играчки возила; оружје за игра; сликички за размена (карти за игри); машини за видео игри

кл. 30 пекарски производи; леб; пенлив чај (bubble tea); колачи; слатки; грицки на база на житарки; чоколада; шпански уштипци churros; кафе; пијалоци на база на кафе; пченкарен чипс; комбинации на крекери и сирење; смрзнати кондиторски производи; хамбургери (сендвичи); сендвичи со виршла (hot dog); сладолед; инстант нудли; макарони и сирење; пити со месо; пица; пуканки; переци; грицки од напукната пченка; грицки од напукнат ориз; рамен нудли; сендвичи; виршли во тесто; чај; напитоци на база на чај; тортиља чипс
кл. 32 пиво; коктейли на база на пиво; флаширана вода за пиење; газирана вода; енергетски напитоци; напитоци со вкус на овошје; напитоци од овошен сок; изотонични пијалоци; безалкохолни пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски напитоци збогатени со хранливи состојки; безалкохолни напитоци; спортски напитоци; зеленчукови-овошни сокови; вода за пиење

кл. 35 услуги на онлајн продажба на мало која се однесува на облека, книги, колекционерство, компјутерски софтвер, костими, игри, медии, предмети за забава и играчки; услуги на продажба на мало која се однесува на облека, книги, колекционерство, компјутерски софтвер, костими, игри, медии, предмети за забава и играчки; обезбедување на програми за поттик и награда на играчи на видео игри;

обезбедување на онлајн пазари на дигитални имоти за купувачи и продавачи на крипто-токени

кл. 36 услуги на проверка на плаќања засновани на blockchain; услуги на обработка на плаќања со дебитни картички и кредитни картички; обработка на трансакции извршени со картички за подарок; финансиски услуги, имено, следење и надгледување на дигитални или крипто имоти и создавање на токени за дигитални или крипто имоти; издавање на кредитни картички и припејд дебитни картички; финансиски услуги, имено, обезбедување на онлајн виртуелни валути во игри, кои не може да се преземат, за употреба од страна на членови на онлајн заедница по пат на глобална компјутерска мрежа; услуги за криптовалути, имено, обезбедување на дигитална валута или дигитален токен за употреба од страна на членовите на онлајн заедница преку глобална компјутерска мрежа; услуги за криптовалути, имено, дигитална валута или дигитален токен, кои вклучуваат криптографски протоколи, кои се користат за работа и изградба на апликации и blockchains на децентрализирана компјутерска платформа и како метод на плаќање за производи и услуги; услуги на собирање на добротворни средства; организација на колекции; организација на активности и настани за собирање средства

кл. 38 аудио емитување; услуги на емитување и пренос (стриминг) на аудио-визуелни медиски содржини во област на разонода, музика, видео игри, играње на видео игри и натпреварувања во играње на видео игри по пат на интернет; услуги на емитување и пренос (стриминг) на аудио и видео програми по пат на интернет; услуги на подкастинг и

интернетски емитувања; услуги на емитувања, имено, поставување, објавување, покажување, прикажување, означување, блогување, споделување или на друг начин обезбедување на електронски медиуми или информации од интернет или други комуникациски мрежи; пренос (стриминг) на податоци; пренос (стриминг) на аудио, визуелен и аудиовизуелен материјал по пат на интернет; телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, пренос на подкаст содржини; телекомуникациски услуги, имено, пренос на сликовна и говорна содржина по пат на интернет; пренос на пишани и дигитални комуникации; видео емитување; пренос на видео содржина на барање; веб пренос (стриминг) кој представува пренос на податоци, информации и аудио-визуелни податоци по пат на интернет или други компјутерски мрежи; услуги на интернетско емитување; телекомуникациски услуги, имено, безбеден пренос на податоци; комуникации преку компјутерски терминали; пренос на информации со пренос на податоци; пренос и примање на информации преку сателит; пренос на пораки, кодирани слики и звуци; обезбедување на пристап на глобална компјутерска мрежа

кл. 41 услуги на забавни паркови; видео продукција на проширена реалност; кино студија; кина; услуги на разонода; услуги на разонода во вид на создавање, развивање, дистрибуција, продукција и пост-продукција на кинематографски филмови, телевизиски програми и мултимедијални забавни содржини; услуги на разонода во вид на тековни телевизиски серии и филмови и филмови во област на акциони авантури, анимации, аними, комедии, фантазии, мјузикли,

научна фантастика и спортови; услуги на разонода во вид на продукција и изведување на настапи, турнири, натпреварувања и концерти; услуги на разонода, имено, организирање и водење на натпревари и турнири во компјутерски и видео игри во живо; обезбедување на аудио и видео презентации од областа на натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб страна кои не можат да се преземат; обезбедување на информации за разонода во врска со натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб страна кои не можат да се преземат; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци со обожаватели (фанови) и конфереции од област на забава, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, овозможување на пристап на онлајн дигитални колекции кои не може да се преземат, имено, уметност, фотографии, слики, анимации и видео записи за употреба во дигитални опкружувања со цел на разонода; услуги на разонода, имено, обезбедување на електронски, компјутерски и видео игри обезбедени преку Интернет средства; услуги на разонода, имено, обезбедување на кинематографски филмови, телевизиски програми, е-спортски настани, посебни настани и мултимедијална и забавна содржина преку веб страница кои не може да се преземат; обезбедување на услуги на разонода преку онлајн стриминг; услуги на разонода, имено, обезбедување на подкаст содржини од област на забава, е-спортови и видео игри; мултимедијално издавање на компјутерски и видео игри и софтвер за компјутерски и видео игри; организирање на костимирани забавни настани; продукција и дистрибуција на кинематографски филмови и телевизиски

програми; ставање на располагање на кинематографски филмови, телевизиски емисии, е-спортски настани, специјални настани и мултимедијални забавни содржини, кои не може да се преземат, по пат на видео записи на барање; услуги на овозможување на пристап на онлајн игри со проширена реалност кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн информации за разонода кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн информации кои се однесуваат на видео игри и е-спортови, кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн стрипови, кратки приказни и романи во слики кои не може да се преземат; обезбедување на видео снимки и други мултимедијани дигитални содржини кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн игри со виртуелна реалност кои не може да се преземат; ставање на располагање на објекти за прикажување на кинематографски филмови; обезбедување на игри засновани на интернет; обезбедување на звучни снимки преку онлајн стриминг; обезбедување на видео снимки преку онлајн стриминг; видео продукција на виртуелна реалност; веб страна која содржи телевизиски емисии, филмови и мултимедијални забавни содржини кои не може да се преземат; забава; услуги на забава, имено обезбедување на услуги на интерактивни игри за повеќе играчи за игри кои може да се играат преку компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи; обезбедување видео игри и компјутерски игри кои може да се преземат, пристапат и играат по пат на компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи; издавање на мултимедии
кп. 42 компјутерски услуги, имено создавање на онлајн заедници за



регистрирани корисници за да учествуваат во дискусии, да добијат повратни информации од парови во игра, да формираат виртуелни заедници и да се ангажираат на друштвени мрежи; обезбедување на технологии кои овозможуваат на корисниците да создаваат, додаваат и споделуваат видео снимки кои ги создале на основа на компјутерска игра преку веб страница; обезбедување на технологија која им овозможува на корисниците да управуваат онлајн со софтвер за видео игри преку веб страница; обезбедување на привремено користење на онлајн софтвер и апликации кои не може да се преземат за инстант праќање на пораки, споделување на датотеки и електронско праќање и примање на глас, звук, видео снимка, текст, слики, графика и податоци; обезбедување на онлајн компјутерски програми кои не може да се преземат и кои содржат виртуелна валута, токени и валута, за употреба во онлај веб и мобилни видео игри; софтвер како услуга (SaaS) и платформа како услуга (PaaS) кои содржат софтвер за трговија, прикажување и управување со дигитална уметност, крипто-колекционерство, со незаменливи токени и други токени за апликации; услуги на софтвер како услуга (SaaS), која содржи софтвер за инстант праќање на пораки, споделување на датотеки, и електронско праќање и примање на глас, звук, видео снимка, текст, слики, графика и податоци; дизајнирање, развој и имплементација на софтвер во областа на blockchains

(210) **TM 2022/237** (220) 09/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7,
1300, Куманово
(540)

CHESTERFIELD LINEA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од
тутун за загревање; електронски уреди и
нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на
аеросоли кои содржат никотин за
инхалација; раствори со течен никотин за
електронски цигари; артикли за пушачи,
хартија за цигари, туби за цигари, филтери
за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници за пушачи, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки за пушачи, кибрити

(210) **TM 2022/249** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **JOHNSON & JOHNSON ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

READY FOR WHAT'S NEXT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на мултиплекс склероза
кл. 44 обезбедување информации



поврзани со мултиплекс склероза и третмани за истата

(210) **TM 2022/250** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

POLGYL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2022/251** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ZYGOSIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2022/252** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

PLANTIGMIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2022/253** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.



Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје
 (540)

VANKOPOL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(210) TM 2022/254 (220) 15/03/2022
 (442) 30/06/2022

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје
 (540)

ESSIUM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и

животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(210) TM 2022/255 (220) 15/03/2022
 (442) 30/06/2022

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје
 (540)

ASIMPLEX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(210) TM 2022/256 (220) 15/03/2022
 (442) 30/06/2022

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје
 (540)

LINKOLES



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња;диететски суплементи за луѓето и
животните;фластери, материјали за
завои;материјали за пломбирање заби,
забарски смоли;средства за
дезинфекција;препарати за уништување
штетници;фунгициди;хербициди

(210) **TM 2022/257** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

OMEPRUFUL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња;диететски суплементи за луѓето и
животните;фластери, материјали за
завои;материјали за пломбирање заби,
забарски смоли;средства за
дезинфекција;препарати за уништување
штетници;фунгициди;хербициди

(210) **TM 2022/258** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

PARACEROL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња;диететски суплементи за луѓето и
животните;фластери, материјали за
завои;материјали за пломбирање заби,
забарски смоли;средства за
дезинфекција;препарати за уништување
штетници;фунгициди;хербициди

(210) **TM 2022/259** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

MUSCOBLOC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во

медицината и ветерината, храна за бебиња;диететски суплементи за луѓето и животните;фластери, материјали за завои;материјали за пломбирање заби, забарски смоли;средства за дезинфекција;препарати за уништување штетници;фунгициди;хербициди

(210) **TM 2022/261** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

POLINOKSID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња;диететски суплементи за луѓето и
животните;фластери, материјали за
завои;материјали за пломбирање заби,
забарски смоли;средства за
дезинфекција;препарати за уништување
штетници;фунгициди;хербициди

(210) **TM 2022/262** (220) 15/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

POL-MOXI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња;диететски суплементи за луѓето и
животните;фластери, материјали за
завои;материјали за пломбирање заби,
забарски смоли;средства за
дезинфекција;препарати за уништување
штетници;фунгициди;хербициди

(210) **TM 2022/265** (220) 16/03/2022
(442) 30/06/2022

(731) **ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,**
31000 Istog, Kosovo, --
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(591) бела, розева, крем, зелена, жолта
(531) 11.03.07;11.03.20;27.05.08

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 путер; крем со путер; препарати на
база на путер-сирење; шлаг за слатки;
крем [млечни производи]; крем во прав
[млечен производ]; замени за крем; сосови
на база на млеко; бешамел; сирење во

форма на сосови; тофу; кефир [млечен пијалок]; кумис [млечен пијалок]; маргарин; млеко; млечни производи; кондензирано млеко; замени за млеко; јогурт; урда кл. 30 сос [зачини]; сос за тестенини; прелив за салата; пулпа од ориз за кулинарски цели; зачини; средства за згуснување за прехранбени производи; сврзувачки средства за сладолед; прашок за готвење; ароми, освен етерични масла, за пијалоци; сладолед; мајонез; меласа

(210) **TM 2022/266** (220) 16/03/2022

(442) 30/06/2022

(731) **Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VG**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, кафена, зелена, жолта

(531) 03.04.02;03.07.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 прехранбени производи и сточна храна за фарми; прехранбени артикли за одвигнување/раздвојување од сисње на животни во фармите; препарати за гоење на животни во фармите; житарици и оброк за консумација од животни

кл. 35 услуги на продавници за продажба мало и големо поврзани со продажба на ѓубрива и производи на сточна храна; продавница на мало во интернет и услуги на продажба на големо во интернет во врска со продажба на ѓубрива и производи на сточна храна

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodit në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
3	MK/T/2022/0173
3	MK/T/2022/0207
3	MK/T/2022/0232
5	MK/T/2022/0019
5	MK/T/2022/0035
5	MK/T/2022/0036
5	MK/T/2022/0150
5	MK/T/2022/0151
5	MK/T/2022/0155
5	MK/T/2022/0156
5	MK/T/2022/0157
5	MK/T/2022/0158
5	MK/T/2022/0232
5	MK/T/2022/0235
5	MK/T/2022/0249
5	MK/T/2022/0250
5	MK/T/2022/0251
5	MK/T/2022/0252
5	MK/T/2022/0253
5	MK/T/2022/0254
5	MK/T/2022/0255
5	MK/T/2022/0256
5	MK/T/2022/0257
5	MK/T/2022/0258
5	MK/T/2022/0259
5	MK/T/2022/0261
5	MK/T/2022/0262
6	MK/T/2022/0099
6	MK/T/2022/0236
7	MK/T/2022/0153

7	MK/T/2022/0154
9	MK/T/2022/0022
9	MK/T/2022/0023
9	MK/T/2022/0024
9	MK/T/2022/0029
9	MK/T/2022/0127
9	MK/T/2022/0132
9	MK/T/2022/0204
9	MK/T/2022/0205
9	MK/T/2022/0217
9	MK/T/2022/0233
9	MK/T/2022/0234
9	MK/T/2022/0236
11	MK/T/2022/0144
12	MK/T/2022/0132
12	MK/T/2022/0147
14	MK/T/2022/0217
14	MK/T/2022/0236
16	MK/T/2022/0173
16	MK/T/2022/0217
16	MK/T/2022/0236
17	MK/T/2022/0099
17	MK/T/2022/0100
17	MK/T/2022/0101
18	MK/T/2022/0217
18	MK/T/2022/0236
19	MK/T/2022/0099
19	MK/T/2022/0100
19	MK/T/2022/0101
21	MK/T/2022/0207

21	MK/T/2022/0236
24	MK/T/2022/0217
25	MK/T/2022/0102
25	MK/T/2022/0217
25	MK/T/2022/0236
26	MK/T/2022/0236
27	MK/T/2022/0217
28	MK/T/2022/0022
28	MK/T/2022/0023
28	MK/T/2022/0024
28	MK/T/2022/0217
28	MK/T/2022/0236
29	MK/T/2022/0128
29	MK/T/2022/0145
29	MK/T/2022/0146
29	MK/T/2022/0209
29	MK/T/2022/0210
29	MK/T/2022/0211
29	MK/T/2022/0265
30	MK/T/2022/0128
30	MK/T/2022/0139
30	MK/T/2022/0140
30	MK/T/2022/0141
30	MK/T/2022/0142
30	MK/T/2022/0145
30	MK/T/2022/0146
30	MK/T/2022/0227
30	MK/T/2022/0228
30	MK/T/2022/0236
30	MK/T/2022/0265



31	МК/Т/2022/0266
32	МК/Т/2022/0217
32	МК/Т/2022/0236
33	МК/Т/2022/0113
33	МК/Т/2022/0217
33	МК/Т/2022/0231
34	МК/Т/2021/1294
34	МК/Т/2022/0237
35	МК/Т/2021/0738
35	МК/Т/2021/0739
35	МК/Т/2021/1178
35	МК/Т/2022/0025
35	МК/Т/2022/0026
35	МК/Т/2022/0027
35	МК/Т/2022/0099
35	МК/Т/2022/0100
35	МК/Т/2022/0101
35	МК/Т/2022/0102
35	МК/Т/2022/0125
35	МК/Т/2022/0126
35	МК/Т/2022/0139
35	МК/Т/2022/0140
35	МК/Т/2022/0141
35	МК/Т/2022/0142
35	МК/Т/2022/0148
35	МК/Т/2022/0155
35	МК/Т/2022/0156
35	МК/Т/2022/0157
35	МК/Т/2022/0158
35	МК/Т/2022/0208
35	МК/Т/2022/0209
35	МК/Т/2022/0210
35	МК/Т/2022/0211
35	МК/Т/2022/0217

35	МК/Т/2022/0230
35	МК/Т/2022/0231
35	МК/Т/2022/0232
35	МК/Т/2022/0233
35	МК/Т/2022/0236
35	МК/Т/2022/0266
36	МК/Т/2022/0125
36	МК/Т/2022/0126
36	МК/Т/2022/0127
36	МК/Т/2022/0217
36	МК/Т/2022/0236
37	МК/Т/2022/0125
37	МК/Т/2022/0126
37	МК/Т/2022/0132
37	МК/Т/2022/0153
37	МК/Т/2022/0154
37	МК/Т/2022/0218
38	МК/Т/2021/1178
38	МК/Т/2022/0029
38	МК/Т/2022/0127
38	МК/Т/2022/0208
38	МК/Т/2022/0217
38	МК/Т/2022/0236
39	МК/Т/2022/0148
40	МК/Т/2022/0127
41	МК/Т/2021/1158
41	МК/Т/2021/1178
41	МК/Т/2022/0022
41	МК/Т/2022/0023
41	МК/Т/2022/0024
41	МК/Т/2022/0025
41	МК/Т/2022/0026
41	МК/Т/2022/0027
41	МК/Т/2022/0127

41	МК/Т/2022/0208
41	МК/Т/2022/0217
41	МК/Т/2022/0233
41	МК/Т/2022/0234
41	МК/Т/2022/0236
42	МК/Т/2021/1158
42	МК/Т/2021/1178
42	МК/Т/2022/0020
42	МК/Т/2022/0021
42	МК/Т/2022/0022
42	МК/Т/2022/0023
42	МК/Т/2022/0024
42	МК/Т/2022/0029
42	МК/Т/2022/0127
42	МК/Т/2022/0173
42	МК/Т/2022/0217
42	МК/Т/2022/0218
42	МК/Т/2022/0230
42	МК/Т/2022/0234
42	МК/Т/2022/0236
43	МК/Т/2022/0145
43	МК/Т/2022/0146
43	МК/Т/2022/0209
43	МК/Т/2022/0210
43	МК/Т/2022/0211
43	МК/Т/2022/0217
44	МК/Т/2021/0738
44	МК/Т/2021/0739
44	МК/Т/2022/0249
45	МК/Т/2021/1178
45	МК/Т/2022/0148
45	МК/Т/2022/0217



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
ABRAZEN L.L.C.	MK/T/2022/0265
AgorA Food & Coffe SH.P.K.	MK/T/2022/0145
AgorA Food & Coffe SH.P.K.	MK/T/2022/0146
Blueair AB	MK/T/2022/0144
Brand Management Group Ltd	MK/T/2022/0266
CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.	MK/T/2022/0204
CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.	MK/T/2022/0205
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2022/0207
FAES FARMA, S.A.	MK/T/2022/0235
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	MK/T/2022/0155
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	MK/T/2022/0156
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	MK/T/2022/0157
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	MK/T/2022/0158
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	MK/T/2022/0232
FoundCenter Investment GmbH	MK/T/2021/1178
HELLO MYMODA GIYİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MK/T/2022/0102
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2022/0150
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2022/0151
International Automotive Oversight Bureau Michigan-based non-profit corporation	MK/T/2022/0020
International Automotive Oversight Bureau Michigan-based non-profit corporation	MK/T/2022/0021
JOHNSON & JOHNSON	MK/T/2022/0249
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2022/0227
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2022/0228
MARBO PRODUCT d.o.o.	MK/T/2022/0128
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2022/0237
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0250
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0251
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0252
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0253
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0254
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0255
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0256
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0257
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0258



Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0259
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0261
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0262
QILU Pharma Spain SL	MK/T/2022/0035
QILU Pharma Spain SL	MK/T/2022/0036
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/2022/0236
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	MK/T/2022/0132
TD TECH LIMITED	MK/T/2022/0029
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	MK/T/2022/0147
Yuga Labs, Inc	MK/T/2022/0217
Ана Арсовска	MK/T/2022/0173
БИС ОИЛ ДОО Скопје	MK/T/2022/0125
БИС ОИЛ ДОО Скопје	MK/T/2022/0126
Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје	MK/T/2022/0209
Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје	MK/T/2022/0210
Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје	MK/T/2022/0211
Димче Поповски	MK/T/2022/0153
Димче Поповски	MK/T/2022/0154
Друштво за изведувачка уметност МКС АРТ ДОО Скопје	MK/T/2022/0234
Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0022
Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0023
Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0024
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	MK/T/2022/0139
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	MK/T/2022/0140
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	MK/T/2022/0141
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	MK/T/2022/0142
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје	MK/T/2022/0099
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје	MK/T/2022/0100
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје	MK/T/2022/0101
Друштво за производство, трговија и услуги СЕГМЕНТ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0019
Друштво за трговија и услуги ДЕКА ГРУП НМК ДООЕЛ Скопје	MK/T/2021/1294
Друштво за трговија, транспорт и услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ АЗ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0218
Друштво за услуги ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2021/1158
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	MK/T/2021/0738
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	MK/T/2021/0739
Душица Љуботенска Лазарова	MK/T/2022/0231
Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции,	MK/T/2022/0025



алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје	
Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје	МК/Т/2022/0026
Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје	МК/Т/2022/0027
КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/2022/0148
КОНЦЕПТ РОУМ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2022/0230
МАРК-МАРКЕТ	МК/Т/2022/0113
Марио Јелиќ	МК/Т/2022/0233
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/2022/0208
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕКОО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0127



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **30920** (151) 21/06/2022
 (210) ТМ 2012/72 (220) 24/01/2012
 (181) 24/01/2032
 (450) 30/06/2022

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) темнозелена, црна, жолта, светло портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(111) **30917** (151) 17/06/2022
 (210) ТМ 2021/264 (220) 12/03/2021
 (181) 12/03/2031
 (450) 30/06/2022

(300)
 (732) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen, CH
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

CUTAQUIG

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(111) **30867** (151) 17/06/2022
 (210) ТМ 2021/673 (220) 16/06/2021
 (181) 16/06/2031
 (450) 30/06/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МГ ТАТУ И ПРИСИНГ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Партизански Одреди бр. 101, Скопје, МК**

(740) Друштво за производство, трговија и услуги МГ ТАТУ И ПРИСИНГ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Лондонска бр. 2/локал 10, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 тетовирање

(111) **30872** (151) 06/06/2022
 (210) ТМ 2021/679 (220) 17/06/2021
 (181) 17/06/2031
 (450) 30/06/2022

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

D-SERIES

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; запалки за пури за пушачи; кибрит; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтри за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини

за вбризгување на тутун во хартиени туби;
електронски цигари; течности за
електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање

(111) **30880** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/689 (220) 17/06/2021
(181) 17/06/2031
(450) 30/06/2022

(732) **Blueair AB Danderydsgaten 11
Stockholm 114 26, SE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLUEAIR HEALTHPROTECT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 прочистувач за воздух, апарати и
инсталации за дезодорирање на воздух и
прочистување на воздух; филтери за
споменатите апарати и опрема; филтери
(делови од инсталации во домаќинство)

(111) **30873** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/698 (220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031
(450) 30/06/2022

(732) **Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и
мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ
увоз-извоз Ресен ул.29ти Ноември бр. 6,
6310, Ресен, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(591) кафена, златна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 какао; колачи и слатки; чоколадо;
намази на база на чоколада; јаткасти
плодови со чоколаден прелив, млечна
чоколада, полнети чоколадни плочки

(111) **30874** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/699 (220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031
(450) 30/06/2022

(732) **Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и
мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ
увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр.
6, 6310, Ресен, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, кафена, сина,
зелена, златна, розева, крем
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 какао; чоколадо; житарки; пченични снегулки; плочки од житарки; бисквити направени од житни култури

(111) **30875** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/700 (220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031
(450) 30/06/2022

(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 6, 6310, Ресен, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, златна, црвена, бела, розева, црна, кафена, крем

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пченкарни снегулки; житарки; плочки од житарки

(111) **30876** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/701 (220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031
(450) 30/06/2022

(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 6, 6310, Ресен, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, кафена, портокалова, зелена, златна, розева, крем

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 какао; ориз; чоколадо; житарки; пченкарни снегулки; плочки од житарки; бисквити направени од житни култури

(111) **30877** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/702 (220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031
(450) 30/06/2022

(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 6, 6310, Ресен, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, бела, кафена,
златна, розева, црна, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 какао; пченкарни снегулки; колачи и
слатки; чоколадо; житарки; житарки за
појадок, намази на база на чоколада;
овесни снегулки; плочки од житарки;
бисквити направени од житни култури

(111) **30879** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/703 (220) 22/06/2021

(181) 22/06/2031

(450) 30/06/2022

(732) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и
мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ
увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр.
6, 6310, Ресен, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 намази на база на јаткасти
плодови; путер од кикиритки; кикиритки,
преработени; јаткасти плодови [орев,
лешник, бадем], преработени; семки,
преработени

кл. 30 какао; пченкарни снегулки; колачи и
слатки; чоколадо; житарки; житарки за
појадок, овесни снегулки; плочки од
житарки; бисквити направени од житни

култури

кл. 31 кикиритки; бадеми, јаткасти

плодови

(111) **30881** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/724 (220) 25/06/2021

(181) 25/06/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Risen Energy Co., Ltd Tashan
Industrial Zone, Meilin Street, Ninghai,
Ningbo, Zhejiang, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 обезбедување онлајн пазар за
купувачи и продавачи на стоки и услуги;
маркетинг; консултации за стратегија на
комуникации во рекламирање;
административни услуги за преместување
на деловни активности; услуги за набавки
за други [купување на стоки и услуги за
други бизниси]; изнајмување продажни
штандови; развој на концепти за
рекламирање; обезбедување деловни
информации преку веб-страница;
преговори за деловни договори за други;
изнајмување канцелариски машини и
опрема; консултантски услуги за
управување со бизнис; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба; организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;
консултации за раководење со персонал;
промоција на продажба за други;
агенциски услуги за увоз-извоз;
консултантски услуги за организација на
бизнис; помош при управување со бизнис;
публицитет; рекламирање

(111) **30869** (151) 17/06/2022
 (210) ТМ 2021/740 (220) 01/07/2021
 (181) 01/07/2031
 (450) 30/06/2022

(732) **Стопанска интересна заедница на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ – Скопје Бул. К.Ј. Питу бр. 19, ТЦ Скопјанка, Аеродром, 1000, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**
 (540)



ЗАЕДНИЦА НА ЗАШТИТНИ ДРУШТВА НА
 МАКЕДОНИЈА ЗАПОВИМ - СКОПЈЕ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **30911** (151) 14/06/2022
 (210) ТМ 2021/927 (220) 13/09/2021
 (181) 13/09/2031
 (450) 30/06/2022

(732) **МИНЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК**
 (540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од житарки
 кл. 35 услуги при продажба на мало и на големо со производи од житарки

(111) **30912** (151) 14/06/2022
 (210) ТМ 2021/931 (220) 13/09/2021
 (181) 13/09/2031
 (450) 30/06/2022

(732) **МИНЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК**
 (540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела, темно црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од житарки
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со производи од житарки

(111) **30910** (151) 14/06/2022
 (210) ТМ 2021/932 (220) 13/09/2021
 (181) 13/09/2031

(450) 30/06/2022

(732) **МИНЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК**
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со производи од житарки

(111) **30909** (151) 14/06/2022

(210) ТМ 2021/933 (220) 13/09/2021

(181) 13/09/2031

(450) 30/06/2022

(732) **МИНЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК**
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со производи од житарки

(111) **30868**

(151) 17/06/2022

(210) ТМ 2021/991

(220) 29/09/2021

(181) 29/09/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Друштво за проектирање, трговија и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип ул., 5-та Партиска конференција“ бр. 5/11, Штип, МК**

(740) Елена Накова, адвокат ул. Ѓуро
Стругар 11а, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;

компјутерски програми (софтвер што може
да се симнува од интернет); апликации за
компјутерски софтвери, што можат да се
преземат

кл. 42 софтвер како услуга (SaaS);

изработка на компјутерски програми;

урбанистичко планирање; архитектонско

советување; услуги од областа на

архитектурата

(111) **30906**

(151) 08/06/2022

(210) ТМ 2021/1007

(220) 01/10/2021

(181) 01/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Гоце Делчев“ бр. 25, 1300, Куманово, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; он-лајн услуги на продавници за малопродажба, промотивен маркетинг, промовирање на производи и услуги преку подготвување и поставување на реклами во електронски медиуми на кои се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање

по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички, услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/, благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија,

скапоцени камења, часовници и
хронометриски инструменти

(111) **30907** (151) 14/06/2022
(210) ТМ 2021/1025 (220) 05/10/2021
(181) 05/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Крсте
Мисирков бр. 20, 2400, Струмица, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи
/оптика/, инспекциски огледала за работа,
инструменти со зголемувачи, контактни
леќи, кутии за контактни леќи, корекциони
леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/,
кутии за микроскопски стакленца, кутии за
очила, лаборатории (специјален
лабораториски мебел), мерни
инструменти, навлаки за контактни леќи,
навлаки за очила, огледала /оптика/,
окулари, оптичарски производи, оптички
леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила
против заслепување, очила за заштита од
отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење
(апарати за прецизно мерење), прибор за
мерење, рамки за очила, рамови за очила,
синцирчиња за очила, стакла за очила,
флуоресцентни екрани /заштитници/
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; он-лајн услуги на продавници за
малопродажба, промотивен маркетинг,
промовирање на производи и услуги преку

подготвување и поставување на реклами
во електронски медиуми на кои се
пристапува преку глобална компјутерска
мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки,
организирање на саеми за комерцијални
или рекламни цели; on-line рекламирање
по пат на компјутерска мрежа; рекламен
материјал за изнајмување; изнајмување на
рекламен простор; испитување на јавното
мислење; презентација на стоки на
комуникациски медиуми со цел трговија на
мало; објавување на рекламни текстови;
ширење на рекламен материјал;
рекламирање по пат на радио; рекламни
огласи; рекламни агенции; подготовка и
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци;
изготвување на состојба на сметка;
телевизиското рекламирање пребарување
на податоци во компјутерски датотеки за
трети лица; услуги поврзани со споредба
на цените; унапредување на продажбата
на стоки и услуги на другите со помош на
доделување на дополнителни поени за
купувања направени со кредитни картички,
услуги на увоз-извоз и трговија на големо
и мало со: врвки за очила, дополнителни
леќи /оптика/, инспекциски огледала за
работа, инструменти со зголемувачи,
контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони леќи /оптика/, корекциони
стакла /оптика/, кутии за микроскопски
стакленца, кутии за очила, лаборатории
(специјален лабораториски мебел), мерни
инструменти, навлаки за контактни леќи,
навлаки за очила, огледала /оптика/,
окулари, оптичарски производи, оптички
леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила
против заслепување, очила за заштита од
отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење
(апарати за прецизно мерење), прибор за
мерење, рамки за очила, рамови за очила,
синцирчиња за очила, стакла за очила,

флуоресцентни екрани /заштитници/,
благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија,
скапоцени камења, часовници и
хронометриски инструменти

(111) **30914** (151) 14/06/2022

(210) ТМ 2021/1026 (220) 06/10/2021

(181) 06/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah.
Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, İstanbul,
TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
Скопје

(540)

Kardiyomil

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30915** (151) 17/06/2022

(210) ТМ 2021/1030 (220) 07/10/2021

(181) 07/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Електро Точила Инжинеринг
ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна
гаража лок. 13, 7500, Прилеп, МК**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) црна, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина;
модуларен мебел; тапациран мебел;
вградени мебели; комоди [мебел]; регали

[мебел]; огледала [мебел]; обликуван
мебел; маси [мебел]; кујнски мебел;
фиокари [мебел]; табуретки [мебел];
шкафови и мебел; мијалници [мебел];
полици (мебел); биро [мебел]; училишен
мебел; полици [мебел]; високи столови
[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања;
делови за мебел; дрвени полици [мебел];
врати за мебел; високи полици [мебел];
мебел за продавници; мебел за дневна
соба; мебел за седење; мебел за дома;
мебел за претсобје; рафтови; полици
[мебел]; аголни елементи [мебел];
тапацирани мебели на прекпопување;
мебел за компјутери; мебел за кујни;
мебел за аудиториум; неметални рафтови
[мебел]; метален мебел за канцеларија;
мебел за канцеларија; фиоки за мебел;
мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел];
рамки за мебел; профили на мебел;
држачи за мебел; модуларни бироа
[мебел]; канцелариски мебел; столови;
тркалца за мебели; мебел за деца; бар-
столови [мебел]; рафтови за мебел;
потпирачи за мебел; рекламни билборди
[мебел]; секционален мебел, неметален;
мебел за двор; мебел на отварање; мебел
за спални соби; делови за мебел; држачи
за биро [мебел]; делови за мебел,
неметални; работни маси; модули за
складирање [мебел]; пластични тркалца за
мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови
за дискови [мебел]; табуретки со тркала
[мебел]; фиоки за складирање [мебел];
мебел за внатрешно уредување; вграден
мебел за спална соба; ногарки за мебели
[неметални]; мебел со вградено легло;
шкафови, кои се мебел; биро за компјутер
[мебел]; шкафови за складирање (мебел);
фиоки [делови од мебел]; мебел на
неколку модули; врати за мебел
[неметални]; мебел за детска соба; полици
за книги [мебел]; полици за цвеќиња

[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на тркалца за сервирање [мебел]; мебел за дома, канцеларија и градина; мебел, изработен од замена на дрво; закачалки за облека, рафтови за облека [мебел] и закачалки за облека

кл. 35 трговија на големо и мало со мебел

кл. 37 услуги за монтирање на мебел

кл. 39 транспортирање на мебел; преместување на мебел; пренесување на мебел; достава на мебел; превоз на мебел; складирање на мебел; пренесување на домашен мебел; пренесување на трговски мебел; транспортирање на мебел на трети лица со камиони

кл. 40 сечење на мебел; производство на мебел по порачка и спецификација; изработка на прекривки за мебел по порачка; производство на мебел за канцеларија (производство по порачка)

кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за проектирање на мебел; проектантски услуги за мебел; услуги за дизајн за канцелариски мебел; услуги за проектирање на модели за канцелариски мебел; услуги и консултации поврзани со избор на покривки за мебел [внатрешни уредување]; услуги поврзани со избор на комбинации на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн; услуги поврзани со хармонизација на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн

(111) **30916** (151) 17/06/2022

(210) ТМ 2021/1031 (220) 07/10/2021

(181) 07/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна гаража лок. 13, 7500, Прилеп, МК**

(740) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ Пиринска 66, 7500, Прилеп**

(540)

LIFE CARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина; модуларен мебел; тапациран мебел; вградени мебели; комоди [мебел]; регали [мебел]; огледала [мебел]; обликуван мебел; маси [мебел]; кујнски мебел; фиокари [мебел]; табуретки [мебел]; шкафови и мебел; мијалници [мебел]; полици (мебел); биро [мебел]; училишен мебел; полици [мебел]; високи столови [мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања; делови за мебел; дрвени полици [мебел]; врати за мебел; високи полици [мебел]; мебел за продавници; мебел за дневна соба; мебел за седење; мебел за дома; мебел за претсобје; рафтови; полици [мебел]; аголни елементи [мебел]; тапацирани мебели на преклопување; мебел за компјутери; мебел за кујни; мебел за аудиториум; неметални рафтови [мебел]; метален мебел за канцеларија; мебел за канцеларија; фиоки за мебел; мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел]; рамки за мебел; профили на мебел; држачи за мебел; модуларни бироа [мебел]; канцелариски мебел; столови; тркалца за мебели; мебел за деца; бар-столови [мебел]; рафтови за мебел; потпирачи за мебел; рекламни билборди [мебел]; секционален мебел, неметален; мебел за двор; мебел на отварање; мебел за спални соби; делови за мебел; држачи за биро [мебел]; делови за мебел, неметални; работни маси; модули за складирање [мебел]; пластични тркалца за мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови за дискови [мебел]; табуретки со тркала [мебел]; фиоки за складирање [мебел]; мебел за внатрешно уредување; вграден мебел за спална соба; ногарки за мебели



[неметални]; мебел со вградено легло; шкафови, кои се мебел; биро за компјутер [мебел]; шкафови за складирање (мебел); фиоки [делови од мебел]; мебел на неколку модули; врати за мебел [неметални]; мебел за детска соба; полица за книги [мебел]; полица за цвеќиња [мебел]; врати од дрво за мебел; маси на тркалца за сервирање [мебел]; мебел за дома, канцеларија и градина; мебел, изработен од замена на дрво; закачалки за облека, рафтови за облека [мебел] и закачалки за облека

кл. 35 трговија на големо и мало со мебел

кл. 37 услуги за монтирање на мебел

кл. 39 транспортирање на мебел; преместување на мебел; пренесување на мебел; достава на мебел; превоз на мебел; складирање на мебел; пренесување на домашен мебел; пренесување на трговски мебел; транспортирање на мебел на трети лица со камиони

кл. 40 сечење на мебел; производство на мебел по порачка и спецификација; изработка на прекривки за мебел по порачка; производство на мебел за канцеларија (производство по порачка)

кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за проектирање на мебел; проектантски услуги за мебел; услуги за дизајн за канцелариски мебел; услуги за проектирање на модели за канцелариски мебел; услуги и консултации поврзани со избор на покривки за мебел [внатрешни уредување]; услуги поврзани со избор на комбинации на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн; услуги поврзани со хармонизација на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн

(111) **30903** (151) 15/06/2022
(210) ТМ 2021/1049 (220) 12/10/2021

(181) 12/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

SMOOTHIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега, имено препарати за чистење на кожа, лице и тело; препарати за нега на лице; тврди сапуни; течни сапуни за раце; гелови и креми за туширање; шампон за тело; препарати за ексфолијација; тоници за кожа; козметика; препарати за отстранување на козметика; маски за лице; дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за под пазуви за лична употреба; навлажнувачи, серуми, лосиони и креми за тело, кожа и лице; препарати за бричење; козметички препарати за заштита на кожата од ефектите на сонцето; заштита од сонце; марамчиња импрегнирани со раствор за чистење

(111) **30918** (151) 17/06/2022

(210) ТМ 2021/1050 (220) 08/10/2021

(181) 08/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, нијанси на жолта,
нијанси на сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапун; средства за чистење раце;
течни сапуни; влажни марамчиња
кл. 5 антибактериски средства за миене
раце; антибактериски сапун; сапуни за
дезинфекција; медицински сапун; средства
за дезинфекција; дезинфекциони
производи за медицинска употреба;
дезинфекциони средства за измивање на
раце; дезинфектанти и антисептици;
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба; средства за дезинфекција
импрегнирани во марамчиња;
антисептици; импрегнирани антисептички
марамчиња; бактерициди; антибактериски
препарати; фунгициди; вируциди;
препарати за дезинфекција на раце;
антибактериски гелови; антибактериски
спрејови; марамчиња за дезинфекција;
антибактериски марамчиња; марамчиња
импрегнирани со антибактериски
препарати

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи

(111) **30919** (151) 17/06/2022
(210) ТМ 2021/1051 (220) 08/10/2021
(181) 08/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **Алколоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, нијанси на црвена, нијанси на
зелена, нијанси на сина, нијанси на сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за чистење; сапун;
средства за чистење раце; влажни
марамчиња
кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони производи за медицинска
употреба; дезинфекциони средства за
измивање на раце; дезинфектанти и
антисептици; дезинфекциони средства за
хигиенска употреба; средства за
дезинфекција импрегнирани во
марамчиња; антисептици; импрегнирани
антисептички марамчиња; бактерициди;
антибактериски препарати; препарати за
дезинфекција на раце; марамчиња за
дезинфекција; антибактериски
марамчиња; марамчиња импрегнирани со
антибактериски препарати;
дезинфекциони средства за употреба во
домаќинства; сапуни за дезинфекција

(111) **30913** (151) 14/06/2022
(210) ТМ 2021/1055 (220) 14/10/2021
(181) 14/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црна, тиркизна, жолта, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење,
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари
кл. 41 образовни услуги; обезбедување на
обуки; услуги на разонода; спортски и
културни активности; услуги на обука на
персонал; услуги на деловна обука;
водење на семинари и курсеви за обука;
онлајн интерактивни услуги на обука и
образование; информирање, советување и
консултации во врска со горенаведените
услуги

(111) **30878** (151) 31/05/2022

(210) ТМ 2021/1056 (220) 15/10/2021

(181) 15/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Прехранбена индустрија**
ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр.
23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива, црвена, жолта, кремава,
кафена, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 скара сос

(111) **30904** (151) 15/06/2022

(210) ТМ 2021/1061 (220) 18/10/2021

(181) 18/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) Друштво за услуги СКОПСТЕР
ДОО Скопје ул. Македонија бр. 10/3,
1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(111) 30905 (151) 15/06/2022

(210) ТМ 2021/1062 (220) 18/10/2021

(181) 18/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО ул.

Горноврановска бр. 24, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
1000, Скопје

(540)



**football club COOL (во
изглед)**

(591) црна, бела, темно сина, светло сина,
црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 спортска облека и обувки

кл. 28 спортска опрема - производи за
спорт

кл. 32 спортски активности, едукација од
областа на спортот, особено фудбал

кл. 35 рекламирање, маркетинг,
промоции, консултантски услуги поврзани
со спортски активности, особено фудбал

(111) 30896 (151) 17/06/2022

(210) ТМ 2021/1075 (220) 20/10/2021

(181) 20/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ

ул. Цветан Димов бр. 135, Скопје, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава
Ковачевиќ бр.47J/2-20

(540)



(591) црна, црвена, портокалова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки

кл. 35 рекламирање; канцелариски работи

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци

(111) **30908** (151) 16/06/2022

(210) ТМ 2021/1092 (220) 25/10/2021

(181) 25/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Филорета Адемај; Filloreta Ademaj**
ул. Фрањо Клуз 17/3; rr.Franjo Kluz 17/3,
Скопје; Shkup, MK

(540)



(591) бела, зелена, црвена; e bardhë, e gjelbërt, e kuqe

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци, ресторани, ресторани со самопослужување, служење храна и пијалаци;shërbime të ushqimit dhe pijeve, restorante, restorante me vetëshërbim, ushqim dhe pije

(111) **30870** (151) 17/06/2022

(210) ТМ 2021/1094 (220) 26/10/2021

(181) 26/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE**
KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI MOLLAFFENARI MAH.
TÜRBEDAR SK. NO:9 KAT:3 FATİH /
ISTANBUL, ISTANBUL, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивни легури; накит, скапоцени и полускапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти; накит, вклучувајќи имитација на накит, прстенчиња за клучеви, привезоци за клучеви и нивни украсни привезоци; украсни привезоци за накит; составни делови за накит, часовници и рачни часовници

кл. 35 рекламирање; раководење, организација и администрација на бизнис; канцелариски работи; групирање, во полза на други, на разни производи, исклучувајќи го нивниот транспорт, овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи; такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, големопродажни аутлети, преку автоматски машини, каталози кои служат за нарачување по пошта или со помош на електронски медиуми

(111) **30882** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1100 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,**
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на: окер, крем, кафена;
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) **30883** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1101 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

BOHEM CIGAR NO.3

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) **30884** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1102 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)




(591) окер, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) **30885** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1103 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) окер, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30886** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1104 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOHEM CIGAR NO.6

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30887** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1105 (220) 28/10/2021


(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, златна, нијанси на: окер, крем, кафена; црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30888** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1106 (220) 28/10/2021


(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) 30889 (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1107 (220) 28/10/2021


(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) окер, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за

цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) 30890 (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1108 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје л. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOHEM GRIP NO.3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) 30891 (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1109 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, нијанси на: крем, златна, кафена, сина, зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30892** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1110 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на окер и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни

метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30893** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1111 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, црна, бела, нијанси на: крем, златна, кафена, сина, зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30894** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1112 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **КТ & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

BOHEM GRIP NO.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) **30895** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1113 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) окер, кафена, нијанси на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) **30897** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1114 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) нијанси на сина и сива; црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни
метали); торбички за тутун; запалки за
цигари (не од благородни метали);
кибрити; чистачи за лулиња за тутун;
пепелници (не од благородни метали) за
пушачи; секачи за пури

(111) **30898** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1115 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE BLUE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии
за цигари; лулиња за тутун; филтри за
цигари; кутии за цигари (не од благородни

метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30899** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1116 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE CLASSIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30900** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1117 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, нијанси на: сива, сина, виолетова, зелена, порокалова, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30901** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1118 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE GOLDEN LEAF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30902** (151) 06/06/2022
(210) ТМ 2021/1119 (220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031
(450) 30/06/2022

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

ESSE SPECIAL GOLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; пури; бурмут; хартии за цигари; лулиња за тутун; филтри за цигари; кутии за цигари (не од благородни метали); торбички за тутун; запалки за цигари (не од благородни метали); кибрити; чистачи за лулиња за тутун; пепелници (не од благородни метали) за пушачи; секачи за пури

(111) **30871** (151) 06/06/2022

(210) ТМ 2021/1121 (220) 28/10/2021

(181) 28/10/2031

(450) 30/06/2022

(732) **Верче Сливоска ул.,,Марко Нестороски“ бр. 80, 6000, Охрид, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.**

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; водење дејност; водење на комерцијални работи; ширење на рекламен материјал, проспекти, печатени примероци; рекламни огласи; објавување рекламни текстови; проучување на пазарот (маркетинг); услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со облека, обувки и капи

**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Nîçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
3	30903
3	30918
3	30919
5	30914
5	30917
5	30918
5	30919
9	30868
9	30906
9	30907
11	30880
14	30870
14	30906
20	30915
20	30916
25	30871
25	30905
28	30905
29	30879
29	30896
30	30873
30	30874
30	30875

30	30876
30	30877
30	30878
30	30879
30	30909
30	30910
30	30911
30	30912
31	30879
32	30905
32	30920
34	30872
34	30882
34	30883
34	30884
34	30885
34	30886
34	30887
34	30888
34	30889
34	30890
34	30891
34	30892

34	30893
34	30894
34	30895
34	30897
34	30898
34	30899
34	30900
34	30901
34	30902
34	30913
35	30869
35	30870
35	30871
35	30881
35	30896
35	30904
35	30905
35	30906
35	30907
35	30909
35	30910
35	30911
35	30912

35	30915
35	30916
35	30918
37	30904
37	30915
37	30916
39	30915
39	30916
40	30915
40	30916
41	30869
41	30913
42	30868
42	30915
42	30916
43	30896
43	30908
44	30867
44	30904
45	30869



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
Blueair AB	30880	MK/T/2021/0689
Colgate-Palmolive Company	30903	MK/T/2021/1049
Haver Farma İlaç A.Ş.	30914	MK/T/2021/1026
KT & G Corporation	30882	MK/T/2021/1100
KT & G Corporation	30883	MK/T/2021/1101
KT & G Corporation	30884	MK/T/2021/1102
KT & G Corporation	30885	MK/T/2021/1103
KT & G Corporation	30886	MK/T/2021/1104
KT & G Corporation	30887	MK/T/2021/1105
KT & G Corporation	30888	MK/T/2021/1106
KT & G Corporation	30889	MK/T/2021/1107
KT & G Corporation	30890	MK/T/2021/1108
KT & G Corporation	30891	MK/T/2021/1109
KT & G Corporation	30892	MK/T/2021/1110
KT & G Corporation	30893	MK/T/2021/1111
KT & G Corporation	30894	MK/T/2021/1112
KT & G Corporation	30895	MK/T/2021/1113
KT & G Corporation	30897	MK/T/2021/1114
KT & G Corporation	30898	MK/T/2021/1115
KT & G Corporation	30899	MK/T/2021/1116
KT & G Corporation	30900	MK/T/2021/1117
KT & G Corporation	30901	MK/T/2021/1118
KT & G Corporation	30902	MK/T/2021/1119
MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	30870	MK/T/2021/1094
Octapharma AG	30917	MK/T/2021/0264
Philip Morris Products S.A.	30913	MK/T/2021/1055
Risen Energy Co., Ltd	30881	MK/T/2021/0724
Rothmans of Pall Mall Limited	30872	MK/T/2021/0679
Алколоид АД Скопје	30918	MK/T/2021/1050
Алколоид АД Скопје	30919	MK/T/2021/1051
Верче Сливоска	30871	MK/T/2021/1121
Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	30906	MK/T/2021/1007
Друштво за проектирање, трговија и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип	30868	MK/T/2021/0991



Друштво за производство, трговија и услуги МГ ТАТУ И ПРИСИНГ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	30867	МК/Т/2021/0673
Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09 ДООЕЛ увоз-извоз Струмица	30907	МК/Т/2021/1025
Друштво за услуги СКОПСТЕР ДОО Скопје	30904	МК/Т/2021/1061
Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ	30915	МК/Т/2021/1030
Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ	30916	МК/Т/2021/1031
КОЖУВЧАНКА ДОО	30920	МК/Т/2012/0072
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	30911	МК/Т/2021/0927
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	30912	МК/Т/2021/0931
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	30910	МК/Т/2021/0932
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	30909	МК/Т/2021/0933
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	30878	МК/Т/2021/1056
Стопанска интересна заедница на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје	30869	МК/Т/2021/0740
ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ	30896	МК/Т/2021/1075
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен	30873	МК/Т/2021/0698
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен	30874	МК/Т/2021/0699
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен	30875	МК/Т/2021/0700
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен	30876	МК/Т/2021/0701
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен	30877	МК/Т/2021/0702
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен	30879	МК/Т/2021/0703
Филорета Адемај; Filloreta Ademaj	30908	МК/Т/2021/1092
ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО	30905	МК/Т/2021/1062

**ПРЕНОС / BARTJE**

(111) **2600**

(732) **Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 TAMPERE, FI**

(111) **6111**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **3259**

(732) **Jafra Mexico Holding Company B.V. Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL**

(111) **2202**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2204**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2205**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2216**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2222**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2224**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2225**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **2227**

(732) **DuPont Safety & Construction Inc. 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US**

(111) **7705**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **9172**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **9523**

(732) **DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**



ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **246**

(732) **Алколоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **348**

(732) **Алколоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **2600**

(732) **Metso Outotec Sweden AB Box 132, 231 22 Trelleborg, SE**

(111) **6953**

(732) **Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US**

(111) **6875**

(732) **GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR**

(111) **11022**

(732) **INDIVIOR UK LIMITED 103-105 Bath Road, SLOUGH, SL1 3UH, GB**

(111) **11103**

(732) **Hyundai Mobis Co., Ltd. 203, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR**

(111) **11669**

(732) **GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR**

(111) **16050**

(732) **GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR**

(111) **14543**

(732) **Алколоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **14545**

(732) **Алколоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **14547**

(732) **Алколоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**



(111) 16076

(732) **GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES** (скратен назив - **GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.**) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR

(111) 17791

(732) **AbbVie Biotechnology Ltd Thistle House 4 Burnaby Street Hamilton, Pembroke, HM 11, BM**

(111) 20656

(732) **FMC Agro Singapore Pte.Ltd 10 Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore, SG**

(111) 20725

(732) **Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomom 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP**

(111) 23163

(732) **FMC Agro Singapore Pte.Ltd 10 Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore, SG**

(111) 28092

(732) **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија ул. Лазар Личеноски бр. 11, 1000, Скопје, МК**

(111) 28093

(732) **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија ул. Лазар Личеноски бр. 11, Скопје, МК**

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM

(111) 20602

(732) **Federal-Mogul Products US LLC 27300 West Eleven Mile Road, Michigan 48034, Southfield, US**



ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

(111) 2568	(186) 12/06/2032
(111) 4331	(186) 24/04/2032
(111) 11022	(186) 19/03/2032
(111) 11023	(186) 19/03/2032
(111) 11103	(186) 10/04/2032
(111) 11075	(186) 12/04/2032
(111) 13108	(186) 16/04/2032
(111) 11426	(186) 13/05/2032
(111) 22958	(186) 27/05/2022
(111) 11230	(186) 27/05/2022
(111) 11227	(186) 31/05/2032
(111) 11124	(186) 11/06/2032
(111) 11116	(186) 30/09/2032
(111) 11118	(186) 30/09/2032
(111) 11611	(186) 29/11/2032
(111) 20515	(186) 29/07/2031
(111) 19804	(186) 14/09/2031
(111) 19805	(186) 14/09/2031
(111) 19806	(186) 14/09/2031
(111) 30920	(186) 24/01/2022
(111) 20415	(186) 02/03/2032
(111) 20416	(186) 02/03/2032
(111) 20600	(186) 22/03/2032
(111) 20602	(186) 27/03/2032
(111) 20579	(186) 04/04/2032
(111) 20582	(186) 04/04/2032
(111) 20636	(186) 10/04/2032
(111) 20638	(186) 10/04/2032
(111) 20654	(186) 17/04/2032
(111) 20655	(186) 17/04/2032
(111) 20569	(186) 18/04/2032
(111) 20570	(186) 19/04/2032



(111) 20676	(186) 18/04/2032
(111) 20725	(186) 25/04/2032
(111) 20729	(186) 25/04/2032
(111) 20734	(186) 25/04/2032
(111) 25741	(186) 26/04/2032
(111) 20748	(186) 27/04/2032
(111) 20750	(186) 02/05/2032
(111) 20751	(186) 02/05/2032
(111) 20137	(186) 18/05/2032
(111) 20081	(186) 18/05/2032
(111) 20200	(186) 23/05/2032
(111) 20121	(186) 25/05/2032
(111) 20770	(186) 15/06/2032
(111) 20864	(186) 23/07/2032
(111) 22469	(186) 23/07/2032
(111) 20858	(186) 06/09/2032
(111) 22504	(186) 01/10/2032
(111) 21217	(186) 02/11/2032
(111) 26933	(186) 19/12/2032
(111) 26088	(186) 19/04/2032

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2005/15**

(45) 30/06/2022

(22) 07/06/2005

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар

(73) **ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров” бр.23, 7500 Прилеп, МК**

(51) 25-01

(54) **КАЈЛА ЗА ОПЛАТА**(21) ID **2005/17**

(45) 30/06/2022

(22) 07/06/2005

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар

(73) **ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Маркова“ бр.23, Прилеп, МК**

(51) 25-04

(54) **ТЕЛЕСКОПСКИ ПОТПИРАЧ**(21) ID **2005/19**

(45) 30/06/2022

(22) 07/06/2005

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар

(73) **ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров” бр.23, 7500 Прилеп, МК**

(51) 25-01

(54) **ЗАТЕГНУВАЧ ЗА ОПЛАТА**(21) ID **2005/31**

(45) 30/06/2022

(22) 28/07/2005

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ПЕЈОВИЌ, Бранислав

(73) **Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен Фронт“ бр.27/3, 1000 Скопје, МК**

(74) Ношпал Борис, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **ШИШЕ**

(21) ID **2022/2**

(45) 30/06/2022

(22) 28/03/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 202130648844.8 29/09/2021 CN

(72) GAO Xinhua

(73) **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. 8 Changchun Road Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000, Скопје

(51) 12-08

(54) **Автомобил**







ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
25-01	MK// 2005/15
25-04	MK// 2005/17
25-01	MK// 2005/19
09-01	MK// 2005/31
12-08	MK// 2022/2

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК	МК/И/ 2005/15
ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК	МК/И/ 2005/17
ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК	МК/И/ 2005/19
Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен Фронт“ бр.27/3, 1000 Скопје, МК	МК/И/ 2005/31
CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. 8 Changchun Road Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN	МК/И/ 2022/2

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjot industriale.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **465**

(45) 30/06/2022

(21) ID 2005/15

(22) 07/06/2005

(18) 07/06/2010

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар (Скопје)

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК

(51) 25-01

(54) **КАЈЛА ЗА ОПЛАТА**



(11) **467** (45) 30/06/2022

(21) ID 2005/17 (22) 07/06/2005

(18) 07/06/2010

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар (Скопје)

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Маркова“ бр.23, Прилеп, МК

(51) 25-04

(54) **ТЕЛЕСКОПСКИ ПОТПИРАЧ**



(11) **469** (45) 30/06/2022

(21) ID 2005/19 (22) 07/06/2005

(18) 07/06/2010

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар (Скопје)

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК

(51) 25-01

(54) **ЗАТЕГНУВАЧ ЗА ОПЛАТА**



(11) **464**

(45) 30/06/2022

(21) ID 2005/31

(22) 28/07/2005

(18) 28/07/2010

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во периодот кога беа правени.

(72) ПЕЈОВИЌ, Бранислав (Скопје)

(73) **Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул. "Народен Фронт" бр.27/3, 1000 Скопје, МК**

(74) Ношпал Борис, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(51) 09-01


(54) **ШИШЕ**



- (11) **948** (45) 30/06/2022
(21) ID 2021/20 (22) 05/07/2021
(18) 05/07/2026
(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален
(30) 6112112 06/01/2021 UK
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) **Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK**
(74) АНА ПЕКЕВСКА - ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ ул. Максим Горки бр. 7-1/2, 1000, Скопје
(51) 12-15
(54) **"ДИЗАЈН НА ГУМА"**



- (11) **949** (45) 30/06/2022
(21) ID 2021/21 (22) 05/07/2021
(18) 05/07/2026
(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален
(30) 6112113 06/01/2021 UK
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) **Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK**
(74) АНА ПЕКЕВСКА - ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ ул."Максим Горки" бр. 7-1/2, 1000, Скопје
(51) 12-15
(54) **"ДИЗАЈН НА ГУМА"**



- (11) 950 (45) 30/06/2022
 (21) ID 2021/38 (22) 07/12/2021
 (18) 07/12/2026
 (28) 12 (дванаесет) дизајни, дводимензионални
 (72) Реџеп Бајрами (ул.1 бр.301, с.Крушопек)
 (73) Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај
 ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, МК
 (51) 32-00
 (54) "Дизајн на амбалажа"









ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjosh

(51)	(11)
25-01	МК/II/ 2005/465
25-04	МК/II/ 2005/467
25-01	МК/II/ 2005/469
09-01	МК/II/ 2005/464
12-15	МК/II/ 2021/948
12-15	МК/II/ 2021/949
32-00	МК/II/ 2021/950

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК	465	МК/И/ 2005/465
ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Маркова“ бр.23, Прилеп, МК	467	МК/И/ 2005/467
ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Ѓорче Петров“ бр.23, 7500 Прилеп, МК	469	МК/И/ 2005/469
Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен Фронт“ бр.27/3, 1000 Скопје, МК	464	МК/И/ 2005/464
Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK	948	МК/И/ 2021/948
Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK	949	МК/И/ 2021/949
Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, МК	950	МК/И/ 2021/950

ВПИШУВАЊЕ

258. Марко Илиевски, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 1

Куманово

Република Северна Македонија

моб.071 234 536

e-mail:ilievski_marko@yahoo.com

БРИШЕЊЕ

201. Македонка Богеска, адвокат

ул. 487 бр. 10-1/1

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 02 3298 280

моб. 070 244327

факс. 02 3225089

e-mail: advokat.bogeska@gmail.com

ПРОМЕНИ

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/1/1

1000 Скопје

Република Северна Македонија